

---

---

ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА РАБОТА НА  
**ООУ „КОЧО РАЦИН“ –**  
**СКОПЈЕ**

ВО УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

---





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## СОДРЖИНА

### Содржина

Преамбула .....	6
Вовед .....	7
1. Општи податоци за ООУ Кочо Рацинв - Скопје .....	8
1.1 Табела со општи податоци .....	8
1.2 Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во ООУ Кочо Рацинв- Скопје.....	9
2.Податоци за условите за работа.....	11
2.1 Мапа на училиштето .....	11
2.2 Податоци за училишниот простор.....	12
2.3 Простор .....	13
2.4 Опрема и наставни средства .....	15
2.5 Податоци за училишна библиотека.....	17
2.6 План за обновување и адаптација во учебната 2020/21 година.....	18
3. Податоци за вработени и ученици.....	18
3.1 Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно образовната работа .....	18
3.2 Податоци за раководни лица.....	24
3.3 Податоци за воспитувачи .....	24
3.4 Податоци за вработените административни службеници.....	25
3.5 Податоци за вработените помошно Технички лица.....	25
3.6 Податоци за ангажирани образовни медијатори.....	26
3.7 Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар.....	26
3.8 Степен на образование на вработените.....	27



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3.9 Старосна структура на вработените .....	27
3.10 Ученици.....	28
4. Материјално- финансиско работење .....	29
5. Мисија и визија.....	30
5.1 Мисија .....	30
5.2 Визија .....	30
6. Веќе научено/ стекнати знаења.....	31
7. Подрачја на промени, приоритети и цели.....	32
7.1 План за евалуација на акциските планови .....	40
8. Програми и организација на работата на училиштето .....	42
8.1 Календар за работа .....	42
8.2 Поделба на класно раководство , поделба на часовите на наставен кадар, распоред на часовите .....	43
8.3 Работа на училиштето.....	46
8.4. Јазик на кој се изведува наставата.....	46
8.5.Проширена програма .....	47
8.6 Комбинирани паралелки.....	48
8.7 Странски јазици што се изучуваат во училиштето .....	48
8.8 Реализација на физичко и здравствено образование со ученици од прво до петто одделение.....	48
8.9 Изборна настава.....	49
8.10 Дополнителна настава .....	49
8.11 Додатна настава.....	50
8.12 Работа со надарени и талентирани ученици .....	50
8.13 Работа со ученици со посебни образовни потреби .....	56
8.14 Туторска поддршка на учениците .....	60
8.15 План на образовниот медијатор.....	60
9. Воннаставни активности .....	60
9.1 Училишни спортски клубови.....	60



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

9.2 Секции/ клубови .....	61
9.3 Акции.....	63
10. Ученичко организирање и учество.....	63
11. Вонучилишни активности .....	64
11.1 Екскурзии, излети и настава во природа .....	64
11.2 Ученици од нашето училиште вклучени во вонучилишни активности .....	65
12. Натпревари за учениците .....	65
13. Унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција .....	66
14. Проекти што се реализираат .....	67
15. Подршка на учениците .....	69
15.1 Постигнување на учениците .....	69
15.2 Професионална ориентација на учениците .....	73
15.3 Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запустање, спречување дискриминација .....	73
16. Оценување.....	74
16.1 Видови оценување и календар на оценувањето .....	74
16.2 Тим за следење, анализа и подршка .....	74
16.3 Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно Ѓ образовната работа .....	76
16.4 Самоевалуација на училиштето .....	76
17. Безбедност во училиштето .....	77
18. Грижа за здравјето.....	78
18.1 Хигиена во училиштето.....	78
18.2 Систематски прегледи .....	79
18.3 Вакцинирање .....	80
18.4 Едукација за здрава исхрана- оброк во училиште .....	80
19. Училишна клима .....	81
19.1 Дисциплина.....	82
19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето.....	83



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

19.3 Етички кодекси.....	85
19.4 Однос меѓу сите структури во училиштето.....	85
20. Професионален и кариерен развој на воспитно Образовниот кадар.....	86
20.1 Детектирање на потребите и приоритетите.....	86
20.2 Активности за професионален развој .....	86
20.3 Личен професионален развој .....	86
20.4 Хоризонтално учење .....	87
20.5 Кариерен развој на воспитно- образовниот кадар .....	89
21.Соработка на основното училиште со родителите/ старателите.....	89
21.1 Вклученост на родителите/ старателите во животот и работата на училиштето .....	89
21.2 Вклученост на родителите/ старателите во процесот на учење и воннаставни активности .....	91
21.3 Едукација на родителите/ старателите.....	91
22. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето .....	92
23. Следење на имплементација на годишната програма за работа на училиштето .....	96
24. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште .....	98
25. Прилози за годишната програма за работа на училиштето .....	99



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Преамбула

Појдовни основи за изработка на Годишната програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“, Скопје се:

- Закон за основно образование ([www.mon.edu.mk](http://www.mon.edu.mk) , [www.pravo.org](http://www.pravo.org));
- Наставни планови и програми ( [www.bro.gov.mk](http://www.bro.gov.mk));
- Насоки за изведување на наставата во учебната 2020/21 год. од Биро за развој на образованието;
- Концепција за деветгодишно образование ([www.bro.gov.mk](http://www.bro.gov.mk));
- Статут на училиштето
- Програма за работа на училиштето од претходната учебна година
- Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година
- Извештај од интегрална евалуација;
- Извештај од Самоевалуација
- Програма за развој на училиштето
- Извештаи од увидите на Државниот просветен инспекторат;
- Извештаи за финансиско работење на училиштето.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Вовед

Годишната програма е документ за работа на училиштето во учебната 2020/21 година. Во Годишната програма се наведени сите активности што ќе се организираат на ниво на училиште, носителите на активностите, времето на нивната реализација и очекуваните ефекти. Појдовните аспекти на Годишната програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје се потпираат на Самоевалуацијата на училиштето, Програмата за развој на училиштето, согледувањата на Училишниот одбор, Советот на родители, Наставничкиот совет и опфаќа неколку развојни приоритети и стратегии. Во изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2020/21 година беа вклучени училишни тимови од наставници, стручни соработници и директорот на училиштето. Годишната програма за работа опфаќа повеќе подрачја што ја отсликуваат работата на училишната дејност.

По претходно произнесување на Наставнички совет, Училишниот одбор на ООУ "Кочо Рацин", Скопје, на ден 13.08.2020 година, ја предложи Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2020/2021 година до Советот на Општинта Центар, Скопје на усвојување.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 1. Општи податоци за ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

#### 1.1 Табела со општи податоци

Име на училиштето	„ООУ "Кочо Рацин“
адреса,место,општина	Тодор Александров бр. 2 - Центар
Телефон	002 3 176 404
Фах	002 3 177 577
Веб-страна	kocoracin.edu.mk
е-маил	koco_racin@yahoo.com
основано од	1945
Верификација- број на актот	Решение бр. 15-2219
Година на верификација	26.06.1984
Година на изградба	1936/1937 година и доградба 1957
Тип на градба	Тврда
Внатрешна површина на објектот	3622м2.
Површина на училишниот двор	4560 м2
Површина на спортски терени и игралишта	2620 м2
Начин на загревање на училиштето	Парно греење
Училиштето работи во смени	Прва
Број на паралелки	23
Број на комбинирани паралелки	/
Јазик на кои се реализира наставата во училиштето	Македонски
Во училиштето има паралелки за ученици со посебни образовни потреби	Нема





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Во училиштето има паралелки од музичко училиште	Нема
Во училиштето има ресурсен центар	Нема

### 1.2 Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во ООУ „Кочо Рацин“- Скопје

<b>Членови на училишен одбор (име и презиме)</b>	<b>1) Од редот на наставниците</b> - Весна Бојациева- претседател - Катерина Музелова –предметен наставник <b>2) Од редот на родителите</b> - Ненад Јовчески - Александра Јанева - Александар Јарчевски <b>3) Од Локална самоуправа-Општина Центар</b> - Дина Спировска
<b>Членови на совет на родители (име и презиме)</b>	1. Јана Г.Ѓорѓевиќ 2. Билјана К.Ивановска 3. Давор Марков 4. Софија Стојков 5. Бранка Јосифовска 6. Ева Нетковска 7. Ангел Наковски 8. Мартин Талевски 9. Елена Костовска 10. Александра Милошевска 11. Маргица Порчу 12. Слаѓана Јаќимовиќ



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	13. Николина Накова 14. Александра Јанева 15. Бранко Ацигогов 16. Бугина Д. Петрушева 17. Ненад Јовчески 18. Моника Силјановска 19. Калин Бабушку 20. Александар Јарчевски 21. Јасна Милосавлевска
<b>Стручни активи (видови)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Природно- математички актив</li><li>• Општествено- јазичен актив</li><li>• Актив на одделенски настаници</li></ul>
<b>Одделенски совети (број на наставници)</b>	42
<b>Членови на училишниот инклузивен тим</b>	1.Јовица Остојик- директор 2.Верица Костовска - педагог 3.Татјана Багеска- дефектолог 4.Снежана Трајковска- одделенски наставник 5.Катица М. Христовска- предметен наставник 6.Бугина Петрушевска-родител 7. Бранкица Јосифовска-родител
<b>Заедница на паралелката</b>	614
<b>Членови на ученичкиот парламент</b>	број- 23 Претседател на ученичкиот парламент Марко Бојациевски
<b>Ученички правобранител</b>	Ведра Димова




## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 2.Податоци за условите за работа

#### 2.1 Мапа на училиштето



#### ИМЕ И АДРЕСА

ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

Адреса: улица „Тодор Александров“ број 2, Скопје

e-mail: koco\_racin@yahoo.com

www: kocoracin.edu.mk



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 2.2 Податоци за училишниот простор

Вкупен број на училишни згради	2 (две)
Број на подрачни училишта	/
Бруто површина	3622
Нето површина	3267
Број на спортски терени	3
Број на катови	2
Број на училници	25
Број на помошни простории	9
Училишна библиотека	1
Начин на загревање на училиштето	Парно - централно



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 2.3 Простор

Просторија	Вкупен број	Површина m <sup>2</sup>	Состојба (се оценува од 1 до 5 согласно Нормативот од 2019 година)	Забелешка (се наведува потребата од дополнителни простории, реконструкции и сл.)
Училници	11	192	3	/
Кабинети	13	1027	3	/
Библиотека	1	35	3	/
ученичка лабораторија за техничко образование	1	37,08	3	/
Спортска сала	1	301	3	/
Канцеларии (наставничка; директор; стручна служба; секретар/домаќин)	4	115,48	3	/
Просторија за технички персонал	1	17,20	3	/
Помошни простории за наставни средства и	9	104,90	3	/



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

помагала				
Архива	1	20	3	/
Училишен двор		4620	3	/
Фискултурна сала	1	455	3	/
Спортски терени- игралишта	3	2620	4	/
Заеднички простор за прослави	/	/	/	/
Кујна	1	48	4	/
Трпезарија	1	98	4	/
Санитарни јазли	13	392	3	/
Друго	Паркинг за вработените	250	3	/



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 2.4 Опрема и наставни средства

Наставен предмет (одделенска и предметна настава)	Постоечка опрема и наставни средства	број	Потребна опрема и наставни средства	обезбедени
одделенска настава	ТВ	11	/	Донација од родители
одделенска настава	ДВД	6	/	Донација од родители
одделенска настава	ЦД плеер	5	6	Донација од родители
одделенска настава	Касетофон	4	/	Донација од родители
одделенска настава	Компјутери	6	5	Донација од родители
одделенска и предметна настава	Лап топ	2	21	Донација од родители
одделенска и предметна настава	Принтери	8	13	Донација од родители
одделенска настава	Мултифункционален принтер	2	/	Донација од родители
одделенска настава	Апарат за филтрирање на вода	1	1	Донација од родители
одделенска и предметна настава	Апарат за прочистување на воздухот	3	20	Донација од родители



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

одделенска и предметна настава	Фотокопир	2	/	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Чат табла	1	4	Проект правна социјализација
предметна настава	Модел на човечко тело	1	1	Сопствени средства
предметна настава	Географски карти	10	2	Сопствени средства
предметна настава	Историски карти	1	2	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Глобус	1	1	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Кошеви	4	/	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Мрежа за одбојка	1	1	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Греда	1	1	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Душек	5	5	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Кошаркарски топки	16	7	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Фудбалски топки	5	7	Сопствени средства
одделенска и предметна настава	Топки за одбојка	10	5	Сопствени средства





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

одделенска и предметна настава	Топки за ракомет	12	3	Сопствени средства
--------------------------------	------------------	----	---	--------------------

### 2.5 Податоци за училишна библиотека

Училишната библиотека располага со :

Ред.бр.	Библиотечен фонд	Количество
1	лектири	8656
2	книги белетристика	1586
3	книги на српски и хрватски јазик	378
4	енциклопедии	32

При издавањето се води електронска евиденција за оштетеноста, лектирни изданја и нови изданија.

Библиотечната евиденција се води и во интерна книга. Библиотекарот е задолжен и уредно да ги прибира и распоредува бесплатните учебници.

Библиотеката е добро уредена и располага со компјутер и пристап до интернет. Библиотеката е отворена за користење од страна на учениците и наставниците во текот на целиот училиштен ден.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 2.6 План за обновување и адаптација во учебната 2020/21 година

Што се преуредува или обновува	Површина во m <sup>2</sup>	Намена
Партерно уредување на дел од училишниот двор со бехатон плочки	300	Зголемување на безбеден простор за движење , трчање на учениците
Преуредување на една училница во ученичка медијатека	48	Реализација на часови со ИКТ, работилници, дебати, трибини

### 3. Податоци за вработени и ученици

#### 3.1 Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно образовната работа

##### ➤ Одделенски наставници

Ред. бр.	Име и презиме на наставник	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Год. на стаж
1	Лена Смилевска	1957	одд.наставник	ВШП	Одд.наставник	/	38
2	Билјана Денкова	1963	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	36



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3	Светлана Симјановска	1959	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	36
4	Катерина Вукашиновски	1985	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	8
5	Славица Силјановска	1970	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	25
6	Валентина Зафировска	1979	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	13
7	Весна Морайтова	1974	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	21
8	Сузана Стојановска	1964	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	34
9	Гордана Богоевска	1960	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	38
10	Виолета Лесанска	1977	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	14
11	Снежана Трајковска	1983	дипл.учител	ВСС	Одд.наставник	/	12
12	Гордана Јаневска	1966	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	23
13	Габриела Апостолска	1978	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	23
14	Радмила Стрешевска Ристиќ	1986	магист.по педаг.науки	ВСС	Одд.наставник	/	8
15	Валентина Петровска	1979	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	14
16	Дијана Марковски	1983	дипл.учител	ВСС	Одд.наставник	/	10



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

17	Даринка Петрова	1964	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	23
18	Александар Тошевски	1976	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	23
19	Наталија Петрова	1972	проф.одделенска	ВСС	Одд.наставник	/	22

### ➤ Предметни наставници

Ред. бр.	Име и презиме на наставник	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место/предмет	Ментор /советник	Год. на стаж
1	Менка Трепалковска	1957	проф.историја книжевност	ВСС	Македонски јазик	/	35
2	Славица Мирчевска	1962	проф.општа ком.книжевност	ВСС	Македонски јазик	/	30
3	Зорица Насевска	1971	проф.математика	ВСС	Математика	/	21
4	Весна Бојациева	1967	проф.математика	ВСС	Математика	/	23
5	Цветанка Тасевска	1984	дипл.по комјут.науки	ВСС	Информатика Иновации	/	8



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

6	Билјана Црвенова	1981	проф.по англ.ј и книжевност	ВСС	Англиски јазик	/	7
7	Катерина Музелова	1976	проф.по англ.ј и книжевност	ВСС	Англиски јазик	/	18
8	Христина Иванова	1984	Дипл. Филолог по англ.ј и книжевност	ВСС	Англиски јазик	/	8
9	Викторија К. Николовска	1985	проф.англиски и литература	ВСС	Англиски јазик	/	7
10	Катарина Миновска	1987	проф.герм.ј.и книж.	ВСС	Германски јазик	/	8
11	Катица М. Христовска	1974	проф.матем.физ.	ВСС	Физика Математика	/	20
12	Јасмина Апостолова	1982	проф.биол.-хемија	ВСС	Хемија Природни науки	/	10
13	Марина Гроздановска	1981	проф.географија	ВСС	Географија	/	5
14	Марта Јордановска	1959	проф.биологија	ВСС	Биологија Природни науки	/	30
15	Маргарита И. Павлова	1972	проф.историја	ВСС	Историја	/	23
16	Бранка Димевска	1985	проф.по историја	ВСС	Граѓанско образование Историја	/	7
17	Иван Димовски	1960	наст.по ОТП	ВШП	Техничко образование Изборен Вештини на живеење	/	36
18	Наташа Д. Митрова	1972	Дипл.музич.теоретичар	ВСС	Музичко образование Проекти од музичка уметност	/	22
19	Снежана Шумковска	1980	ликовен пед.со слика.	ВСС	Ликовно образ. Проекти од ликовна уметност	/	10



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

					Администратор		
20	Ирена Попова	1976	проф.по физичка култура	ВСС	Физичко и здравствено образование Изборен спорт	/	20
21	Горан Ѓорѓиевски	1983	проф.по физичко образование	ВСС	Физичко и здравствено образование	/	9

### ➤ Наставници кои ќе дополнуваат часови во други училишта

Ред.бр.	Име и презиме на наставник	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место/предмет	Основно училиште во кое дополнува	Год. на стаж
1	Цветанка Тасевска	1984	дипл.по комјут.науки	ВСС	Информатика	ООУ „Васил Главинов“	8
2	Снежана Шумковска	1980	ликовен пед.со слика.	ВСС	Ликовно образование	ООУ „Киро Глигоров“	10
3	Иван Димовски	1960	наст.по ОТП	ВШП	Техничко образование	ООУ „11 Октомври“	36



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### ➤ Наставници кои ќе дополнуваат часови од други училишта во нашето училиште

Ред.бр.	Име и презиме на наставник	Степен на образование	Работно место/предмет	Основно училиште од кое доаѓаат
1	Сања П. Крстиќ	ВСС	Македонски јазик	ООУ „Гоце Делчев“
2	Ружа Стојковиќ	ВСС	Етика на религии	ООУ „11 Октомври“
3	Наташа Велковска	ВСС	Географија Нашата татковина	ООУ „Димитар Миладинов“
4	Горица Бошкоска	ВСС	Етика	ООУ Св. „Кирил и Методиј“

### ➤ Стручни соработници

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Години на стаж
1	Сузана Камчева	1961	дипл.психолог	ВСС	Психолог	/	26
2	Верица Костовска	1972	Дипл. педагог	ВСС	Педагог	/	18



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

3	Татјана Бagesка	1984	дипл.дефектолог	ВСС	Дефектолог	/	10
4	Мирјана Стојменовска	1967	проф.герм.ј.и книж.	ВСС	Библиотекар	/	21

### 3.2 Податоци за раководни лица

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Години на стаж
1	Јовица Остојиќ	1960	дипл.психолог	ВСС	директор		30

### 3.3 Податоци за воспитувачи

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Ментор /советник	Години на стаж
1	нема	/	/	/	/	/	/





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 3.4 Податоци за вработените административни службеници

Ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Години на стаж
1	Жељка Јанкова	1966	дипл.правник	ВСС	секретар	26
2	Стефаниа Шокларовска	1955	економист	ВШП	сметководител	30

### 3.5 Податоци за вработените помошно –технички лица

ред.бр.	Име и презиме	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Работно место	Години на стаж
1	Цвета Наковска	1960	продавач	ССС	Домаќин	41
2	Надежда Аврамовска	1962	економски техничар	ОО	Хигиеничар	20
3	Јагода Јанева	1959	/	ОО	Хигиеничар	32
4	Александра Бундовска (замена за Анета Дашковска)	1987	пекар	ОО	Хигиеничар	0
5	Лазо Ѓорѓиевски	1959	гимназија	ОО	Хигиеничар	27
6	Сузана Алексовска	1965	Тапетар-декоратер	ОО	Хигиеничар	23



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

7	Соња Стојановска	1970	гимназија	ОО	Хигиеничар	16
8	Зоран Милев	1965	електротехничар	ССС	Хаус мајстор	31
9	Зоран Василев	1967	пекар	ОО	Чувар	25
10	Гордана Печијаревска	1964	книговец	ССС	Хигиеничар	29

### 3.6 Податоци за ангажирани образовни медијатори

Ред.бр.	Име и презиме на образовниот медијатор	Година на раѓање	Звање	Степен на образование	Години на стаж	Временски период за кој е ангажиран образовниот медијатор
1	нема	/	/	/	/	/

### 3.7 Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар

Кадар	Вкупно	Етничка и полова структура на вработените											
		Македонци		Албанци		Турци		Срби		Роми		други	
		м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж
Број на вработени	59	6	51	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
Број на наставен кадар	42	3	38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Број на стручни соработници	4	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Административни и работници	2	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Помошно-технички кадар	10	3	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Директор	1	/	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/	/

### 3.8 Степен на образование на вработените

Образование	Број на вработени
Високо образование	45
Виша стручна спрема	4
Средно образование	2
Основно образование	8

### 3.9 Старосна структура на вработените

Години	Број на вработени
20-30	/
31-40	18
41-50	15
51-60	23
61 - пензија	3



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 3.10 Ученици

Запишувањето на учениците (согласно чл.61 од ЗОО) во училиштето го врши три члена комисија во следниот состав Сузана Камчева- психолог; Татјана Багеска- специјален едукатор и рехабилитатор и Светлана Симјановска- одделенски наставник

Одделение	Број на паралелки	Број на ученици	Етничка и родова структура на учениците															
			Македонци		Албанци		Турци		Роми		Срби		Бошњаци		Власи		Други	
			М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
I	2	54	29	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	2	58	37	20	/	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	2	60	32	26	/	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	2	63	33	28	/	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	1
V	3	77	40	32	/	/	/	/	2	/	/	/	/	/	1	/	/	2
<b>I – V</b>	<b>11</b>	<b>312</b>	<b>171</b>	<b>131</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>3</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3</b>
VI	3	71	38	28	/	/	/	/	1	/	1	/	1	/	1	/	/	1
VII	3	85	37	44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	/	2	1
VIII	3	79	38	38	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	1	/
IX	3	67	29	31	/	/	1	/	1	/	1	1	2	/	/	1	/	/
<b>VI – IX</b>	<b>12</b>	<b>302</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>/</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>/</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>I – IX</b>	<b>23</b>	<b>614</b>	<b>312</b>	<b>272</b>	<b>/</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>/</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>/</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 4. Материјално- финансиско работење

Буџетските корисници и единките корисници податоците во своето сметководство ги обезбедуваат во согласност со класификација на приходите и класификација на расходите. Сите постапки со материјално-финансиското работење кои ги спроведува училиштето се во согласност со Законските норми, прописи и Правилник за сметководство.

Во училиштето има комисија за јавни набавки која ги работи јавните набавки според сите прописи и правила поврзани со реализацијата на јавните набавки

Целиот буџет се користи наменски и за креативни цели кои се насочени кон подобрување квалитетот на наставата, учењето и развојот на училиштето во целина. Училиштето навремено ги информира органите и телата во училиштето за училишниот буџет и трошењето. Во Годишната програма има и прилог изготвен Финансиски план за учебната 2020/21 година.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 5. Мисија и визија

#### 5.1 Мисија

*Ние сме училиште кое ја негува современата настава и го поттикнува личниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците, подеднакво обезбедувајќи индивидуален напредок во постигањата и вештините.*



#### 5.2 Визија

*Сакаме да станеме отворено, современо и ефективно училиште, лидер во Општината и во регионот, во кое учниците во атмосфера на довеба, почитување и толеранција, ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења, кои ќе ги применуваат во понатамошното школување и ќе придонесат за нивниот личен развојазик*



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 6. Веќе научено/ стекнати знаења

Во изработка на Годишната програма за работа на училиштето ги користевме поуките и искуствата од работата на училиштето во изминатите учебни години и анализата на работењето на сите органи и тела кои функционираат во нашето училиште и тоа:

- ❖ Анализи и заклучоци од Самоевалуацијата на работата на училиштето (изготвена на крајот на наставната 2019/ 2020 година)
- ❖ Анализи и препораки од Училишниот одбор
- ❖ Анализи и искуства од работењето на Наставнички совет, Одделенски совет, Стручни активи, Тимот за реализација на Програмата за професионален развој на наставниот кадар
- ❖ Позитивни искуства стекнати при реализација на Наставните планови и програми и концепцијата за деветгодишно образование
- ❖ Искуставата од користењето на современи наставни методи, техники на работа што соодветствуваат на потребите на учениците и нивните стилови на учење,
- ❖ Придобивките од примената на ИКТ во планирање и реализација на наставата и воннаставните активности
- ❖ Активно и динамично учење, каде доминира интеракција ученик-наставник
- ❖ Формативно и сумативно оценувањето со користење на различни методи, форми и постапки, согласно стандардите на оценување
- ❖ Имплементација на Програми за еколошката едукација во образовниот систем



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 7. Подрачја на промени, приоритети и цели

Согласно констатираната состојба од Годишните извештаи, Самоевалвацијата и развојната програма за работа на училиштето, во учебната 2020/2021 година за унапредување на воспитно-образовната работа, ќе бидат опфатени следните подрачја на промени :

Подрачје на промена	Цели
1. Наставни планови и програми	<ul style="list-style-type: none"><li>Унапредување работата на наставниците за работа со учениците со посебни образовни потреби и ученици со потешкотии во учењето и развојот</li></ul>
2. Учење и настава	<ul style="list-style-type: none"><li>Во оперативните планови за наставен час наставниците да ги диференцираат целите според можностите на учениците, односно да изготвуваат прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето</li></ul>
3. Училишна клима и односи со јавноста	<ul style="list-style-type: none"><li>Училиштето да ги продолжи активностите за меѓуетничка интеграција со партнер училиште</li></ul>
4. Ресурси	<ul style="list-style-type: none"><li>Опремување на училиштето со поголем број на современи нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала и училишен инвентар</li><li>Збогатување на училишната библиотека со лектирни изданија за учениците и стручна литература за наставниците</li><li>Хортикултурно и партерно уредување на училишниот двор</li></ul>





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ➤ Акциските планови

Година 2020/2021

Активност	Временска рамка (месец)												Носител	Начин на спроведување (ресурси)	Инструменти	Очекувани резултати	Тим за следење	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8						
Унапредување работата на наставниците за работа со учениците со посебни образовни потреби, надарени ученици и ученици со потешкотии во учењето и развојот		x	x	x	x	x	x	x	x					Директор Педагог Психолог Наставници	-Утврдување на досегашниот начин на препознавање ученици со посебни образовни потреби, надарени ученици и ученици со потешкотии во учењето како и талентирани ученици - Обука на наставниците за идентификација на потешкотииите и талентирани деца -Согледување на потребите на наставниот кадар за личен и професионален развој	-Извештаи  -Листи за евалуација на обуките  -Инструменти за следење на часови  -Анализи и евалуација	- Реализирани се најмалку две обуки на наставен кадар  -Подобрени се компетенциите во работата на наставниците и струните соработници за работа со учениците со посебни образовни потреби, надарени ученици и ученици со потешкотии во учењето и развојот	Училишен тим
Во оперативните	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Училишен	Консултативни	Увиди на	Успешна прилагодена	Училишен

Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<p>планови за наставен час наставниците да ги диференцираат целите според можностите на учениците, односно да изготвуваат прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето</p>											<p>инклузивен тим Инклузивен тим за ученици</p>	<p>средби – лични, на ниво на актив со наставниците за работата со учениците со ПОП и потешкотии во учењето</p> <p>-Организирање / реализирање на интерни обуки за наставниците што работат со учениците со ПОП и потешкотии во учењето за диференцијација и индивидуализација на наставниот процес</p> <p>-Помагање при изработка на индивидуална образовна програма (ИОП)</p> <p>-Помагање на наставниците во и диференцирање на целите според можностите на учениците т.е. (за</p>	<p>дневните подготовки</p>	<p>програма за ученици со потешкотии во учењето</p> <p>-Подобрување на квалитетот на планирањата на наставниците</p> <p>-Наставниците во оперативните планирања, планираат диференцирани цели според можностите на учениците</p>	<p>инклузивен тим Инклузивен тим за ученици</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------------------------	--	---

















## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>Во оперативните планови за наставен час наставниците да ги диференцираат целите според можностите на учениците, односно да изготвуваат прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето</b>	-Излегување во пресрет и на различните потреби на учениците преку зголемување на учеството во учењето,  -Модифицирање на образовните содржини, приоди, организација и стратегии за да се овозможи квалитетно образование согласно можностите на учениците	Евидентен лист од увид на дневни подготовки  Извештај од увиди на дневни подготовки	Изготвени оперативни планови за наставен час со диференцирани цели согласно можностите на учениците  Прилагодени задачи за учениците кои имаат потешкотии во учењето	Училишен инклузивен тим  Инклузивен тим за ученик	Подобрени постигања на учениците со потешкотии во учењето  Зголемена самодоверба и позитивна слика за себе
<b>Училиштето да ги продолжи активностите за меѓуетничка интеграција со партнер училиште</b>	Унапредување на свеста и знаењата кај сите учесници во училиштето за специфичноста на културата, фолклорот и историјата на различни етнички групи кои учат во училиштето и живеат во локалната заедница	Извештаи од реализирани активности како што се: работилници, квизови, претстави, приредби, презентации, филмови, мултиетничка ликовна колонија, спортски игри без граници, тематски паноа, постери и штандови  Фотографии	Прифаќање на различностите како предности и богатство на овие простори  Надминување на стереотипите и предрасудите кај децата поврзани со нивното етничко, верско и културно потекло	Училишен тим	Зголемување на свеста и почитување кај сите учесници во училиштето за различните култури
<b>Опременување на училиштето со современи нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала и училишен инвентар</b>	Подобрување на квалитетот на наставата со примена на современи нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала  Подобрени услови за работа	-Инструменти за следење на наставни часови	Мотивирани наставници за примена на нагледни помагала во настава  Зголемување на интересот кај учениците за следење на наставните часови  -Бројот на наставни часови со примена на современи нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала е зголемен	Директор Педагог Психолог Наставници	-Осовременување на наставата во чекор со иновативните промени во наставниот процес



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

			за 10 %		
<b>Збогатување на училишната библиотека со лектирни изданија за учениците и стручна литература за наставниците</b>	Зголемување на интересот кај учениците за користење на лектирни изданија Зголемување на интересот кај наставниците за користење на стручна литература	Списоци за потребна литература Список од приоритети и од лектирните и од стручните изданија Евиденција за набавките на лектирни изданија за учениците и стручна литература за наставниците	Зголемен интерес од страна на учениците за користење на лектирни изданија  Зголемен интерес кај наставниците за користење на стручна литература	Директор Библиотекар	Бројот на ученици кои користат лектирни изданија е зголемен за 10 % Бројот на наставници кои користат стручна литература е зголемен за 10%
<b>Хортикултурно и партерно уредување на училишниот двор</b>	Естетско уреден и функционален училишен двор	-Фотографии - Договори - Извештај од реализирани активност	Зголемена безбедност од повреди кај учениците и другите возрасни  Зголемено задоволство кај учениците за време на претстој во училишниот двор	Директор Училишен тим	Уреден училишен двор со патеки/стази, зеленило

## 8. Програми и организација на работата на училиштето

### 8.1 Календар за работа

Календарот за работа на училиштето го донесува Министерот за образование и истиот Министерството за образование и наука го објавува во Службен весник. Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година.

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2020/2021 година.

Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2020 година, а завршува на 31 август 2021 година.

Наставната година започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 10 јуни 2021 година.

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Првото полугодие започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 30 декември 2020 година.

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2021 година и завршува на 10 јуни 2021 година.

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2020 година и завршува на 20 јануари 2021 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2021 година и завршува на 31 август 2021 година.

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Во учебната 2020/2021 година наставата се остварува во 180 наставни денови.

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

### 8.2 Поделба на класно раководство , поделба на часовите на наставен кадар, распоред на часовите

#### ➤ Распределба на класно раководство и часови по наставници и предмети за учебната 2020/2021 година

Предмет	Наставник	Паралелки	Неделен фонд	Одделенско раководство	Вкупно часови
Македонски јазик	Менка Трепалковска	7а, 7в, 8б, 8в, 6в	20	6В	21
Вкупно 48 часа	Славица Мирчевска	7б, 9 а, 9 б, 9 в, 6а	20	8 В	21
	Сања Крстиќ	6б, 8а	8	/	8
Математика	Весна Бојациева	7а, 7б, 7в, 8б, 8в	20	7А	21
Вкупно 51 часа	Зорица Насевска	6а, 6в 9а, 9б, 9в	22	9А	23
	Катица М. Христова	6б, 8а	9	6Б	8
Информатика Вкупно 9 часа	Цветанка Тасевска	6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в	9	/	12



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Иновации Вкупно 3 часа	Цветанка Тасевска	9а,9б,9в	3	/	
Англиски јазик Од I-V вкупно 29 Од VI-IX вкупно 36 Се вкупно 65	Билјана Црвенцова	6а,6б,8а,8б,8в,4а,4б	21	/	21
	Катерина Музелова	6в,7а,7б,7в 9а,9б,9в	21	7В	21
	Викторија Кузмановска	1а,2а, 2б,3а, 3б,5а,5б,5в	23	/	23
	Христина Иванова	1б	2	/	2
Германски јазик Вкупно = 24 часа	Катарина Миновска	9а,9б, 9в,8а,8б,8в,7а,7б, 7в 6а,6б,6в	24	/	24
Географија Вкупно = 24 часа	Марина Гроздановска	9а ,9б,9в,,8а,8б,8в 7а,7б, 7в,6б,6в	22	/	22
	Наташа Велковска	6а	2	/	2
Биологија Вкупно 18 часа	Марта Јордановска	9а,9б,9в,8а,8б, 8в,7а,7б,7в	18	/	20
Природни науки Вкупно 12 часа	Марта Јордановска	6в	2	/	
	Јасмина Апостолова	6а, 6б, 5а,5б,5в	10	/	10
Хемија Вкупно 12 часа	Јасмина Апостолова	9а,9б,9в, 8а, 8б, 8в	12	8В	23



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Физика Вкупно 12 часа	Катица М. Христова	9а,9б,9в, 8а, 8б, 8в	12	6Б	22
Историја Вкупно 24 часа	Маргарита Илиевска- Павлова	6а,6б,6в,7а,7б, 7в,8в 9а,9б,9в	20	9Б	21
	Бранка Димевска	8а, 8б	4	/	4
Граѓанско образование Вкупно 6 часа	Бранка Димевска	9а,9б,9в,8а,8б,8в	6	/	6
Музичко образование Вкупно 12 часа	Наташа Митрова	6а,6б,6в,7а,7б, 7в 8а,8б,8в,9а,9б,9в	12	7Б	21
Ликовно образование Вкупно 12 часа	Снежана Шумковска ЕМИС	6а,6б,6в,7а,7б, 7в 8а,8б,8в,9а,9б,9в	12	6А	24
Техничко образование Вкупно 9 часа	Иван Димовски	5 а,5б,5в,6а,6б,6в	9	/	15
Физичко и здравствено образование <u>Од VI-IX вкупно 36 часа</u> <u>Од I-II, вкупно 12 часа</u> <u>Се вкупно 48 часа</u>	Горан Ѓорѓиевски	6а,6б, 6в,7а,7б,7в,8а	21	8А	22
	Ирена Попова	8б,8в ,9а,9б,9в, 2 а	18	8Б	21
	Јане Боровски	1а,1б, 2б	9	/	9
Етика на религиите Вкупно 6 часа	Ружа Стојковиќ	6а,6б,6в	6	/	6



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Етика Вкупно 3 часа	Горица Бошковска	7а,7б, 7в	3	/	3
------------------------	------------------	-----------	---	---	---

Распоредот на часови за учебната 2020/2021 година е даден во **Прилог број**

### 8.3 Работа на училиштето

Настава во училиштето се изведува во една смена. Часовите започнуваат во 8:00 часот а завршуваат во 13:25 часот.

#### Распоред на свонење на часовите

1 час	8:00	-	8:40
2 час	8:45	-	9:25
3 час	9:45	-	10:25
4 час	10:30	-	11:10
5 час	11:15	-	11:55
6 час	12:00	-	12:40
7 час	12:45	-	13:25

### 8.4. Јазик на кој се изведува наставата

	Македонски јазик	Албански јазик	Турски јазик	Српски јазик	Босански јазик
Број на паралелки	23	/	/	/	/
Број на ученици	614	/	/	/	/
Број на наставници	42	/	/	/	/



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 8.5.Проширена програма

Во ООУ “Кочо Рацин“, Скопје се реализира проширена програма согласно Концепцијата за основно воспитание и образование.

Проширената програма во основните училишта опфаќа организирано прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнувањето на наставата и еден час по завршувањето на редовната настава, како и продолжен престој.

ООУ “Кочо Рацин“, Скопје, за учениците од прво, второ, трето и четврто одделение организира прифаќање и заштита на учениците два часа по завршувањето на редовната настава во согласност од родителите.

ООУ “Кочо Рацин“, Скопје постои соодветна организација за прифаќање на учениците во дежурна училница. Дежурниот наставник ги прифаќа учениците од прво, второ, трето и четврто одделение со писмен доказ од страна на одделенскиот наставник. Дежурниот наставник води евиденција за времето на престојот на учениците во дежурната училница.

ООУ “Кочо Рацин“, Скопје изготвува распоред за дежурни наставници во дежурна училница два пати годишно, на почетокот од првото полугодие и на почетокот на второто полугодие.

Активност/ задача	Временска рамка	Носител	Ресурси
1. Продолжен престој – Организираны активности (изработка на домашни задачи, други активности, работилници) по завршувањето на редовните задолжителни часови со времетраење од 8,00 до 14,55 часот	Во текот на наставната година	Одделенски наставници	Училница
2. Згрижување на учениците од 14,55 до 15,15 часот	Во текот на наставната година	Одделенски наставници	Училница
3. Згрижување на учениците од 15,15 до 17,0 часот	Во текот на наставната година	Одделенски наставници	Училница Евидентни листови



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 8.6 Комбинирани паралелки

Во училиштето не се изведува комбинирана настава

Ред.бр.	паралелки	Комбинација на паралелки	Име и презиме на наставници	Број на ученици
1.	/	/	/	/

### 8.7 Странски јазици што се изучуваат во училиштето

Наставен предмет	Број на паралелки	Број на ученици
Англиски јазик	23	614
Германски јазик	12	302

### 8.8 Реализација на физичко и здравствено образование со ученици од прво до петто одделение

Согласно ЗОУ, член 54, став 5, за изведување на наставата по физичко и здравствено образование од прво до петто одделение, се вклучува наставник по физичко и здравствено образование, а започна да се применува од учебната 2019/2020 најпрво со учениците од прво одделение, а во учебната 2020/2021 година и со учениците во второ одделение. Наставниците по физичко и здравствено образование ќе се вклучуваат sukcesивно секоја наредна учебна година за учениците во одделенска настава.

Во прво и второ одделение физичко и здравствено образование тандем настава реализираат следните наставници: Ирена Попова и Јане Боровски





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 8.9 Изборна настава

Во зависност од интересите учениците преку анкета избираат и изучуваат изборни предмети, со кои ги надградуваат, продлабочуваат и систематизираат знаењата од одредени подрачја и ги поттикнуваат интересите на учениците за професиите. За запознавање со програмите на изборните предмети во месец мај во учебната 2019/2020 година беше спроведено анкетирање на учениците од III - IX одделение преку средствата за електронска. Училиштето на учениците во исто одделение им понудува три изборни предмети. Учениците и нивните родители избираат еден предмет кој станува дел од нивните училишни задолженија. Сите изборни предмети се застапени со 2 часа неделен фонд.

**Анкетите се дадени се дадени во Прилог бр. 38**

Во учебната 2020/21 година во училиштето ќе се изучуваат следните изборни предмети по одделенија:

Изборен предмет	Наставник	Одделенија	Вкупно часови
Вештини за живеење	Иван Димовски	VIII	6
Проекти од музичка уметност	Наташа Митрова	IX	2
Проекти од ликовна уметност	Снежана Шумковска	IX	2
Изборен спорт	Ирена Попова	IX	2
Нашата татковина	Наташа Велковска	VII	6
Етика на религии	Ружа Стојковиќ	VI	6
Творештво	Одд. наст	V	3

### 8.10 Дополнителна настава

Дополнителна настава се организира за ученици кои имаат потреба од дополнителна поддршка за определени наставни предмети за да ги постигнат очекуваните резултати, односно на барање на ученик, негов родител/старател или по проценка на наставникот. Наставникот ја планира дополнителната настава согласно со потребите на учениците. За потребата од посета на ученикот на дополнителна настава одделенскиот, односно предметниот наставник ќе води евиденција и ќе го известува родителот/старателот на детето во рок од три дена од констатирањето на потребата.

Училиштето на месечна основа ќе изготвува распоред за дополнителна настава за секој наставен предмет и ќе го објавува на огласна табла и на својата интернет страница.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 8.11 Додатна настава

Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети. Додатната настава за учениците, наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава.

Училиштето на месечна основа ќе изготвува распоред за додатна настава за секој наставен предмет и ќе го објавува на огласна табла и на својата интернет страница.

### 8.12 Работа со надарени и талентирани ученици

Знаењата и вештините можат да се научат и совладаат, но талентот и надареноста ученикот ги носи во себе, а наставникот преку својата работа треба да го препознае и мотивира неговиот индивидуален развој, како и да го подржи развојот на талентираниот и надарениот ученик.

Акцентот во Програмата за работа со талентирани и надарени ученици ќе се стави врз методите и формите на работа кои ќе бидат флексибилни и ќе бидат насочени кон оспособување за самостојно учење и користење информации, развивање на способностите, формирање на умеења и постапки за доаѓање до нови знаења и решенија.

Работата во училиштето ќе ја насочиме кон развивање на духот на кооперација и екипирање на надарените и талентирани ученици преку следниве форми:

- индивидуализација во наставата со учениците
- групна настава за учениците со приближно исти способности
- проектни активности
- слободни ученички активности
- организирање натпревари, конкурси и истражувачки активности



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

– организирање креативни работилници

**Реализатор** на Програмата ќе биде Тимот за работа со надарени и талентирани ученици, составен од стручните соработници и наставници од училиштето, а координатор е психологот на училиштето. При тоа тие ќе работат со учениците и родителите како целна група, ќе ги обезбедуваат потребните ресурси и ја реализираат програмата во однапред утврдена временска рамка.

### Програмата за работа со надарени и талентирани ученици

Задачи:	Активности	Реализатори	Очекувани резултати
1. Креирање политика за работа со надарени и талентирани ученици	-Изготвување на програма и акционен план	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици	Поддршка на напредокот на надарени и талентирани ученици
2. Стручно усовршување на наставниците	Информирање и запознавање на наставниците со надареноста и талентираноста Разговори со одд. наставници, раководители, предметните наставници и родители Примена на инструменти за идентификација	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици	Подобрени компетенции кај наставниците да ги препознае и мотивира индивидуален развој кај талентираните и надарените ученици, како и да го подржи нивниот развој



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>3. Планирање на работата со надарени и талентирани ученици</b>	Советодавно-консултативна работа со ученици, родители и наставници Изготвување на индивидуални образовни програми за работа со надарени и талентирани ученици во наставните и воннаставните активности	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици и наставници	Подобрување на пристапот во работата со надарени и талентирани ученици
<b>4. Квалитетна реализација на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици</b>	Примена на методи и форми на работа кои ќе бидат флексибилни и ќе бидат насочени кон оспособување за самостојно учење и користење информации, развивање на способностите, умеења и постапки за доаѓање до нови знаења и решенија	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици и наставници	Овозможување на индивидуален напредок кај учениците во согласност со надареноста или талентираноста
<b>5. Подобрување на социоемоционалниот статус на надарените и талентираните ученици</b>	Советодавно-консултативна работа со ученици, родители и наставници	Тимот за работа со надарени и талентирани ученици и наставници	Развивање на позитивен став кај учениците кон надарените и талентираните ученици



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<p><b>6. Следење на индивидуалните постигања на овие ученици</b></p>	<p>-Следење на реализацијата на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици</p>	<p>Тимот за работа со надарени и талентирани ученици</p>	<p>Подобрување на работата на наставниците со надарените и талентираните ученици, кои ќе се презентираат пред наставнички совет и советот на родители</p>
--	---	--	---

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА СО ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ – учебна 2020/2021 год.							
Задача	Активност	Временска рамка (месец)	Носител	Начин на спроведување (ресурси)	Инструменти	Очекувани резултати	Одговорно лице
1. Креирање политика за работа со надарени и талентирани ученици	Изготвување на програма и акционен план	Август	Тим	Насоки за изготвување на годишна програма за работа на училиштето	/	Поддршка на напредокот на надарените и талентираните ученици	Тим



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>2. Стручно усовршување на наставниците</b>	Информирање и запознавање на наставниците со карактеристиките на надареноста и талентираноста	Септември	Тим	Консултативни стручни разговори засновани на стручен материјал	X	Подобрување на пристапот во работата со надарени и талентирани ученици	Тим
<b>3. Планирање на работата со надарени и талентирани ученици</b>	Изготвување на програми за работа со талентирани ученици во наставните и воннаставните активности	Септември Ноември	– Одделенски наставници – Одделенски раководители – Предметни наставници	– Стручна литература – Досие занадарен или талентиран ученик	Инструмент за идентификација	Индивидуален напредок во согласност со надареноста или талентираноста  Поддршка и развивање на надарените и талентираните ученици	Тим
<b>4. Квалитетна реализација на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици</b>	Следењена реализацијата на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици	Јануари (2021) Јуни (2021)	Тим	Реализирани активности во и надвор од наставата	Инструмент за следење	Целосна и квалитетна реализација на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици	Тим



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>5. Подобрување на социоемоционалниот статус на надарените и талентираните ученици</b>	Советодавно-консултативна работа со ученици, родители и наставници	Тековно	– Стручни соработници – Одделенски наставници – Предметни наставници – Родители – Ученици	Индивидуална и групна работа со родители и ученици	– Изготвување на досие на надарен или талентиран ученик – Социометриски тест	–Подбрување на напредокот според надареноста и талентираноста на ученикот – Развивање на позитивен став кај учениците кон надарените и талентираните ученици	Тим
<b>6. Следење на индивидуалните постигања на надарените и талентираните ученици</b>	– Евиденција на успехот, редовноста и однесувањето – Анализа на постигањата на надарените и талентираните ученици во воннаставните ученички активности и додатната настава	– Полугодие – Крај на година	– Психолог – Педагог – Одделенски наставници – Предметни наставници	– Одд. наставници – Предметни наставници	Инструмент за следење	Проценка и подобрување на постигањата на надарените и талентираните ученици	Тим



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 8.13 Работа со ученици со посебни образовни потреби

Во учебната 2020/2021 година во училиштето ќе учат вкупно 12 ученици со посебни образовни потреби, за кои е издаден наод и мислење од надлежна институција.

За работата со овие ученици, во училиштето има формирано училишен инклузивен тим составен од седум члена, со Одлука, заведен со број 03-849/1 од 30.09.2019 година.

Членови во училишниот инклузивен тим се:

1. Јовица остојќ – директор
2. Татјана Багеска – дефектолог
3. Верица Костовска – педагог
4. Снежана Трајковска – одделенски наставник
5. Катица М. Христовска - предметен наставник
6. Бугина. Д. Петрушевска – родител
7. Бранкица Јосифовска - родител

Училишен инклузивен тим кој ќе се грижи за инклузивните политики и практики на ниво на целото училиште и за инклузивните тимови за учениците за кои што ќе се работи по индивидуален образовен план (во натамошниот текст: ИОП) или по модифицирана наставна програма . Училишниот инклузивен тим ќе ги осмислува и спроведува активностите на ниво на целото училиште и ќе води грижа тие да бидат усогласени и применувани во во питно-образовната работа.

Училишниот инклузивен тим во соработка со родителите/старателите, за девет ученици со посебни образовни потреби ќе изработува индивидуален образовен план за работа со учество на специјален едукатор и рехабилитатор . За три ученици нема согласност од родителите и не се работи според индивидуална образовна програма.

Согласно ЗОО, за секој ученик со посебни образовни потреби формиран е инклузивен тим за ученик и тоа:





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Инклузивни тимови за ученици

Р.бр.	Член на тимот	Одд.	Изготвен ИОП	
			да	не
1	1. Јовица Остојиќ, директор 2. Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4. Гордана Јаневска, одделенски наставник 5. Снежана Трајковска, одделенски наставник 6. Родители	Шв	Има согласност од родителите	
2	1. Јовица Остојиќ, директор 2. Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4. Диана Марковски, одделенски наставник 5. Валентина Петровска, одделенски наставник 6. Родител	IVб	/	Нема согласност од родителите
3	1. Јовица Остојиќ, директор 2. Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4. Габриела Апостолска, одделенски наставник 5. Радмила С. Ристиќ, одделенски наставник 6. Родители	IVа	/	Нема Согласност од родителите
4	1. Јовица Остојиќ, директор 2. Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4. Даринка Петрова, одделенски наставник	Vа	Има согласност од родителите	/

Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	5.Родител			
5	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4.Александар Тошевски, одд. наст. 5.Старател – ЦСР	Vб	Има согласност од родителите	/
6	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4.Александар Тошевски, одделенски наставник 5. Старател ЦСР	Vб	Има согласност од родителите	/
7	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4.Наталија Петрова, одделенски наставник 5. Старател ЦСР	Vв	Има согласност од родителите	/
8	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4.Наталија Петрова, одделенски наставник 5. Родители	Vв	Има согласност од родителите	/



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

9	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3.Верица Костовска, педагог 4.Менка Трепакловска,одделенски раководител 5.Старател ЦСР	VIв	Има согласност од родителите	/
10	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4.Наташа Митрова,одделенски раководител 5.Родители	VIIб	/	Нема согласност од родителите
11	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4. Горан Ѓорѓиевски, одделенски раководител 5.Родители	VIIIа	Има согласност од родителите	/
12	1.Јовица Остојиќ, директор 2.Татјана Багеска, дефектолог 3. Верица Костовска, педагог 4.Зорица Насевска,одделенски раководител 5. Родител	IXа	Има согласност од родителите	/

Училиштето има изготвено и **Процедура за откривање и грижа за учениците со емоционални проблеми**

Училишниот инклузивен тим за учебната 2020/21 година, изготви Програма за работа со деца со посебни потреби . **Прилог број бр.10**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 8.14 Туторска поддршка на учениците

Во училиштето не е организирана туторска поддршка на учениците од страна на Министерството за образование и наука (согласно член 36 од ЗОО).

### 8.15 План на образовниот медијатор

Училиштето нема ангажирано образовен медијатор за учениците роми кои потекнуваат од социјално загрозуени семејства (согласно член 37 од ЗОО).

## 9. Воннаставни активности

### 9.1 Училишни спортски клубови

Училиштето има формирано училишен спортски клуб „Кочо Рацин Центар- Скопје“. регистриран во Централен Регистар на РСМ со реш. Бр. 30120150006750 од 03.04.2015

Училиштето ги нуди следните училишните спортови: кошарка, фудбал, ракомет и одбојка. Одговорен наставник е Горан Ѓорѓиевски .

Во учебната 2020/2021 година, училиштето планира учество на општински натпревари и турнири во кошарка, фудбал, ракомет и одбојка , во организација на Општина Центар, Скопје, како и учество на натпревари организирани од други акредитирани спортски здруженија во Р.Македонија.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 9.2 Секции/ клубови

Во учебната 2020/2021 година ќе работат следните секции:

Ред. бр.	Назив на секцијата	Одговорен наставник	Општи цели
1.	Литературна секција	Менка Трепалковска	Развивање и негување љубов за продлабочено читање на највредните литературни дела и постепено упатување во тајните на поетското и прозното творештво
2.	Драмско рецитаторска секција	Славица Мирчевска	Развивање на бештини и знаења за интерпретација на драмски и други текстови, сценски и актерски способности
3	Математичка секција	Весна Бојациева и Зорица Насевска	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата за решавање на задачи на повеќе начини од практичниот живот низ чие решавање учениците стекнуваат животни навики : упорност, истрајност, систематичност, точност, одговорност, критичност..
4	Ликовна секција	Снежана Шумковска	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата За естетско облагодарување на ентериерот и екстериерот на училиштето, употреба на нови материјали и техники
5	Историска секција	Маргарита И. Павлова	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата За прибирање на податоци, запишување на мемоарски материјал, за подалечното и поблиското минато на родниот крај
6	Географска секција	Марина Гроздановска	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата за познавање на просторот, метеоролошка станица, изработка на модели и средства за настава, географска збирка и библиотека, практични работи на проекции
7	Млади хемичари	Јасмина Апостолова	Проширување и продлабочување на знаењата од областа на хемијата



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

			Воведување во процесот на набљудување , експериментирање, истражување, позитивни работни навики и љубов кон хемијата
8	<b>Млади физичари</b>	Катица М.Христовска	Проширување и продлабочување на знаењата од областа на Физиката, развивање на вештините, умењата и навиките на учениците, со посебен акцент на развој на индивидуалните предиспозиции, можности и желби на учениците
9	<b>Млади биолози</b>	Марта Јордановска	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата Преку теоретски теми, практични вежби и други облици на работаза расителниот свет, изработка на препарати и збирки, запознавање со најчестите предизвикувачи на заразни болести
10	<b>Спортски активности</b>	Горан Ѓорѓиевски и Ирена Попова	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата за можностите учениците здравствено да напредуваат низ спортските активности надвор од редовната настава Усовршување на техничко-тактилните елементи, истите да ги применат и вклучување во системот на натпревари
11	<b>Англиски јазик</b>	Билјана Црвенска и Катерина Музелова	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата кон јазикот
12	<b>Германски јазик</b>	Катарина Миновска	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата кон јазикот
13	<b>Секција на млади музичари</b>	Наташа Митрова	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата Со вредни музички композиции од македонски и странски композитори
14	<b>Еко клуб</b>	Бранка Димевска	Проширување и продлабочување на способностите и знаењата



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

\*Секој одговорен наставник во месец септември ќе изготви Програма за работа со општи и конкретни цели т.е конкретизиран план на активности со време на реализација, опфатеност на ученици, процедури, број на ученици (со име и презиме) и сл.

### 9.3 Акции

Училиштето во месец септември (согласно ново настанатата состојба со пандемијата) ќе изготви план за организирање на базари, хепенинзи, хуманитарни настани, еколошки акции и слично со јасно дефинирани содржини, време на реализација, одговорни лица, потребни средства, ученици и сл.

## 10. Ученичко организирање и учество

За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште, учениците се организираат во заедница на паралелка и ученички парламент. Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на заедниците на паралелките.

Ученичкиот парламент:

- активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците,
- го промовира ученичкиот активизам,
- учествува во активности за обезбедување врсничка поддршка на учениците со посебни образовни потреби, во реализација на наставата и воннаставните активности,
- учествува во подготовката на годишната програма за работа,
- дава предлог активности за годишните програми за екскурзии,
- дава предлози за воннаставни активности на училиштето,
- дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард,
- учествува во евалуацијата на работата на училиштето,
- преку свои претставници учествува во советот на родители и наставничкиот совет и
- организира и учествуваат во хуманитарни активности, еколошки активности и општествено корисна работа.

Претседателот на ученичкиот парламент и ученичкиот правобранител се грижат за заштита и унапредување на правата на учениците во училиштето.

Програмата за работа на заедницата на паралелката е дадена во **Прилог број 13**, а на Училишниот парламент **Прилог бр. 14**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 11. Вонучилишни активности

#### 11.1 Екскурзии, излети и настава во природа

Врз основа на годишната програма за работа на училиштето ќе се изготват и Програми за екскурзии, излети и други вонучилишни активности за учениците во основното училиште Училишниот одбор со одлука формираше посебен стручен тим за подготовка на Програмите за екскурзии, излети и други вонучилишни активности. Стручниот тим го сочинуваат следните членови: Јовица Остојик- директор; Габриела Апостолска- одд. Наставник;, Гордана Богоевска- одд.наставник;, Александар Тошевски- одд.наставник; Катица. Х. Митовска- предметен наставник; Маргарита И. Павлова- предметен наставник; Јасмина Апостолова- предметен наставник; Горан Ѓорѓиевски- предметен наставник и Ирена Попова- предметен наставник.

За учебната 2020/2021 година училиштето планира реализација на следните екскурзии, излети и други вонучилишни активности за учениците:

Ред Бр.	Вид на вонучилишна активност	Маршута	Одд.	Време на реализација
1.	Еднодневен есенски излет	Скопје-Водно-Скопје	I-IX	Есен 2020
2.	Екскурзија во траење од три дена	Скопје -Стоби, Кавадарци –Прилеп-Битола-Охрид-Вевчани-Струга-Скопје	IX	Есен 2020
3.	Екскурзија во траење од два дена	Скопје-Стоби(Кавадарци) -Струмица-Скопје	VI	Есен 2020
4.	Екскурзија во траење од еден ден	Скопје-Маврово -Скопје	III	Пролет 2021
5.	Настава во природа	Скопје-Охрид-Скопје	V	Пролет 2021
6.	Зимување	Скопје-Крушево-Скопје	I – IX	Зима 2021
7.	Еднодневен пролетен излет	Скопје-Дељадровце -Скопје	I-IX	Пролет 2021
8.	Летување	Скопје-Охрид-Скопје	I-IX	Лето 2021





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 11.2 Ученици од нашето училиште вклучени во вонучилишни активности

Вонучилишни активности	Број на ученици	Паралелки
Основно музичко училиште	8	5;6;7;8 и 9
Балетско училиште	3	7;8 и 9
Кошаркарски клуб	80	Од 1 до 9
Спортска академија	/	/
Училиште за танц	7	Од 4 до 9

## 12. Натпревари за учениците

Натпреварите ќе се организираат со цел учениците да го развијат натпреварувачкиот дух, да се развие стремеш за постигнување повисоки вредности во културата, уметноста и спортот.

Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците и се воспоставува активен однос кон наставата, се прошируваат програмските основи, се продлабочуваат и се збогатуваат знаењата.

Учениците за натпревар ќе се подготвуваат на додатна настава и на слободните ученички активности. Наставниците ќе им даваат помош на учениците при изборот на литература и проверка на нивните знаења.

За избор на ученици за натпревар треба да се изведат натпревари на поединци во рамките на одделението или меѓу екипи на ниво на одделенија. Избраните ученици одат на повисоките натпревари.

**Програмата за натпревари даден е во Прилог број 18**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 13. Унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција

Училиштето во 2013 година има склучено партнерство со ООУ 26 јули, Општина Шуто Оризари- Скопје.

Најголем дел од наставниците во училиштето се обучени и сертифицирани за реализација на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и во содржините во секој наставен предмет имаат планирани многу активности.

Мултиетничката интеграција претставува приоритет во училиште и во таа насока се преземаат активности преку кои кај ученикот ќе се :

- Поттикнува на почитување на различните од себе независно од етничката припадност, јазикот, полот, бојата, верата
- Ќе умее да ја почитува и развива сопствената култура и да ги прифаќа вредностите на другите култури
- Ќе придонесува за сузбивање на дискриминација, стереотипни размислувања и предрасуди

Низ истражувачките активности учениците треба да го изнесуваат своето мислење, да прифаќаат вредности од областа на човековите права и за демократското уредување на општеството, да се воспитуваат за соработка и солидарност со другите.

**Активностите** ќе се реализираат со примена на методи и техники за поттикнување на продлабочено учење, кооперативност, како и со самостојно истражување и откривање на знаењето. Во тој контекст, наставниците ќе придонесуваат за создавање демократска училишна клима во паралелката, ќе се грижат за поттикнување на интегрирање на учењето со активностите и однесувањето на учениците во паралелката, училиштето и пошироката средина. Всушност, неопходно е учениците да се оспособуваат да го применуваат знаењето.

Истовремено, учениците треба да сфатат како да се живее во заедница во која постојат голем број културни разлики помеѓу нејзините членови, да се навикнуваат да ги надминуваат меѓусебните недоразбирања со толеранција и почит, а со тоа и како да го спречуваат создавањето на конфликтите. Стекнуваат култура на мирот, медиумска култура, учат како да преземаат општествена одговорност и на тој начин да се развиваат во лојални граѓани на државата.

#### Очекуваните резултати :

- Подобрена училишна клима за меѓуетничка интеграција
- Похумана и праведна средина каде се промовираат вредностите на човековите права и каде се практикува однесување во правец на човековите права
- Изградена "политика на целото училиште"



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- Демократски работни методи за заемна почит меѓу наставникот и ученикот; да се применува етичкиот принцип на однесување во секојдневниот живот
- ученикот да чувствува задоволство од работата, да биде почитувана личност со изградени позитивни ставови за карактерот на личноста
- да се отстранат старите закоравени социјални и етички навикви полни со негативни пројави: дискриминација, сегрегација, шовинизам
- училиштето да претставува место каде се почитуваат човековите права и не се загрозува физичкиот и моралниот интегритет на другите

Училишниот тим одговорен за оваа компонента, изготви План за реализација на меѓуетничка интеграција во образованието во редовната и во воннаставните активности, со цел меѓусебно запознавање, развивање на почит и однос кон различностите. Исто така училиштето планира да соработува со другото училиште од регионот кое е од друг ентитет и ќе се реализираат активностите со ученици и наставници.

Програмата за реализација на активности за меѓуетничка интеграција во соновното образование, е дадена во **Прилог број 19**

### 14. Проекти што се реализираат

Ред.бр.	Име на Проектот	Цел	Име и презиме на вклучен наставник/ или стручен сораб.	Потребни средства за реализација	Обезбедени средства
1	Меѓуетничка интеграција во образованието	-Поттикнување на почитување на различните од себе независно од етничката припадност, јазикот, полот, бојата, верата -Почитување и развивање на сопствената култура и да ги прифаќа вредностите на другите култури -Сузбивање на дискриминација, стереотипни размислувања и предрасуди	Билјана Денкова Верица Костовска, Маргарита И.Павлова Менка Трепалковска	Хартија Фломастери Комјутер Принтер Чат табла Видео бим Друго	Комјутер Принтер Чат табла Видео бим



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2	Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем	-Реализирање на еколошкото образование во воспитно образовниот процес -Подобрување на условите за престој и работа во училиштето -Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки	Бранка Димевска Билјана Црвенова	Хамери Фломастери Комјутер Принтер Чат табла Видео бим Друго	Комјутер Принтер Чат табла Видео бим
3	Инклузија на деца со посебни образовни потреби“	-јакнење на капацитетите на наставниците и членовите на стручните служби за унапредување на работата со учениците со ПОП; -обезбедување подобри услови за учење преку обезбедување асистивна технологија и дидактички помагала; -работа со родителите и запознавање со концептот на интеркултурно учење, -работа со сите ученици за прифаќање на различноста	Татјана Васевска Сузана Камчева Верица Костовска Билјана Денкова Наталија Петрова Александар Тошевски Елена Младеновска Диана Марковски Валентина Петровска Билјана Црвенова –англиски јазик Викторија Кузмановска Катарина Миновска	Хамери Фломастери Комјутер Принтер Чат табла Видео бим Друго	Комјутер Принтер Чат табла Видео бим

Училиштето од 01.06.2020 година доби грант преку ЕРАЗМУС + програмата за мобилност на наставен кадар, KA101 за проектот „Dealing with challenging behaviour“. Проект ќе се реализира во периодот од 01.06.2020 до 30.11.2021 година и со истиот се планирани четири мобилности за 12 наставници.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 15. Подршка на учениците

#### 15.1 Постигнување на учениците

Училиштето континуирано ги следи постигнувањата на учениците на крајот на секој класификационен период и изготвува споредбени анализи по предмети, паралелки, одделенија, по пол и по етничка припадност.

Училиштето промовира уверување дека постигањата на сите ученици може да се подобрат и организира дополнителна, додатна настава и слободни активности. Секој наставник на почетокот на учебната година изготвува годишна програма за овие форми на настава. На ниво на предметна настава се изработува распоред за реализација на овие програми, според планираниот број на додатни, дополнителни часови и часови за слободни активности во рамките на една паралелка. За дополнителната настава изготвени се и посебни известувања до родителите на учениците кај кои се воочени потешкотии во совладувањето на наставните содржини по поедини предмети. Во рамките на активностите за подобрување на постигањата на учениците, од учебната 2012/2013 година, родителите на учениците кои имаат три и повеќе слаби се повикуваат на советување кај психологот на училиштето. Така, покрај непосредно, учениците и индиректно добиваат совети како поефикасно да учат и поуспешно да го совладаат наставниот материјал. Табела со успехот на учениците на крај на последните три учебни години

Учебна година	2017/18	2018/19	2019/20
Успех	4,94	4,91	4,90

Училиштето посветува особено внимание на промовирањата на постигнувањата на учениците, како преку редовната настава, така и преку воннаставните активности. Преку веб страната на училиштето, како и преку соработка со медиумите, културни установи и институции, преку учество на литературни читања, ликовни изложби и хепенинзи, спортски натпревари, квизови, музички настапи итн. училиштето не само што ги промовира личните постигања на учениците, туку и постигањата на училиштето. Училиштето креира политика за поттикнување на наставниците и учениците за што поголемо учество на натпревари на локално, регионално и државно ниво.

Училиштето редовно ги промовира своите постигања преку учество во контактено-училишната емисија “Голем одмор” на МРТВ. Во рамките на учеството на литературни читања особено се истакнуваат средбите со писатели во училиштето и на Саемот на книгата. Училиштето редовно учествува и на ликовни изложби, манифестации и хепенинзи и др.

**Училиштето има изготвено процедура за идентификација и подршка и на учениците со потешкотии во учењето:**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- Во почетокот на учебната година во училиштето се формира тим за поддршка на учениците со потешкотии во учењето кој изготвува програма за идентификација и поддршка на истите
- Наставниците, стручните соработници и родителот/старателот вршат опсервација на учениците (најкратко првото полугодие за учениците од прво одделение и најкратко три месеци за учениците од останатите одделенија)
- Преку примена на инструменти се врши иницијална процена и се утврдува способноста за учење, како и подрачјата на потешкотии кај ученикот
- Согласно потребите/потешкотиите на ученикот во учењето тимот за поддршка (наставник, дефектолог, педагог, психолог) изготвува програма за индивидуална поддршка
- Наставникот во текот на учебната година, по завршување на секој класификационен период ги следи индивидуалните постигања/ успехот на учениците со потешкотии во учењето
- Тимот за поддршка континуирано го следи когнитивниот и социо-емоционалниот развој на учениците
- Советодавно консултативна работа со родителот/старателот на ученикот (насоки за работа во домашни услови)
- Соработка на тимот за поддршка со релевантни институции ( Завод за ментално здравје, Центар за социјална работа, СОС ресурсен центар за родители и деца, Црвен крст на РМ...) со цел подобрување на емоционалниот и социјалниот статус на учениците

### Програма за идентификација и поддршка на учениците со потешкотии во учењето

ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ	РЕАЛИЗАТОР	ВРЕМЕ	ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ
Креирање на политика за работа со ученици со потешкотии во учењето	- Формирање на тим за поддршка - Изготвување на годишна програма за работа	Стручни соработници Одд. наставници Одд.раководители	Август	Успешна реализација на планираните активности



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Идентификација на ученици со потешкотии во учењето	- Разговори со одд.наставници и раководители, примена на инструмент/листа за процена на способноста за учење	Стручни соработници Одд. наставници и раководители	Септември	Евиденција на овие ученици и градење стратегија за работа со нив
Индивидуализација и диференцијација на наставата за учениците со потешкотии во учењето	- Изготвување на индивидуални програми за поддршка на учениците со потешкотии во учењето	Стручни соработници Одд. наставници и раководители	Октомври	Подобрување на постигањата на учениците со потешкотии во учењето
Континуирана поддршка на учениците со потешкотии во учењето	- Консултативни разговори на стручните соработници со одд.наставници, раководители и родители - советодавно консултативна работа со учениците со потешкотии во учењето	Стручни соработници Одд. наставници Одд.раководители Родители	Во тек на годината	- Подобрување на постигањата - Вклучување во животот на паралелката, училиштето и локалната заедница - Зајакнување на родителските вештини и капацитети
Следење на индивидуалните постигања и однесувањето на учениците со потешкотии во учењето (на секој квалификационен	- Евиденција за успехот, редовноста и однесувањето -Посета на часовите по дополнителна настава	Одд. наставници Одд.раководители Стручни соработници	Ноември, јануари, април	- Проценка на постигањата - Вклучување на овие ученици во групна работа и слободни ученички активности



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

период)				
Обезбедување поддршка од соучениците	<ul style="list-style-type: none"><li>- Сов.консул.разговори со одд.наставници и раководители и УЗ на паралелката</li><li>- Соработка со ЗМЗ, ЦСР, социјални патролни работници, СОС Детско село Македонија</li></ul>	Стручни соработници, родители, одд.наставници, одд.раководители предметни наставници	Во тек на годината	<ul style="list-style-type: none"><li>- Подобрување на постигањата</li><li>- Подобрување на социјализацијата на овие ученици</li></ul>
Подобрување на социјалниот и емоционалниот статус на учениците со потешкотии во учењето	<ul style="list-style-type: none"><li>-Разговори со учениците</li><li>-Советодавни разговори со родителите на родителски и индивидуални средби</li></ul>	Стручни соработници, родители, одд.наставници, одд.раководители предметни наставници	Март	-Развивање на самодоверба и самопочитување кај овие ученици
Евалуација на активностите предвидени со програмата за работа со учениците со потешкотии во учењето	<ul style="list-style-type: none"><li>- Утврдување на јаки/слаби страни од реализацијата на програмата и работата со учениците</li><li>- Изготвување на стратегија за понатамошна работа</li></ul>	Стручни соработници Одд. наставници Одд.раководители	Јуни	Проценка на ефектите и постигнатоста на планираните цели во воспитно образовниот процес, социјалниот и емоционалниот статус на овие ученици





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 15.2 Професионална ориентација на учениците

Училиштето планира и превзема конкретни активности за *професионална ориентација на учениците*. Целта на сите активности е навремено и правилно професионално информирање и ориентирање на учениците, учениците да се запознаат со можностите кои ги нудат средните училишта, со структурите и занимањата, да се информираат за условите и критериумите за упис во средно училиште, откривање на интереси и желби на учениците за продолжување на образованието, давање помош за правилен избор на струка и занимање.

На полето на професионалната ориентација на учениците се работи континуирано во текот на нивното основно образование. Во соработка со компаниите од локалната заедница, како и во соработка со родителите учениците од најрана возраст на основното образование се запознаваат со професи, струки и занимања, со цел да се поттикнуваат за избор на идната професија. Исто така се организираат и посети на кариерни и продажни саеми, изложби, учество на конкурси.

Стручните соработници спроведуваат анкета со учениците за продолжување на нивното образование преку која се запознаваат со интересите и намерите на учениците за продолжување на образованието.

Се остваруваат индивидуални и групни разговори со учениците за нивните професионални интереси за правилен избор на струки и занимања и др. активности поврзани со кариерното советување на учениците. Се организираат и презентации на занимања од државните и приватните средни училишта од градот преку кои учениците се запознаваат со условите и критериумите за упис во средно образование.

Пограмата за професионална ориентација на учениците е дадена во **прилог број 21**

### 15.3 Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување дискриминација

Училишниот Тим за превенција од насилство и стручните соработници во училиштето, изготви Програма за работа (дадена во делот Прилози) во која се планираат реализација на работилници и редовно одржување на состаноци на кои ќе се анализира состојбата на поведението на учениците во училиште и вон училиште. Во превентивните содржини се планираат сите одделенски раководители на одделенските часови да реализираат работилници за превенција од насилство, превенција од зависности – дрога, алкохол, пушење, превенција од ХИВ и СИДА и превенција од заразни болести.

Одделенските раководители ќе разговараат на оваа тема со учениците и нивните родители.

Програма за превенција од насилно однесување во основното училиште, дадена е во **Прилог бр.22**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 16. Оценување

#### 16.1 Видови оценување и календар на оценувањето

Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.

Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат описно и нумерички според три периоди:

Учениците кои се опфатени во првиот период I-III одделение се оценуваат со описни оценки. Со описното оценување се дава приказ на постигањата на учениците по предмети и опис на социјализацијата и развојот на детето.

Учениците кои се опфатени во вториот период IV-VI одделение се оценуваат со описни и нумерички оценки. На крајот од првото и третото тромесечие добиваат описни оценки а на полугодие и на крајот од учебната година добиваат нумерички оценки се со цел полесно адаптирање кон преминот во третиот период на деветгодишното образование.

Учениците кои се опфатени во третиот период VII-IX одделение се оценуваат само со нумерички оценки.

На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на учениците (формативно и сумативно оценување) со однапред утврдена динамика, наставниците ја дефинираат во нивните годишни, тематски и процесни планирања. Следењето на напредокот и проверувањето на постигањата на учениците се врши преку континуирана примена на методи, форми и постапки за формативно оценување, како и инструменти за следење на постигањата на учениците (чек листи, аналитички листи, увид во портфолио...) кои имат за цел да придонесат за подобрување на постигањата на учениците.

#### 16.2 Тим за следење, анализа и поддршка

Во училиштето постои тим за следење, анализа и поддршка на наставниците при изведувањето на процесот на оценувањето како и усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди и критериуми за оценување. За да се согледа состојбата во оценувањето во училиштето се врши посета на часови и увид во дневните подготовки, се прибираат податоци за изготвување на извештаи и компаративни анализи.

Стручните соработници изготвуваат анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на класификационите периоди, исто така изготвуваат и споредбени анализи за успехот на учениците по предмети, паралелки и по пол за 3 години наназад.



## **Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје**

*Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk*

При оценувањето се почитува транспарентноста, односно учениците и родителите редовно се информираат за постигањата – оцените.

Со цел постигнување објективност во оценувањето наставниците континуирано даваат усна и писмена повратна информација за нивните постигања. За истата цел наставниците изготвуваат објективни тестови со квалитетни тест задачи за што интерно се обучени.

Тимот изготвува процедура за поплаки и жалби по добиени оценки на ученици.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 16.3 Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно – образовната работа

За реализација на квалитетна настава, директор и стручните соработници ќе вршат посети и следење на наставни часови, за што имаат изготвено План и инструменти и временска рамка за посета на наставните часови и вонаставните активности. Училиштето има изготвено План за стручни посети за следење и вреднување квалитетот на работата на воспитно- образовниот кадар даден во **прилог бр.24**

### 16.4 Самоевалуација на училиштето

Врз основа на чл. 128 од Законот за основно образование (Сл. весник број 161/19), квалитетот на работата на училиштето се мери преку самоевалуација. Комисијата за изготвување самоевалуација на работата на ООУ „Кочо Рацин“, Скопје, на крајот од наставната 2019/20 година изврши самоевалуација на работата во училиштето. Врз основа на чл. 129 од Законот за основно образование (Сл. весник број 161/19), на секои две години училиштето врши самоевалуација за сопствената работа и постигањата. Самоевалуација ја спроведе училишна комисија составена од пет члена од редот на наставниците, стручните соработници и родителите, која по предлог на директорот ја формираше училишниот одбор.

Членови на училишната комисија се: Сузана Камчева –психолог, Габриела Апостолска-одделенски наставник, Мирјана Стојменовска –предметен наставник, Катица М. Христовска-предметен наставник и Александар Јарчевски-родител. За поголема ефикасност во работењето, се формираа и тимови по подрачја, кои имаа средби и разговори со сите вработени во училиштето. Се изврши проверка на потребната документација и од неа користеше повеќе податоци. Се спроведе анкета со ученици, наставници, родители и директорот. Добиените податоци беа обработени, анализирани и врз нивна основа се донесе следниот извештај.

За изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од Законот за основно образование и Индикаторите за квалитет на работата на училиштето, изготвени од МОН и ДПИ.

#### Самоевалуацијата ги опфати следните подрачја:

- Наставни планови и програми
- Постигањата на учениците



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- Учење и настава
- Поддршка на учениците
- Училишна клима и односи во училиштето
- Ресурси
- Управување, раководење и креирање политика

Училишната комисија изготви и достави Извештај за извршената самоевалвација за 2020 година, со предлог мерки за подобрување работата на училиштето до директорот, Училишниот одбор и основачот на училиштето.

Училиштето има изготвено и план за спроведување на самоевалуација за утврдување на квалитетот на работата на училиштето, дадено во **прилог број бр.25**

### 17. Безбедност во училиштето

Во однос на безбедноста, во училиштето има изготвено:

- ✓ Правилник за заштита од пожари, како една од мерките за заштита од елементарни незгоди, во кој се пропишани мерки за безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор.
- ✓ План за заштита и спасување, во кој се пропишани правилата за постапување во случај на елементарни незгоди.
- ✓ План за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни незгоди
- ✓ Куќен ред, со одредби во него: за учениците, наставниците, стручните соработници, административниот и раководниот кадар, помошните работници
- ✓ Изготвен Кодекс на однесување за наставниците и стручните соработници, за учениците, за родителите
- ✓ Истакнат рапоредот на дежурства на наставниците на видно место. Со обезбедување на дежурство од страна на наставниците за време на одморите меѓу часовите, кои ќе се води грижа за безбедноста на учениците.

Активностите за заштита и безбедност на учениците се координирани со институциите во локалната заедница преку предавања од Министерството за внатрешни работи, Полициска станица, Општина Центар, потоа Центарот за социјални грижи.

Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди, дадена е во **Прилог бр. 26**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 18. Грижа за здравјето

Целта на активностите од ова подрачје е да се оспособуваат учениците за заштита и унапредување на здравјето, преку развивање на свесноста за значењето на психофизичкото здравје на човекот и зголемување на личната и колективна одговорност.

#### Програмски содржини:

- одржување на хигиената во училиштето
- систематски прегледи
- вакцинирање
- едукација за здрава исхрана на учениците

Конкретните содржини ќе се реализираат низ редовната настава, часот на одделенскиот раководител и слободните активности, како и во соработка со Детската поликлиника Бит-пазар, со Центарот за говор и слух, со Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, со Заводот за ментално здравје на деца и младинци. Програмата за грижа за здравјето е дадена во **прилог бр.32**

#### 18.1 Хигиена во училиштето

Училиштето и оваа учебна година ќе води грижа за хигиената во училишниот објект . Во текот на годината, во училиштето ќе се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација од страна на Завод за здравствена заштита Скопје. По потреба, во случај на епидемија, постапките можат и да се повторат.

Ходниците, тоалетите, училниците, ќе се чистат и одржуваат во текот на денот со средства за хигиена и ќе се дезинфицираат. Средствата за одржување на хигиената се чуваат и потреба се доделуваат од страна на домаќинот на училиштето. Ходниците се чистат редовно во текот на денот. Подот и мебелот во училниците се чистат два пати во денот. Генерално чистење ќе се изведува за време на зимскиот распуст и за време на летниот одмор.

Во текот на годината – континуирано, за време на училишните акции – Ден на екологијата, Ден на планетата Земја, учениците и вработените ќе се организираат за чистење на училиштето и дворната површина околу него. Дворното место – зелената површина во училишниот двор ќе се одржуваат секојдневно од страна на техничкиот персонал, учениците и наставниците.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 18.2 Систематски прегледи

Систематските прегледи на учениците ќе се организираат по завршувањето на часовите и при тоа нема да се попречува наставата. Училиштето навремено го информира родителот односно старателот на ученикот за спроведување на редовните систематски лекарски прегледи кои се реализираат во просториите на здравствената установа Во учебната 2020/2021 година училиштето планира реализација на следните систематски прегледи

- Редовни систематски прегледи:**

Одделенија	Време на реализација
I	02. 2021
III	02. 2021
V	02. 2021
VII	02. 2021

- Контролни и систематски стоматолошки прегледи:**

Одделенија	Време на реализација
I	03. 2021
II	01. 2021 и 03. 2021
III	03. 2021
IV	11. 2020
V	12.2020
VI	09.2020
VII	04. 2021



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 18.3 Вакцинирање

Вакцинирањето на учениците во учебната 2020/2021 година ќе се реализира согласно календарот за имунизација и вакцинација . Вакцинирањето ќе се реализира во соработка со здравствената установа. Училиштето навремено го информира родителот односно старателот на ученикот за спроведување на вакцинациите кои се реализираат во просториите на здравствената установа. Во учебната 2020/2021 година училиштето планира реализација на следните вакцинации за учениците:

Задолжителни вакцини	Одделенија	Време на реализација
Дифтерија, тетанус, детска парализа	IX	09 .2020
Дифтерија, тетанус,детска парализа	II	09.2020
Морбили	I	02.2021

### 18.4 Едукација за здрава исхрана- оброк во училиште

Со цел да се поттикнат и мотивираат учениците за здрав живот, во училиштето ќе се води кампања за: здрава храна, физички активности, активности во периодот на детството. Преку Центарот за Јавно здравје-Скопје, одделенските раководители, ќе се реализираат едукативни предавања за учениците.

**Заштитата и унапредувањето на здравјето на учениците ќе се реализира и преку предавања и тоа:**

Теми на предавање	Одд.	Време на реализација	Реализатори
Превенција и заштита од вирусот Ковид 19	I - IX	Во текот на цела учебна година	Одделенски наставници/раководители Стручни лица
Исхрана, лична хигиена и здравствен бенефит од редовните физички активности	II, III, IV, V VI, VII, VIII, IX	09.2020	Центар за јавно здравје
Грдба и функција на оралната празнина	I IV	09.2020 10.2020	Детска и превентивна стоматологија –Идадија





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Залевање на забите и нивна заштита	I	10.2020	Детска и превентивна стоматологија –Идадија
Правилна исхрана и контрола на внес шеќери	IV	11.2020	Детска и превентивна стоматологија –Идадија
	I	12.2020	
Болести на зависност	VIII	12.2020	Црвен крст на Р. Македонија
Правилна исхрана и орална хигиена	I	02.2021	Детска и превентивна стоматологија –Идадија
	IV	03.2021	
Редовна посета на стоматолог и употреба на флуорид во превентивни цели	I	04.2021	Детска и превентивна стоматологија –Идадија
	IV		

Во училиштето ќе се реализираат активности со цел едукација на учениците за здравата исхрана, подигање на свеста, подигање на училишниот активизам, промоција и вклучување на родителите.

### 19. Училишна клима

Почитувањето и единството на сите вработени во целокупниот живот и работата на училиштето е на високо ниво. Позитивниот и професионален однос меѓу вработените и учениците е причина за поширока промоција на училиштето со активностите што се реализираат во него и надвор од него. Ученикот претставува најважниот субјект во училиштето, со свои права но и свои обврски, задачи и должности кои максимално треба да ги почитува и исполнува, развивајќи ги сите позитивни страни на својата линост и идентитет.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 19.1 Дисциплина

Со цел подобрување на училишната дисциплина ( на учениците, вработените) училиштето има изготвено план со активности.

Планирани активности	Време на реализација	Реализатор	Извори/ресурси	Методи и постапки при реализација	Очекувани ефекти
Определување план за подобрување на дисциплината во училиштето	Септември 2020	Стручни соработници, одделенски предметни наставници и	Кодекс на училиштето	Консултации со Директор и стручните соработници	Успешна реализација на планот за подобрување на дисциплината во училиштето
Изготвување распоред на дежурни наставници	Во текот на целата учебна година	Одделенски предметни наставници и	Кодекс на училиштето	Состаноци и договор на ниво на стручен актив	Навремено истакнување и почитување на распоредот на дежурни наставници
Определување дежурни ученици по паралелки	Во текот на целата учебна година	Класни раководители и ученици	Кодекс на училиштето	Консултации со класните раководители	Позитивна училишна клима
Изготвување распоред на одговорни лица за вршење контрола на санитарни јазли	Во текот на целата учебна година	Техничка служба	Кодекс на училиштето	Консултации и средби со техничка служба	Позитивна училишна клима
Определување одговорни лица за следење на дисциплината во училишниот двор	Во текот на целата учебна година	Одделенски предметни наставници и	Кодекс на училиштето	Состаноци и договор на ниво на стручен актив	Позитивна училишна клима
Водење писмена евиденција за	Во текот на	Дежурни	Кодекс на	Записници во	Позитивна училишна



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

тековните збиднувања во училишната зграда и училишниот двор	целата учебна година	наставници	училиштето	дневникот за дежурства	за	клима
---	----------------------	------------	------------	------------------------	----	-------

### 19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Учениците треба да имаат максимално одговорен однос кон условите во кои работи училиштето, кон инвентарот, средствата и наставните материјали. Вработените и учениците имаат развиено одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето, заеднички се грижат за уредување на паноата во училниците, одржување на катчињата со ученички изработки во училишниот ходник, тековно одржување на хигиената во училишниот двор и чување на училишниот инвентар.

#### План за естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Планирана активност	Време на реализација	Реализатор	Извори/ ресурси	Методи и постапки при реализација	Очекувани ефекти
Уредување и одржување на паноата во училниците	Во текот на целата учебна година	Класни раководители и одговорни ученици	Изработки од учениците	Разговор, практична работа	Креативно уредена училница и пријатна атмосфера за работа
Уредување и одржување на катчињата со ученички изработки во училишниот двор	Во текот на целата учебна година	Одделенски и предмени	Изработки од учениците,	Разговор,	Увид во состојбата во училишниот ходник и двор



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ходник	година	наставници, одговорни ученици	дипломи, пофалници	практична работа	навремена интервенција
Уредување и одржување на училишниот двор	По потреба	Техничка служба, дежурни ученици	Алат за работа и садници	Разговор, практична работа	Естетско уреден и функционален училишен двор

**Критериуми за успех** – естетски уреден ентериер и опкружување

**Инструменти** –анкетни прашалници за родителите и учениците

**Индикатор за успешност** – записници од увиди на инспекторите од МОН и Секторот за образование при Гази Баба, позитивни искази од ученици и родители и од локалната заедница

**Одговорен за следење** – директор, тим за еколошка едукација и тим за естетско уредување на училиштето

### Повратна информација

- естетско уредени училници и ходници во училиштето;
- развиени естетски вредности кај учениците;
- функционалност на просторот и пријатен претстој во училиштето;
- развиена еколошка свест и претприемнички вештини кај учениците



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 19.3 Етички кодекси

Во училиштето постојат кодекси на однесување за сите субјекти (вработени, ученици и родители). Кодексите се донесени во согласност со Законот за основно образование, а сите субјекти имаат земено учество во нивното изработување. Кодексите се истакнати на видни места во училиштето и во нив јасно се дефинирани правилата кои треба да се почитуваат. Такви се

- Етичкиот кодекс за оценувањето на постигањата на учениците;
- Кодекс за однесувањето на наставниците, на учениците и родителите;

Училиштето располага и со правилници во кои се предвидени и постапките кои се превземаат при прекршување на правилата пропишани со кодексите.

Кодексот на однесување за наставници, ученици и родители е даден во **прилог број 28**

### 19.4 Однос меѓу сите структури во училиштето

Во училиштето постои конструктивна комуникација помеѓу сите структури во него:

Директор, Училишен одбор, Совет на родители, Ученичкиот парламент, Стручни активи. Комуникацијата се темели на вистински вредности и принципи кои помагаат за подобрување на училишната клима и односите во него.

Одговорните на сите структури го сочинуваат тимот кој се грижи за надминување на евентуалните негативни појави во однос на училишната клима, изготвувајќи предлог мерки за нејзино подобрување.

Со цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, вработените во училиштето, како и досега, ќе остваруваат формални и неформални средби, односно ќе се организираат заеднички прослави, екскурзии, свечености, посети и сл. Како и секоја учебна година училиштето ќе организира заеднички средби и прослави по повод:

Ден на училиштето – 19 декември

Нова година – 31 декември

Ден на жената – 8 март

Ден на шегата – 1 април

Полуматурска прослава – 10 јуни

Екскурзии за учениците и наставниците



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 20. Професионален и кариерен развој на воспитно –образовниот кадар

#### 20.1 Детектирање на потребите и приоритетите

Во интерес на унапредување на професионалниот развој на образовниот кадар во нашето училиште извршена е анкета на вработените за нивните потреби за професионален развој (посета од обуки и семинари). Од извршеното анкетирање на наставниците се добиени следните податоци:

Потребни обуки - теми	
1	Едуцирање на наставниот кадар за работа за изготвување на ИОП
2	Оспособување на наставниот кадар за работа со надарени ученици
3	Обуки за користење одредени компјутерски програми

#### 20.2 Активности за професионален развој

Училиштето на почетокот на учебната година ќе испламира различни активности за професионален развој на наставниот кадар кои ќе се реализираат преку организирање на обуки, семинари, работилници за кои ќе имаат потреба наставниците и стручните соработници. ќе се изготват акциони планови за истите, ќе се реализира дисеминација од проектите, ќе се подготвуваат извештаи, ќе се направи евалуација од која ќе произлезат наредните приоритети за професионален развој.

#### 20.3 Личен професионален развој

Перманентната надградба на образовниот кадар е задолжителен дел на воспитно-образовниот процес, вклучено во системот на професионалниот развој. Со цел личен и професионален развој секој наставник континуирано посетува организирани семинари, обуки, презентации, конференции и ги следи и почитува сите законски промени во воспитно- образовниот процес, за што изготвува личен план за професионален развој.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Секој наставник има сопствено наставничко портфолио со докази од нивната работа и изработки од учениците. Стручните соработници за секој наставник водат професионално досие во кое се заведува и следи нивниот личен професионалниот развој.

Директорот на училиштето го следи професионалниот развој на стручните соработници преку водење на нивното професионално досие.

### 20.4 Хоризонтално учење

Еден од начините на професионален развој во училиштето е хоризонталното учење (наставниците учат едни од други ) и подразбира различни видови на организирано и планирано пренесување на знаењата и размена на професионалните искуства, внатре во училиштето, како и помеѓу повеќе училишта.

За хоризонталното учење е посебно важна тимската работа во училиштето која овозможува создавање и развивање нови идеи и поголема продуктивност на секој поединец.

#### Акционен план за хоризонтално учење

Активност	Задача	Носител на активноста	Време на реализација	Очекувани ефекти
Посета на отворени и нагледни часови	Споделување искуства	Наставниот кадар	Во текот на цела година	Адекватен избор на форми, методи , техники и наставни средства
Меѓусебни консултации за имплементирање на новините во наставни програми	Споделување сознанија стекнати на обуките од страна на БРО	Наставниот кадар	Во текот на цела година	Успешна реализација на програмите во наставата
Размена на дневни подготовки, нагледни средства и други материјали меѓу наставниците од нашето	Збогатување на ресурсите за реализирање на	Наставниот кадар	Во текот на цела година	Користење соодветни ресурси во наставата

Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

училиште	наставните содржини			Подобрена тимска работа меѓу наставниците
Размена на искуства меѓу наставници од различни училишта и различни етнички заедници	Збогатување на ресурсите за реализирање на наставните содржини	Наставниот кадар	Во текот на цела година	Зголемена соработка на локално ниво и почитување на мултикултурализмот

**Критериуми за успех** – тимска работа на наставниците која придонесува за имплементација на современи приоди во наставата, размена на примери на добра практика и спроведување активности од проектите кои се реализираат во училиштето

Учениците се оспособени самостојно да дејствуваат во еколошки и претприемнички дух и да соработуваат со другите етнички заедници во општеството.

**Инструменти** – формулари за увид во годишни, тематски и дневни планирање и посетени часови

**Индикатор за успешност** – изготвени годишни, тематски и дневни планирања со застапени современи наставни форми, методи и техники и имплементирани насоки за работа дадени од МОН и БРО

**Одговорен за следење** – директор, стручни соработници, одговорни наставници

**Повратна информација**–

-создавање клима за тимска работка меѓу наставниците

-преземање одговорност за соработка и почитување на индивидуалниот придонес на секој поединец во колективот

-развиен мултикултурен сензибилитет кај образовниот кадар и спроведени долгорочни и краткорочни активности во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 20.5 Кариерен развој на воспитно- образовниот кадар

Професионалниот развој на наставникот е континуиран процес и предуслов за квалитетна воспитно образовна работа, ефективно учење и високи постигања. Составен дел на професионалниот развој е стручното усовршување, односно стекнување нови и усовршување на постојните компетенции на воспитно-образовниот кадар. Училиштето има воспоставен систем за планирање и реализирање на стручното усовршување на наставниот кадар. Во училиштето се подготвува годишна програма за програма за професионален развој, сите реализирани активности се следат преку водење на соодветна евиденција и документација, секој наставник изготвува личен план за професионален развој и се изготвува извештај за реализација на планот. Програмата за професионален и кариерен развој за воспитно- образовниот кадар е дадена во **прилог бр. 29**

## 21.Соработка на основното училиште со родителите/ старателите

### 21.1 Вклученост на родителите/ старателите во животот и работата на училиштето

Во учебната 2020/2021 година училиштето планира редовно да ги информира Семејствата и родителите на нашите ученици, како и да ги вклучи во сите активности кои ќе се реализираат. Родителите редовно ќе се информираат за работењето на училиштето преку индивидуалните и групни родителски средби, седниците на Совет на родители и брошурите за родители.

Родителите ќе бидат вклучувани преку:

- организација на спортски манифестации и ликовни изложби
- продажни базари( новогодишен и велигденски базар)
- организација и реализација на приредби
- екскурзии, излети и научни посети
- поставување на декор, украсување на училиштето
- реализација на предавања за унапредување на здравјето (лекар и стоматолог) и
- реализација на настава (експерти од одредени професии)

Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за подобрување на успехот, поведението и редовноста на учениците. Соработката со одделенскиот раководител, наставниците, психологот, педагогот со цел континуирано и редовно информирање на родителот на ученикот, ќе придонесе за надминување на пројавените проблеми.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Преку соработката на одделенскиот раководител со стручните соработници, родителите навремено ќе се информираат за индивидуалниот напредок на нивното дете, социјализација, адаптација и детектираните проблеми на ученикот. Родителите и семејството ќе имаат увид во начинот и условите за работа во училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците и проектите кои се реализираат во училиштето.

Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите ќе се остварува и преку:

- Општи родителски средби
- Индивидуални средби со родителите
- Состаноци на Советот на родители
- Советување на родителите
- Работилници и трибини на разни теми
- Вклучување во проекти и работилници кои се реализираат во училиштето.

Училиштето изготви програма за работа на Советот на родители за учебната 2020/2021 година .

### Цели и задачи на советот на родители

- Да ги согледа вистинските потреби, состојби и проблеми во училиштето.
- Преку доброволно (волонтерско) ангажирање да се вклучи во реализацијата на различни училишни активности од следните подрачја од работата на училиштето: настава, воннаставни активности, грижа за здравјето на учениците, соработка со локалната заедница и да даде свој придонес според можностите, способностите и интересите.
- Да им помага на наставниците во работата со учениците во училницата и во училиштето.
- Да организира и даде поддршка на различни училишни акции, манифестации, училишни презентации, кампањи и слично.
- Активно да учествува во решавањето на различни проблеми во училиштето.
- Да учествува во донесувањето на важни одлуки во училиштето. На тој начин советот на родители ќе придонесе за: унапредување на работата на училиштето, подобрување на резултатите кај учениците и афирмирање на училиштето во локалната заедница, а тогаш децата училиштето ќе го чувствуваат како свој втор дом.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Во текот на учебната 2020/21 година, Советот на родители ќе одржува состаноци секој месец, на кои ќе се изнесуваат предлозите на родителите за унапредување на воспитно-образовната работа и одржувањето на училиштето.

Програма за работа на Советот на родители за учебната 2020/2021 година дадена е во **прилог број бр. 7**

### 21.2 Вклученост на родителите/ старателите во процесот на учење и воннаставни активности

Училиштето планира вклучување на родителите во процесот на учењето и воннаставните активности и тоа: во секаков вид на планирање, давање на поддршка на наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби, со потешкотии во учењето, надарените и талентирани ученици, за професионалната ориентација на учениците, во прибирање на дидактички материјали, помагала и други наставни средства и материјали, како и во реализацијата на часовите.

Родителите земаат активно учество во проектните активности што се спроведуваат во училиштето како што се активностите во рамките на проектот „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“, „Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието“, „Зајакнување на детските капацитети за превенција од насилство“.

Со свои предлози и лично вложување тие учествуваат во организација на разновидни средби, прослави, забави, хепенинзи, екскурзии и други манифестации. Училиштето поттикнува и неформално дружење помеѓу наставниците, учениците и нивните родители преку ангажман во организацијата на училишните акции и проекти како на пр. „Подари книга“, „Подари садница“, „Велигденски хепенинг“, „Новогодишен хепенинг“ како и многу други.

На Веб страната на училиштето редовно се ажурираат податоците за работата и тековните активности кои се одвиваат во училиштето. Таа е достапна за родителите како и за сите заинтересирани лица или институции.

### 21.3 Едукација на родителите/ старателите

Во текот на учебната година со организираат стручни едукативни предавања за родителите со цел превенција од насилничко однесување кај учениците, зависности од дрога и алкохол, поттикнување на меѓуетничката толеранција и други современи закани.

Училиштето има изготвено програма за конкретни облици на соработка со родителите, со одговорните наставници и планираното време за нивната реализација дадена во **прилог број 30**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 22. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето

Улогата на комуникацијата во јавноста во работата на современото училиште е посебно значајна за формирање на имиџот на училиштето и промоција на работата на училиштето. Таа е одлика на транспарентноста на активностите на училиштето на дваесет и првиот век.

Училиште континуирано реализира културни, едукативни и воспитни активности со населението кое живее и работи во локалната заедница. Реализираните активности и постигнувања во соработка со воспитно-образовни установи, претпријатија и други установи лоцирани во локалната заедница, учениците ги презентираат својата работа, знаења и постигнувања пред медиумите, пошироката јавност и Општината Центар.

#### *Локална заедница*

Соработката на училиштето со локалната заедница, има посебно значење, со единствена цел училиштето што повеќе да се доближи до истата. Тоа подразбира нејзино информирање за постигнатите резултати, присутни состојби и проблеми, како и разни други видови соработка, почнувајќи од соработка со родителите, преку соработка со воспитно-образовни установи, институции од областа на културата, стопанството, локалната самоуправа и други институции.

Формите на соработка се разновидни: учество на разни манифестации, натпревари, фестивали, изложби, средби, акции од секаков вид.

Во учебната 2020/21 година, во соработка со Општината Центар, училиштето планира да земе учество на :

1. Есенски крос
2. Еколошки акции
3. Денот на шегата
4. Денот на планетата земја
5. Ден на Европа

#### *Институции од областа на културата*

Училиштето ќе земе учество на објавените конкурси и натпревари и тоа: литературни и ликовни конкурси, изложби, посета на културно-историски споменици и музеи, библиотеки, театар, ликовни колонии, Дом на култура, кино-сали, театри...

#### *Институции од областа на образованието*

Во учебната 2020/21 година, училиштето ќе ја продолжи соработката со МОН, БРО, ДПИ, Сектор за основно образование како дел од Општината, актив на директори на ниво на општина, детски градинки, други основни и средни училишта и факултети и друго.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### План за комуникација на ООУ „Кочо Рацин“ ,Скопје со различни заинтересирани страни

Заинтересирани страни	Теми и проблеми	Стратегии/ Начини на комуникација	Одговорни личности
Министерство за образование и наука	Законски регулативи Решенија за наставни планови и програми Упатства ,формулари Согласности за вработување Календар за работа за учебната година Проекти	Дописи Извештаи Електронска комуникација	Директор
Биро за развој на образованието (БРО)	Реализација на наставни програми Организирање на семинари и обуки Изработка и спроведување на нормативите за наставен кадар Спроведување на изработените нормативи за обезбедување на услови за работа	Дописи, Извештаи Електронска комуникација Состаноци Советувања Разговори Работилници	Директор Стручна служба Стручни активни Наставници
Државен просветен инспекторат	Доследно спроведување на законската регулатива Самоевалуација на работата на училиштето Интегрална евалуација на училиштето Уписи на првачиња Педагошка евиденција и документација	Дописи, извештаи Електронска комуникација Увиди Состаноци Разговори	Директор Секретар Стручна служба



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### **Невладини организации**

Во учебната 2020/21 година, училиштето ќе ја продолжи соработката со невладините организации, како што се: Детска амбасада, СОС- центри, Младински културни центри, Еколошки друштва и друго. Сето ова ќе се предвидува и реализира со акциски план.

### **Комуникацијата со јавноста ќе се реализира преку следните активности :**

- Учество на разни манифестации во организација на Општината Центар
- Учество во одбележување на значајни настани и јубилеи со пригодни програми на ниво на училиштето и пошироко;
- Учество на натпревари
- Комуникација со медиуми преку учество во ТВ детски емисии
- Посети на основни и средни училишта, библиотека, кино и театарски претстави, историски локалитети и објекти, споме обележја, музеи, фабрики, метеоролошки станици , невладини организации и други
- Соработка со амбасади во Република Македонија
- Подготвување и печатење на публикации за училиштето
- Збратимување и соработка со училишта од нашата и други земји
- Промовирање на постигнатите резултати од различен вид, промовирање на проектни активности во локалната заедница.

Соработката со локалната заедница ќе се одвива преку активностите кои што се планирани во програмите на Детската организација, подмладокот на Црвениот крст, Јавната и културна дејност на училиштето и Советот на родители во училиштето.

Училиштето изготви Програма за соработка со локалната средина и локалната заедница, дадена во **Прилог бр.**

### **Спортски друштва**

Во учебната 2020/21 година , училиштето ќе соработува со спортски клубови за кои ќе се спроведе постапка по донесување на Одлука од страна на Советот на општина Центар.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### *Здравствени организации*

Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените, училиштето во учебната 2020/21 година , ќе соработува со следните здравствени организации:

1. Школска амбулата Бит пазар
2. Стоматолошка ординација -Идадија
3. Центар за јавно здравје
4. Центар за социјални работи
5. Фонд за здравство
6. Осигурителни компании и др.

### *Медиуми*

Со цел на промоција на училиштето во учебната 2020/21 година , ќе соработува со локални ТВ станици, локални радиостаници, весници и друго. Училиштето ќе формира тим имодговорно лице за контакт со медиумите, кое ќе има за задача да организира настани и активности на разни теми со единствена цел промоција пред медиумите и јавноста



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 23. Следење на имплементација на годишната програма за работа на училиштето

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДГОТОВКА, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ И АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ														Година 2020/2021				
Активности од работатата на	Временска рамка (месец)													Носител	Начин на спроведување (ресурси)	Инструменти	Очекувани резултати	Следење Одговорно лице
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8						
Детска организација														Претседател на тим	Начинот на спроведување и потребните ресурси за активностите се наведени во посебните акциони планови за работа на тимовите	Инструментите се наведени во посебните акциони планови за работа на тимовите	Очекуваните резултати за активностите се наведени во посебните акциони планови за работа на тимовите	Стручни соработници
Тим за естетско уредување на училиштето и училишниот двор													Претседател на тим					
Ученичко - училишна заедница													Претседател на тим					
Стручен актив на одделенска настава													Претседател на тим					
Стручен актив на општествено - јазична група на предмети													Претседател на тим					
Стручен актив на природно-математичка група на предмети													Претседател на тим					
Тим за организирање на ученички екскурзии-													Претседател на тим					
Црвен крст													Претседател на тим					
Еко тим													Претседател на тим					
Тим за подобрување на следењето на планирањето на наставата и наставниот процес													Претседател на тим					
Тим за подобрување на примената на стекнати знаења од обуките													Претседател на тим					
Програма за работа со надарени ученици													Претседател на тим					
Тим за подобрување на квалитетот на додатна и дополнителна настава													Претседател на тим					
Тим за подобрување и продлабочување на соработката со родителите													Претседател на тим					

Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Тим за професионален развој на наставниците во училиштето																				Претседател на тим						
Тим за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии																					Претседател на тим					
Програма за професионална ориентација на учениците																					Претседател на тим					
Тим за меѓуетничка интеграција во образованието																					Претседател на тим					
Тим за превенција од насилното однесување во училиштето																					Претседател на тим					
Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето																					Претседател на тим					
Тим за увид во педагошка евиденција и документација																					Претседател на тим					



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 24. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште

Согласно Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште (Службен весник бр. од 06.07.2020 ) директорот формира комисија за изготвување на годишната програма во следниот состав:

1. Јовица Остојик -директор
2. Сузана Камчева –психолог
3. Верица Костовска –педагог
4. Зорица Насевска – предметен наставник
5. Мирјана Стојменовска – библиотекар
6. Валентина Зафировска - одделенски наставник
7. Мила Вукачиновиќ- претседател на училишна заедница

13.08.2020 година

Директор

-----

Јовица Остојик

Претседател на училишен одбор

-----

Весна Бојациева



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### 25. Прилози за годишната програма за работа на училиштето

#### ПРИЛОГ БР. 1

#### Програма за работа на директорот во учебната 2020/2021 година

Директорот на училиштето во согласност со законските прописи и статутот на училиштето, обавува раководна функција која бара темелен, сериозен и одговорен пристап во работењето. Директорот го води училиштето во насока на трансформација и воведување иновации со цел подобрување на квалитетот на наставната и целокупното работење на училиштето. Програмата за работа на Директорот претставува интегрален дел од Програма за работа на училиштето и директорот ќе се насочи кон нејзина квалитетна реализација. Оперативните задачи во Програмата за работата на директорот на училиштето ги опфаќаат активностите: **раководење и управување** (планирање и програмирање, координација, упатство и контролирање, извештаи, анализи и вреднувања, информирање, претставување) **раководење на кадарот** (надзор и контрола, поттикнување, вреднување и оценување, одржување ред и дисциплина, помош во надминување на проблемите, разрешување на конфликти) **сопствен развој** (учење и усовршување, креативност во работата, менаџмент на криза), **обработка на информации** (процена, вреднување, анализа и оценување, истражување, проверка и изведување заклучоци) и **комуникација** (соработка со локална средина, комуникации во колективот, административни дописи, информирање за работата и постигнувањата и презентации).

Во учебната 2020/2021 година, приоритети во работата на училиштето и на директорот се:

#### **2. Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби (талентирани, ученици со посебни образовни потреби и ученици од ранливи групи)**

**Задачи:** Изготвување база на податоци за ученици со посебни потреби, стручно усовршување на наставен кадар и стручни соработници за работа со ученици со посебни потреби, организација на хуманитарни акции за собирање помош за ученици од ранливи групи.

#### **3. Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава**

**Задачи:** Следење и евалуација на примена на интерактивни методи, форми и техники на работа.

#### **4. Подобрување на материјално-техничките услови за работа во училиштето**



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Задачи:

- Опременување на училиштето со поголем број на современи нагледни средства, дидактички материјали, технички помагала и училишен инвентар
- Хортикултурно и партерно уредување на училишниот двор
- Обновување на спортските терени

<b>1. Анализирање и утврдување на општите услови за остварување на дејноста на училиштето (снимање на состојбите)</b>		
<b>Концепциско -програмско подрачје</b>	<b>Соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Изработка на основен проект за развојот и програмската концепција за работа на училиштето	Стручни соработници	јули-август
Координирање на обезбедување на материјално- техничките услови за почеток на учебната година ( градежни работи, набавка на инвентар и нагледни средства)	Одговорни на стручни активи	јули- август
Утврдување Методологија за изготвување Годишната програма за работа на училиштето	Стручни соработници	јули-август
Избор на приоритетните задачи кои треба да се програмираат во одделни делови од Годишната програма за работа на училиштето	Стручни соработници, одговорни на стручни активи	јули-август
<b>2. Следење на организација и реализација на воспитно-образовната и друга стручно-педагошка работа во училиштето</b>		
<b>Концепциско -програмско подрачје</b>	<b>Соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Увид во планирањето и програмирањето на наставната и друга воспитно-образовна дејност (годишни, тематски, дневни и друг вид планирање кај наставниците и другите стручни соработници)	Стручни соработници	септември



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Увид и помош во остварувањето на стручните, оперативно организаторските, материјално-техничките и дидактичко-методските подготовки за реализација на наставната и воннаставната дејност во училиштето	Стручни соработници и стручни активности	септември
Реализација на училишни екскурзии и други воннаставни слободни активности со однапред определена цел и програма	Комисија за екскурзија Совет на родители	октомври април
Организирање и одржување на разговори, консултации советодавни разговори со наставниците кај кои се реализирани педагошки увиди во наставата и воннаставната работа	Стручни соработници стручни активности	тековно
Планирање на потребите за упатување на наставно-воспитен кадар на стручно усовршување во училиштето и надвор од него, со акцент на менторската работа	Стручни соработници	тековно
Организирање и координирање на реализацијата на разните форми на стручно-педагошко и психолошко усовршување на кадарот во рамките на училиштето, во соработка со други субјекти кои организираат стручно усовршување	Стручни соработници одговорни на стручни активности	тековно
Учество во изготвување на предлог-стручна литература која треба да ја користат наставниците и стручните работници	Стручни соработници библиотекар стручни активности	тековно
Координирање на спроведување на проверка на знаењата на учениците преку тестови на знаења- подготовка за интерна проверка	Стручни соработници стручни активности комисија за интерно проверување	ноември април
<b>3. Работа со стручните органи во училиштето</b>		
<b>Концепциско - програмско подрачје</b>	<b>Соработници</b>	<b>Време на реализација</b>



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет на училиштето	Стручни соработници	август
Подготвување на работните состаноци на Наставничкиот Совет на училиштето (планирање на содржини за дневните редови, задолжувања на наставниците, дидактичко-методски упатства за работа и други материјали за работа	Стручни соработници раководители на Стручни активи	тековно
Раководење со работните состаноци на Наставничкиот совет		тековно
Увид во планирање и програмирање на работата на стручните активи и советите во училиштето	Стручни соработници одговорни на стручни активи	тековно
Увид и следење на реализацијата на програмските задачи на стручните активи, одделенските совети на паралелките	Стручни соработници	тековно
<b>4. Аналитичко - студиска работа</b>		
<b>Концепциско - програмско подрачје</b>	<b>Соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Проучување и анализирање на карактеристичните проблеми во наставно-образовниот процес (воспитни, поединечни наставни предмети, и други приоритетни проблеми во училиштето)	Стручни соработници, раководители на стручни активи	тековно
Проучување и анализирање на глобално планирање на ниво на училиште, планирање и програмирање на работата на наставниците и стручните соработници	Стручни соработници	
Изготвување на анализа за успехот и резултатите од работата на училиштето по класификациони периоди, (тримесечие)	Стручни соработници	тековно
Изготвување на извештај за извршените педагошки увиди во наставата ,	Стручни соработници	



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

воннаставната работа и друга стручно-педагошка дејност		ТЕКОВНО
Изготвување Извештај за работата на училиштето за тековната учебната година	Стручни соработници	тековно
<b>5. Соработка со учениците и нивните организации во Училиштето</b>		
<b>Концепциско - програмско подрачје</b>	<b>Соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Помош и соработка во организирањето на воннаставните слободни активности	Одговорен наставник Стручни соработници	тековно
Насочување и помош во организирањето на работата на ученичката заедница	Одговорен наставник за ученичката заедница, Педагог	тековно
Насочување на активностите и непосредна работа со одделни категории ученици (надарени ученици, ученици со слаб успех, ученици со одредени потешкотии и сл.)	Предметни наставници Стручни соработници	тековно
Давање поддршка за стручна помош на наставниците за унапредување на формите и методите на работа со разни категории ученици	Стручни соработници	тековно
<b>6. Соработка со родителите на учениците и Советот на родителите</b>		
<b>Концепциско - програмско подрачје</b>	<b>Соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Учество во планирање, координирање и насочување на реализацијата на разни форми на соработка меѓу училиштето и родителите на учениците и Советите на родителите	Стручни соработници	тековно
Планирање, подготовка и реализација на родителски средби на ниво на училиште	Стручни соработници Одд.раководители	тековно



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Помош и давање стручни упатства на одделни родители за надминување на пројавени слабости во работата на учениците	Стручни соработници Одд. раководители	тековно
Прием на родители по укажана потреба	Стручни соработници одд. раководители	
Учество во работата на Советот на родители	Стручни соработници	тековно
<b>7. Работа со Училишниот Одбор</b>		
<b>Концепциско - програмско подрачје</b>	<b>Соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Подготвување на материјали за седниците на Училишниот Одбор и планирање на седниците	секретар Претседател на УО	тековно
Предлагање на Акти кои треба да ги донесе Одборот	Секретар	тековно
Извршување на одлуки и заклучоци донесени од Училишниот Одбор	Секретар, одговорни на отсеци	тековно
Координирање на работата на Одборот со работата на стручните органи во училиштето	секретар одговорни на отсеци	тековно

13.08.2020 година

Директор

-----  
Јовица Остојиќ





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ПРИЛОГ БР. 2

### ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПСИХОЛОГОТ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Примарна цел во работата на училишниот психолог е следење и поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот и психосоцијалниот развој на младата личност согласно нејзините способности.

Работата на психологот се реализира со учениците во соработка со директорот на училиштето, педагогот, наставници, родители, претставници на локалната самоуправа, БРО, Просветен инспекторат, претставници на образовни, здравствени и научни институции надвор од училиштето.

Програмата за работа на училишниот психолог, содржински се вклопува во програмата за работа на училиштето и во програмата за работа на Директор, програмата за работа на педагогот, програмата за работа на дефектологот, Наставнички совет, Совет на родители и сите останати тела и органи кои функционираат во училиштето.

I	Работа со ученици	
II	Работа со наставници	
III	Работа со родители	
IV	Соработка со заедницата	
V	Професионален развој и професионална соработка	
VI	Аналитичко - истражувачка работа	
VII	Училишна структура, организација и клима	
Подрачје I: Работа со ученици		
Потподрачје: Поддршка на учениците во учењето		
Активности	Време за реализација	Соработници



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Примена на техники и стратегии за проценка и поттикнување на когнитивниот развој</li> <li>2. Примена на техники за советување</li> <li>3. Планирање работа во психолошки работилници со учениците</li> </ol>	Континуирано	Педагог Ученици
<b>Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Идентификување и соодветно реагирање на кризни состојби на ученици</li> <li>2. Користење потврдени техники и стратегии за проценка и подобрување на социо- емоционалното функционирање на учениците и нивното здравје</li> <li>3. Планирање, организирање и реализирање на превентивни работилници (болести, независност, психотропни супстанции)</li> </ol>	Континуирано	Тимови Ученици Педагог

<b>Потподрачје: Професионална и кариерна ориентација на учениците</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Примена на тестови за професионални интереси</li> <li>2. Примена на тестови за општи и посебни способности</li> <li>3. Презентирање на добиените информации на учениците</li> </ol>	Април	Педагог Ученици



<b>Подрачје II: Работа со наставници</b>		
<b>Потподрачје: Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно – образовниот процес и самоевалуацијата</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Помош во подготовка и реализација на интерактивна настава 2. Помош во изготвување на инструменти за вреднување и самовреднување на постигањата на учениците 3. Психометриска анализа на тестови на знаења	Континуирано	Педагог

<b>Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со учениците</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Идентификација на надарени ученици и работа со истите 2. Работа со ученици со различни лични карактеристики 3. Демонстрирање на различни приоди во учењето кои ќе им помогнат на учениците во учењето	Континуирано	Наставници Дефектолог Педагог



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>Подрачје III : Работа со родители</b>		
<b>Потподрачје: Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Поддршка на родители во работа со деца со ПОП 2. Организирање и спроведување на индивидуални и групни советувања со родители чии деца се соочуваат со неуспех во учењето, несоодветно однесување и нередовно посетување на настава	Континуирано	Педагог Родители
<b>Потподрачје: Вклучување на родителите во животот и работата на училиштето</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Соработка со семејството за превенција и спречување на негативно влијание на средината врз младите	Континуирано	Педагог Директор Родители

<b>Подрачје IV : Соработка со заедницата</b>		
<b>Потподрачје: Соработка со локалната заедница</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Остварување на контакти со соодветни фирми во кои може да се реализира истражувачка настава 2. Остварување на контакти со средни училишта за информирање на учениците за нивното понатамошно образование	Континуирано	Локална заедница Ученици Наставници Педагог



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>Подрачје V: Професионален развој и професионална соработка</b>		
<b>Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Учество во изготвување на програмата за работа на наставниците - приправници 2. Водење документација за професионална ориентација на воспитно-образовниот кадар 3. Упатување на наставниците во основните професионални компетенции	Континуирано	Наставници Наставници - приправници

<b>Подрачје VI: Аналитичко - истражувачка работа</b>		
<b>Потподрачје: Истражување на воспитно – образовната работа</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Користење на тестови за личност и тестови за знаење 2. Спроведување на акциско истражување 3. Учество во акциски истражувања 4. Интерпретација на сознанијата од акциското истражување и предлагање на наредни активности	Второ полугодие	Директор Наставници Педагог Ученици

<b>Подрачје VII: Училишна структура, организација и клима</b>		
<b>Потподрачје: Училишна структура и организација</b>		
<b>Активности</b>	<b>Време за реализација</b>	<b>Соработници</b>
1. Користење на инструменти за следење и интерпретација на добиените сознанија од следениот час 2. Користење на психодијагностички инструменти	Континуирано	Педагог Наставници



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Потподрачје: Училишна клима, безбедна средина и демократско учење		
Активности	Време за реализација	Соработници
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Користење механизми, техники и стратегии за кризни интервенции во училиштето</li><li>2. Користење на вештини за разрешување на конфликти</li><li>3. Обезбедување на соодветна помош и психооцијална и емоционална поддршка на учениците при закани или загрозување на здравјето</li></ol>	Континуирано	Педагог

13.08.2020 година  
Скопје

Психолог:  
Сузана Камчева



## ПРИЛОГ БР.3

### ГОДИШНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Училишниот педагог воспитно - образовната работа ќе ја остварува низ четири структурални елементи: општи работни задачи на стручниот работник, глобални подрачја во рамките на кои ја остварува својата стручна работа, содржина на работата за секое подрачје во најопшти рамки и насоки за користење на овие основи за изготвување на програмата за работа на училишниот педагог.

Програмата ќе се реализира низ следниве подрачја во кои се застапени разновидни содржини за работа:

- ⇒ Планирање, програмирање и организирање на воспитно образовната работа
- ⇒ Следење на воспитно образовната работа
- ⇒ Изготвување на стручни материјали
- ⇒ Советодавна консултативна работа
- ⇒ Стручно усовршување на воспитно образовниот кадар
- ⇒ Водење на педагошка евиденција и документација

#### 1. Глобален преглед

Непосредно следење на воспитно образовната работа во училиштето.

Цел: Со анализа и проценка да се евидентира квалитетот на постигањата во воспитно образовната работа и да се обезбеди стручна интервенција за унапредување на истата.

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Подготвување на Годишната програма за работа на училиштето	август	Тим на наставници, стручна служба, секретар
Подготвување на Годишната програма за екскурзии	август	членови на комисија
Распределба на првачиња по паралелки	август	членови на комисија
Запишување нови ученици и отпишување на ученици	август	членови на комисија
Учество во изработка на Годишна програма за ПМИО	август	членови на СИТ-от
Учество во следење и стручна помош при организацијата на наставата (задолжителна, изборна, додатна, дополнителна и целодневна настава)	во тек на учебната година	Наставници
Учество во следење и помош во организацијата и реализацијата на слободни ученички активности (ученички натпревари, заедницата на учениците, производна и друга општествено корисна работа и ученички	во тек на учебната година	Ученици наставници и други субјекти



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

екскурзии)		
Учество во следење на реализацијата на Годишната програма за работа на Училиштето	од септември до јуни	Директор
Следење и учество во работата на стручните активи	од септември до јуни	Наставници
Следење на ефикасноста на организацијата на работата во Училиштето (распоред на часовите од редовната настава и воннаставните активности, стручни средби во училиштето и сл)	од септември до јуни	Директор наставници
Проширување, вреднување и унапредување на сопствената работа	во тек на учебната година	Биро за развој МОН

### 2.Советодавна консултативна работа со наставниците

Цел: да се унапреди интеракцијата на реализирање , педагог, наставник, ученик, родител

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Инструктивно консултативна работа со наставниците при изготвување на годишните планирања	август	Наставници
Соработка со одделенските раководители за одредени прашања	август септември	Наставници
Советодавна консултативна работа со активот на првите одделенија (формирање на паралелки)	август септември	Директор наставници родители
Вклучување во работата на одделенските заедници и заедницата на ниво на училиште	септември	Одделенски раководител
Вклучување во активностите при формирање на стручните активи (инструктивно консултативна работа	август, септември	Одговорен наставник
Советодавно консултативна работа со наставници за воннаставна активност во училиштето	септември	Одговорен наставник на секцијата
Советодавно инструктивна работа со наставници за разрешување на одредени прашања проблеми на релација ученик наставник семејство	септември, јуни	Наставници родители директор и др. субјекти
Учество во барање на рационални можности за одмерено ангажирање на учениците во други видови настава (додатна, дополнителна, изборна, секции, натпревари)	септември и октомври	Наставници
Консултативна работа со наставници во доменот на оценувањето на учениците	септември до јуни	Наставници





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблем во учењето, однесувањето и изостаноците и оние кои брзо напредуваат	септември до јуни	Ученици наставници родители
Советодавно консултативни работи со наставниците за наставните задолженија на учениците	септември до јуни	Наставници
Консултации со наставници на план на унапредување на воспитно образовниот процес	септември до јуни	Наставници

### 3. Аналитичко истражувачка работа

Цел: Да се иновира и унапреди организацијата на воспитно образовниот процес во училиштето

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Изготвување на извештаи и анализи за потребите на стручните органи во Училиштето, Бирото за развој, Министерството за образование и други институции	септември до јуни	Директор Наставници
Го ангажира остварувањето на планот и програмата за - Прво тромесечие - Прво полугодие - Трето тромесечие - Крај на учебната година	септември, јануари, април, јуни	Директор стручни органи во училиштето
Анализирање, проучување и истражување на специфични и актуелни наставни и воннаставни појави во Училиштето	септември до јуни	Директор наставник
Откривање на причините и тешкотиите на учениците кои заостануваат во учењето од педагошки аспект	септември до јуни	Ученици наставници родители
Изработка на прегледи, анализи извештаи	септември до јуни	Директор наставници
Утрдување на зрелост на децата за поаѓање во училиште	мај до август	Родители

### 4. Стручно усовршување на воспитно образовниот кадар

Цел: Оспособување на наставниците да ги применуваат промените и обезбедување квалитет во учењето и комуникацијата со учениците

Работна содржина	Време на реализација	Соработник
Учество во работата на стручни активи	октомври, мај	Одговорни наставници



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Учество во работата на Одделенскиот совет	октомври, јануари, април, јуни	Наставници, директор
Учество во работата на Наставничкиот совет и Совет на родители	септември, јуни	Наставници, директор
Учество во реализација на стручно усовршување на наставниците	по потреба	Наставници Биро за развој
Информирање за постојната и нова стручна литература	септември, јуни	Наставници
Учество во реализирање на програмите што Бирото за развој ги реализира во Училиштето	по потреба	Биро за развој наставници
Учество во организирање форми на стручно усовршување на педагозите	септември, јуни	Биро за развој
Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување	по потреба	Биро за развој факултети
Учество во реализирање на проекти во кои е вклучено училиштето	септември, јуни	Директор, наставници

### 5. Педагошка евиденција и документација

Цел: Обезбедување прегледност и увид во работата на училиштето

Работна содржина	Време на реализација
Изработка на Годишен - глобален план и Програма за работа	септември
Изработка на месечен - оперативен план за работа	септември
Примена на е - дневник во распределувањето на првачињата по паралелки	септември
Евиденција и документација за сопствената работа	септември до јуни
Дневник за работа со ученици	септември до јуни
Дневник за работа со наставници	септември до јуни
Водење евиденција за наставата и воннаставните активности	септември до јуни
Водење евиденција од работата со родителите	септември до јуни
Евиденција од извршената аналитичко-истражувачка работа	септември до јуни

13.08.2020 година  
Скопје

Педагог:  
Верица Костовска



## Годишна програма за работа на дефектологот

### ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

#### Програмски подрачја за работа

##### 1. Работа со ученици

- Поддршка на учениците во учењето
- Следење и поддршка на развојот на учениците
- Професионална и кариерна ориентација на учениците

##### 2. Работа со наставници

- Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуацијата
- Поддршка на наставниците за работа со учениците

##### 3. Работа со родители

- Индивидуални и групни советувања со родителите
- Соработка со локалната заедница

##### 4. Соработка со заедницата

- Соработка со локалната заедница

##### 5. Професионален развој и професионална соработка

- Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето

##### 6. Аналитичко-истражувачка работа

- Истражување во воспитно-образовната работа
- Училишна структура, организација и клима
- Училишна структура и организација



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- Училишна клима, безбедна средина и демократско учество

## Оперативна програма за учебната 2020/2021 год.

Подрачје : Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа со ученици со посебни образовни потреби		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Учество во изработка на Годишната програма на училиштето	Дефектолог Директор Стручни соработници	Јули Август 2020
Изработка на Годишна програма за сопствената работа	Дефектолог	Јули Август 2020
Учество во изработка на Годишен и Полугодишен извештај на училиштето	Дефектолог Директор Стручни соработници	Јануари 2021 Јуни 2021
Учество во изработка на Годишен и Полугодишен извештај за сопствената работа	Дефектолог	Јануари 2021 Јуни 2021
Изработка на сопствена месечна програма за работа	Дефектолог	Континуирано
Учество во Наставнички совет	Дефектолог Директор Стручни соработници Наставници	Континуирано
Подрачје : Работа со ученици		
<b>1. Подршка на учениците во учењето</b>	<b>Реализатори и</b>	<b>Време на</b>



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	соработници	реализација
Прием на првачиња, формирање на паралелки, прифаќање и распоредување на учениците со ПОП по паралелки	Стручна служба Директор Наставници Родители	Мај-јуни 2020 Август-септември 2020
Дефектолошка дијагностика на учениците со ПОП со цел да се направи проценка на индивидуалните можности и способности	Стручна служба Наставници Родители	Септември-октомври 2020
Опсервација на часови во паралелките со цел детектирање на ученици со ПОП	Наставници Дефектолог	Септември-октомври 2020
<b>2. Следење и поддршка на развојот на учениците со ПОП</b>		
Помош на ученикот кој започнува да се вклучува во редовното одделение за да се адаптира во средината	Наставници, стручна служба	Септември-октомври 2020
Подготовка на одделението за прифаќање на ученикот кој треба да се вклучи	Наставници, стручна служба	Септември-октомври 2020
Поддршка во училишната на вклучениот ученик	Наставници, стручна служба	Континуирано
Водење досие за секој ученик	Наставници, Дефектолог, стручна служба	Континуирано
Изработка на индивидуални образовни програми за учениците со посебни образовни потреби (ПОП)	Наставници, Дефектолог, стручна служба	Август- септември-октомври 2020
Користење на диференцијација и индивидуализација со цел да се обезбеди пристап до наставните содржини	Наставници, Дефектолог, стручна служба	
Учествува и врши ревизии на ИОП	Дефектолог	Ноември-Декември



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		2020
Утврдува потреба од дополнителни сервиси за поддршка	Дефектолог Стручна служба	Континуирано

3. Професионална и кариерна ориентација на учениците		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Дефектологот врши индивидуално и групно советување со учениците со ПОП за права на избор за понатамошно образование	Дефектолог Стручна служба	Мај 2021
Следење, анализирање и евалуација на напредувањето на учениците со ПОП		Континуирано
Соработка со соодветните високошколски институции за професионална помош и консултација		По потреба
Соработка со стручните служби во училиштето, надлежните институции (МОН и БРО), меѓународни асоцијации и организации, невладиниот сектор, општината		Континуирано
Соработка со здравствени установи и институции во полето на раното откривање, дијагностиката и третманот на учениците со ПОП		По потреба

II. Подрачје: Работа со наставниците		
1. Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуација		
Содржини за работа	Реализатори и соработници	Време на реализација
Инструктивно-советодавна работа со наставниците на учениците со ПОП	Наставници	Континуирано
Давање насоки за неопходните модификации и адаптации во наставата	Дефектолог Наставници	Континуирано



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Давање насоки (групни или индивидуални консултации) за документирање на постигнувањата на учениците со ПОП	Дефектолог Наставници	Континуирано
Стручна помош на наставниците преку обуки за идентификување на учениците со ПОП и развивање стратегии за работа со нив		Континуирано
Специфична методичка помош по одделни образовни дисциплини	Наставници	Континуирано
Планирање стратегии за оценување на знаењето на учениците со ПОП	Наставници, стручна служба	Континуирано
<b>2. Поддршка на наставниците за работа со учениците</b>		
<b>Содржини за работа</b>	<b>Реализатори и соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Реедукација на психомоторика	Дефектолог	По потреба
Развој на социјални вештини и комуникација	Дефектолог	По потреба
Вежби за надминување на дискалкулија, дислексија, дисграфија	Дефектолог	По потреба
<b>III. Подрачје: Работа со родители</b>		
<b>Содржини за работа</b>	<b>Реализатори и соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Соработка со родителите на учениците со посебни образовни потреби и им помага да ја разберат состојбата на нивните деца и да им ја дадат потребната помош и поддршка	Родители Ученици	Континуирано
Поттикнување и организирање присуството на _____ родителите на учениците со ПОП во училиштето	Родители Наставници Ученици	Континуирано
Редовно информирање на _____ родителите за напредувањето на нивните деца	Родители Наставници Ученици	Континуирано
Ги информира родителите на децата со ПОП за нивните права, обврски и бенифиции кои можат да ги добијат и ги упатува до релевантни институции за помош	Дефектолог	Континуирано



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>IV . Подрачје: Соработка со локалната заедница и други институции</b>		
<b>Содржини за работа</b>	<b>Реализатори и соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Ги поврзува карактеристиките на учениците со формите на практична настава	Дефектолог	Континуирано
Соработка со здравствени установи и институции во полето на раното откривање, дијагностиката и третманот на учениците со ПОП		
Соработка со стручните служби во училиштето, надлежните институции (МОН и БРО), меѓународни асоцијации и организации, невладиниот сектор, општината	Дефектолог	Континуирано
Соработка со Сојуз за дефектолози	Дефектолог	Континуирано
<b>V. Подрачје: Професионален развој и професионална соработка</b>		
<b>Содржини за работа</b>	<b>Реализатори и соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Посета на обуки, конференции кои ќе бидат предвидени во текот на учебната 2020/2021 година	Дефектолог	Континуирано
Вршење на дисеминации на стручни активи на предметна и одделенска настава на различни теми кои се поврзани со учениците со посебни образовни потреби	Дефектолог	Континуирано
Посета на обуки, конференции кои ќе бидат предвидени во текот на учебната 2020/2021 година	Дефектолог	Континуирано
<b>VI. Подрачје: Аналитичко истражувачка работа</b>		
<b>Содржини за работа</b>	<b>Реализатори и соработници</b>	<b>Време на реализација</b>
Спроведува акциски истражувања за подобрување на наставата	Дефектолог Стручна служба	По потреба
<b>VII. Подрачје: Училишна структура и организација</b>		
<b>Содржини за работа</b>	<b>Реализатори и соработници</b>	<b>Време на реализација</b>





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Се грижи за документацијата и евиденцијата на учениците со ПОП	Дефектолог	Континуирано
Се грижи за соодветна вклученост на учениците со ПОП во активностите на ученичките заедници ( Им помага на ученичките заедници да ги прифатат учениците со ПОП)	Дефектолог	Континуирано

13.08.2020 година

Специјален рехабилитатор и едукатор - стручен соработник  
Татјана Багеска



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ПРИЛОГ БР. 5

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР				
Планирана програмска активност	Цели	Време на Реализација	Методи и постапки за реализација	Очекувани исходи и ефекти
Водење на библиотекарска секција по однапред подготвена програма	Поттикнување интерес на учениците во библиотечното работење	Цела учебна година, два часа неделно	Учениците доаѓаат во библиотеката каде што се држат часовите	Оспособени ученици за работа во училишната библиотека
Создавање навики кај учениците за самостоен избор на книги и поттикнување на интерес за читање	Поголема заинтересираност и поголема љубов кон книгата	Цела учебна Година	Учениците се оспособуваат сами да ги пронаоѓаат книгите и се запознаваат со начинот на сместување	Учениците самостојно ги пронаоѓаат книгите
Внимателно чување, ракување и заштита на книгите	Зголемување на свеста за чувањена книгата	Септември	Ученици од 1-во одд организирано доаѓаат во библиотеката каде им се кажува како се постапува со книгата	Книгите се во добра состојба
Упатување на користење на речници, енциклопедии, лексикони	Запознавање со друг вид книги и нивно користење	Цела учебна Година	На учениците практично им се објаснува користење на речници, енциклопедии, лексикони	Самостојно користење на овој вид литература
Издавање на книги и разговор за прочитаните книги	Да се прочита и разбере книгата	Цела учебна Година	Се разговара за најинтересните делови од прочитаното	Учениците ја прочитале книгата
Чување на Библиотечниот фонд книги, списанија, аудио-визуелен и Документарен материјал	Побогата и разновидна библиотека	Цела учебна Година	Потпечатување, инвентирање и обработка на нови книги по УДК систем, правилно сместување, водење на азбучни каталози	Библиотечниот фонд не се осипува
Збогатување на библиотечниот фонд со стручна	Поседување на потребна литература за учениците	Цела учебна година по	Анкетирање на наставниците за набавка	Набавка на нови книги и нагледни



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

литература, нагледни средства по однапред подготвена програма	и наставниците	потреба	на потребна литература	средства
Работа со бесплатни учебници по однапред подготвена програма	Снабденост на чениците со учебници	Септември	Консултација со наставници, контактирање со МОН, примање и делење на учебници	Подобри резултати во учењето
Информирање за ново набавени и невратени книги	Зголемување и одржување на кжниот фонд	Цела учебна година по потреба	Изготвување на извештаи за состојбата	Книжниот фонд се зголемува
Медиумско претставување на училиштето по однапред подготвена програма и евиденција за активностите	Презентација на успехите на учениците и училиштето преку медиумите	Цела учебна Година	Се изготвува програма и за секоја реализирана активност се води евиденција	Активностите на учениците и наставниците се доволно транспарентни
Посета на Саемот на книгата	Презентација и популаризација на книгата	Октомври	Се организира превоз за учениците	Добар одзив на учениците за одбележување на месецот на книгата
Следење на стручна литература и учество на семинари	Усовршување во работата	Цела учебна година по потреба	Индивидуална употреба на стручна литература и посета на семинари	Примена на новини во работата

13.08.2020 година  
Скопје

**Библиотекар:**  
Мирјана Стојменовска



## ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР

Во учебната 2020/2021 година , Училишниот одбор ќе работи согласно Законски овластувања што ги има и тоа:

Законски овластувања што ги поседува Училишниот одбор се:

- донесување Статутарни промени на ОУ (основното училиште)
- предлага Годишна програма за работа и извештај за работата на ОУ до советот на општината;
- предлага финансиски план до основачот
- предлага завршна сметка до основачот
- објавува јавен оглас за избор на директор
- врши интервју со кандидатите за директор
- му предлага на градоначалникот на општината два кандидати, од пријавените кандидати на објавениот оглас, за избор на директор
- дава мислење до директорот за избор на наставници, стручни соработници и воспитувачи
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во ОУ
- одлучува по жалбите на учениците, родителите, односно старателите на учениците
- разгледува и други прашања утврдени со статутот на ОУ

Во учебната 2020/2021 година , училишниот одбор планира реализација на следните содржини и активности:

Ред.бр.	Содржини	Време на реализација
1.	1.Донесување на Годишната програма за работа на Училишниот одбор за 2020/2021 2.Донесување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 3.Формирање стручен тим за подготовка на програмата за екскурзии и други слободни активности за учебна 2020/2021 година	07.2020
2.	1. Усвојување на Предлог финансиски план за 2021 година 2. Давање на согласност за програмите за екскурзии и други слободни активности 3. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за прибирање на понуди за екскурзии	09.2020
3.	1.Разгледување на Записникот од Комисијата за прибирање понуди за екскурзии и други слободни	09.2020



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	активности 2. Донесување на Одлука за избор на најповолен понудувач	
4.	1. Формирање на пописни комисии	12.2020
5.	1. Разгледување и предлагање Извештај за работа на училиштето во првото полугодие во учебната 2020/2021 година 2. Донесување на одлука за благајнички максимум за 2021 година	01.2021
6.	1. Разгледување и усвојување на Извештајот за пописот за 2020 година 2. Предлог – завршна сметка до основачот	02.2021
7.	1. Донесување на Одлука на издавање на училишниот простор – филкултурна сала и училници за курсеви по странски јазици 2. Донесување на Одлука за издавање на училишниот простор: фискултурна сала	05.2021
8.	1. Разгледување и предлагање Извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година 2. Разгледување и усвојување на Извештајот за реализација на екскурзии и други слободни активности	06.2021
9.	Разгледување и одлучување по приговори и жалби од вработените	Континуирано во текот на целата учебна година
10.	Разгледување и одлучување по приговори и жалби од учениците и родителите (старателите)	Континуирано во текот на целата учебна година
11.	Координирање на активности за обезбедување на дополнителни средства	По потреба во текот на целата учебна година
12.	Други активности по барање на основачот	Континуирано

13.08.2020 година  
Скопје

Претседател на Училишен одбор  
Весна Бојациева



## ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ во учебната 2020/2021 година

Согласно Законот за основно образование во ООУ „Кочо Рацин “, Скопје, работи Совет на родители, во состав од родители на учениците кои учат во училиштето.

### Цели и задачи

- Да ги согледа вистинските потреби, состојби и проблеми во училиштето.
- Преку доброволно (волонтерско) ангажирање да се вклучи во реализацијата на различни училишни активности од следните подрачја од работата на училиштето: настава, воннаставни активности, грижа за здравјето на учениците, соработка со локалната заедница и да даде свој придонес според можностите, способностите и интересите.
- Да им помага на наставниците во работата со учениците во училницата и во училиштето.
- Да организира и даде поддршка на различни училишни акции, манифестации, училишни презентации, кампањи и слично.
- Активно да учествува во решавањето на различни проблеми во училиштето.
- Да учествува во донесувањето на важни одлуки во училиштето. На тој начин советот на родители ќе придонесе за: унапредување на работата на училиштето, подобрување на резултатите кај учениците и афирмирање на училиштето во локалната заедница, а тогаш децата училиштето ќе го чувствуваат како свој втор дом.

Во текот на учебната 2020/21 година, Советот на родители ќе одржува состаноци секој месец, на кои ќе се изнесуваат предлозите на родителите за унапредување на воспитно-образовната работа и одржувањето на училиштето.

Месец	Содржина	Реализатор
VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година</li> <li>• Запознавање со програмите за екскурзии и други слободни ученички активности во учебната 2020/2021 година и давање мислење за истите</li> <li>• Избор на три члена од редот на Советот на родители за во Комисија за спроведување на Екскурзите</li> <li>• Информирање за реализирани активности во текот на летниот период</li> <li>• Разно</li> </ul>	Директор Стручни соработници Претседател на Совет на родители Директор Стручни соработници Членови на Советот на родители
XI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разгледување успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот од првото тромесечие во учебната 2020/2021 година</li> </ul>	Директор Стручни соработници Претседател на Совет на родители



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Известување за тековните активности во училиштето</li> <li>• Давање предлози и иницијативи за унапредување на соработка на родителите со наставниците</li> </ul>	Членови на Советот на родители
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запознавање со Полугодишниот извештај од работата на училиштето на крајот од првото полугодие во учебната 2020/2021 година</li> <li>• Разговори за состојби со учениците со родителите и стручната служба</li> </ul>	Директор Стручни соработници Претседател на Совет на родители Членови на Советот на родители
IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запознавање со постигањата, редовноста и поведението на учениците во третото тромесечие во учебната 2020/2021 година</li> </ul>	Директор Стручни соработници Претседател на Совет на родители Членови на Советот на родители
V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разгледување предлози за работа на Советот на родители за следната учебна 2021/2022 година</li> </ul>	Директор Стручни соработници Претседател на Совет на родители Членови на Советот на родители
VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запознавање со Годишниот извештај од работата на училиштето во учебната 2020/2021 година</li> <li>• Разгледување на Извештајот од реализираните екскурзии во учебната 2020/2021 година</li> </ul>	Директор Стручни соработници Претседател на Совет на родители Членови на Советот на родители

\* Доколку се укаже потреба , може да се одржат повеќе состаноци на Советот на родители отколку што е планирано.

13.08.2020 година

Скопје



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ПРИЛОГ БР. 8

План и програма за работа на Наставничкиот совет во учебната 2020/2021 година

Време на реализација	Содржини / активности	Носители соработници
Јули 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет</li> <li>2. Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2020/2021 година, програмите за работа на директорот, стручните соработници, училишниот одбор, советот на родители, наставнички совет</li> <li>3. Разгледување на Програмите за екскурзии изготвени од страна на Стручниот тим за екскурзии и други слободни активности</li> <li>4. Разно</li> </ol>	<p>Директор Стручни соработници Наставници</p>
Август 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет;</li> <li>2. Информирање за организација на наставата во учебната 2020/2021 година;</li> <li>3. Организација на работа во одделенска и предметна настава, паралелки, распоред на училници и кабинети</li> <li>4. Организирање свечена приредба за првачињата</li> <li>5. Разно</li> </ol>	<p>Директор Стручни соработници Наставници</p>
Ноември 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разгледување и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците во првото тромесечие од учебната 2020/2021</li> <li>2.Реализација на наставниот план и програма</li> <li>3.Подготовки за одбележување на Патрониот празник на училиштето</li> </ol>	<p>Директор Стручни соработници Наставници</p>
Декември 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Информирање за активностите по повод Патрон празник на училиштето – Свечено одбележување 76 години од работата на училиштето</li> <li>2.Информирање за задолженија по наставници</li> </ol>	<p>Директор Стручни соработници Наставници</p>
Јануари 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Разгледување и утврдување на успехот ,поведението и редовноста на учениците во првото полугодие од учебната 2020/2021 година.</li> </ol>	<p>Директор Стручни соработници Наставници</p>
Јануари 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Давање на мислење за Извештајот од работата на училиштето во првото полугодие од</li> </ol>	<p>Директор</p>





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	учебната 2020/2021 година	Стручни соработници Наставници
Април 2021	1.Разгледување и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците во трето тромесечие од учебната 2020/2021 2.Реализација на наставниот план и програма	Директор Стручни соработници Наставници
Мај 2021	1.Запознавање со критериумите за вреднување работата на наставниците и стручните соработници во училиштето за добивање на награда од страна на Општина Центар 2. Запознавање со критериумите за избор на најдобар ученик во училиштето за добивање на награда од страна на Општина Центар	Директор Стручни соработници Наставници
Мај 2021	1.Избор на наставници и ученик за добивање на награда од страна на Општина Центар	Директор Стручни соработници Наставници
Јуни 2021	1.Разгледување и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците од деветто одделение на крајот од учебната2020/2021 2.Реализација на наставниот план и програма 3.Усвојување на предлог ученици за Рациновци и Првенец на генерацијата 2012/2021 година	Директор Стручни соработници Наставници
Јуни 2021	1.Разгледување и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците од прво до осмо одделение на крајот од учебната 2020/2021 2.Реализација на наставниот план и програма	Директор Стручни соработници Наставници
Јуни 2021	1.Разгледување на Годишниот извештај од работата на училиштето во учебната 2020/2021 година, 2.Организирање на дополнителна настава и поправни испити	Директор Стручни соработници Наставници



## ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ АКТИВИ ВО УЧИЛИШТЕТО

### Програма за работа на стручниот актив на математика, природна група предмети и информатика Во учебната 2020/2021 година

Реден број	Планирани активности	Време на реализирање	Учесници	Цел	Методи
1	Состанок на активот	Август / Септември	Сите членови на активот	Разгледување и усвојување на програмата за работа на активот за учебната 2020/2021 година, формирање на база на податоци за активот во електронска форма и размена на искуства за изработка на годишните и тематските планирања со имплементирање на еко – стандардите во истите.	Групна
2	Организирање на одредени активности за подобрување на редовноста и активноста на учениците во наставата	Континуирано	Сите членови на активот	Изработка на проекти и практично имплементирање на истите од страна на учениците Поттикнување на соработка помеѓу талентираните ученици и учениците со послаб успех Користење на современи наставни методи во реализирањето на наставните содржини	Групна
3	Анализа на постигнатиот успех на учениците после првото тримесечие	Ноември	Сите членови на активот	Разгледување на успехот на учениците во првото тримесечие во учебната 2020/2021 година, определување на термини на наставниците за консултации со учениците и организирање на дополнителна настава со учениците кои покажале послаби резултати.	Групна



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

4	Насоки за работа со талентирани и надарени ученици	Декември	Сите членови на активот	Избирање и распределба на талентирани ученици за учество на натпревари по определени наставни предмети преку интерни тестирања на учениците .	Групна
5	Анализа на постигнатите цели по кембриџ програмата во првото полугодие	Декември	Сите членови на активот	Разгледување на постигнатите цели во наставата по кембриџ програмата. Анализа на јаките и слабита страни, како да се надминат слабите старани (потешкотии)	Групна
6	Анализа на постигнатиот успех на учениците по завршување на првото полугодие	Јануари	Сите членови на активот	Разгледување на успехот на учениците во првото полугодие во учебната 2020/2021 година , како и навремено преземање на мерки за подобрување на успехот на учениците кои не постигнуваат задоволителни резултати.	Групна
7	Посета на Природно математичкиот факултет Скопје	Февруари	Сите членови на активот (по можност)	Запознавање на учениците со високообразовна институција во која се изучуваат природната група на предмети.	Групна Истражувачка
8	Насоки за работа со талентирани и надарени ученици и подготовки за натпревари	Март	Сите членови на активот	Активности во врска со учество на натпреварите по одделни наставни предмети	Групна
9	Анализа на постигнатиот успех на учениците по третото тримесечие	Април	Сите членови на активот	Разгледување на успехот на учениците во третото тримесечие во учебната 2020/2021 година , и мерки за подобрување на успехот во наредниот период. Посета на саемот на информатичка технологија	Групна
10	Анализа на постигнатите резултати на натпреварите од страна на учениците	Мај	Сите членови на активот	Информации за резултатите на учениците во врска со нивното учество во регионалните натпревари по наставните предмети и соодветно за пласманот на Државните	Групна



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

				натпревари	
11	Анализа на постигнатиот успех на учениците на крајот од учебната година	Јуни	Сите членови на активот	Дефинирање на предлог мерки и начини за подобрување на успехот на учениците	Групна

## Програма за работа на општествено-јазичен актив во учебната 2020/2021 година

Р.бр	Планирани активности	Време на реализација	Учесници	Методи
1	1. Усвојување на програма за работа на Општествено-јазичниот актив. 2. Изработка на годишни и тематски распределенија 3. Договор околу планирањето и вметнување на оценувањето во глобалните и тематските планирања(критериуми и стандарди) 4. Подготовка за првиот училишен ден-прием на првачиња	Август / Септември	Сите членови на активот	Групна
2	1. Договори околу одржување на дополнителна и додатна настава 2. Дефинирање формат за дневна подготовка 3. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници(8 Септември) 4. Тековни работи	Септември	Сите членови на активот	Групна
3	1. Разгледување на стандарди за оценување 2. Програма за меѓусебно набљудување на часови 3. Ажурирање на педагошка евиденција и континуирана подготовка за Интегрална инспекција 4. Предлагање активности за Патрон празникот 4. Изработка на паноа и активности за одбележување	Октомври	Сите членови на активот	Групна



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	значајни денови и празници(11 Октомври,23 Октомври,24 Октомври,Прием на првачиња во детска организација)			
4	1. Организирање на натпревари на ниво на училиште : квизови, презентации, јавно говорење, новински статии, конкурси за лични творби, поеми, раскази, есеи и припреми. 2. Подготовка на активностите за Патрон празникот 3. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници(13 Ноември)	Ноември	Сите членови на активот	Групна
5	1. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 2. Размена на искуства од примена на различни методи во оценувањето (формативно и сумативно) 3. Подготовка на активностите за Патрон празникот 4. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници(8 Декември)	Декември	Сите членови на активот	Групна
6	1. Анализа на постигањата на учениците, критериуми и стандарди на оценување 2. Рефлексија на различни методи во оценувањето (формативно и сумативно) 3. Работилница на тема „Мотивирање на учениците“, реализатор: психолошко-педагошка служба	Јануари	Сите членови на активот	Групна
7	1. Разгледување на методите и инструментите за формативно оценување 2. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 3. Методичка работилница 4. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници(4 Февруари)	Февруари	Сите членови на активот	Групна



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

8	1. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 2. Информатичка и комуникациска технологија во наставата, размена на искуства 3. Разгледување примери на оценување (формативно и сумативно) 4. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници(8 Март)	Март	Сите членови на активот	Групна
9	1. Предлагање и организирање активности за Денот на образование 2. Предлагање и организирање активности за Денот на Европа и Денот на планетата Земја 3. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници(22 Април)	Април	Сите членови на активот	Групна
10	1. Анализа на постигањата на учениците, критериуми и стандарди на оценување 2. Информации за резултатите на учениците од учество на натпревари. 3. Анализа и рефлексција на меѓусебно посетените часови во текот на годината 4. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и празници(1Мај, 9 Мај, 24 Мај)	Мај	Сите членови на активот	Групна
11	1. Разгледување на постигањата на учениците во учебната 2019/2020 година. 2. Анализа на работата на Активот	Јуни	Сите членови на активот	Групна



## ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧЕН АКТИВ ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА во учебната 2020/2021 година

Стручниот актив ќе работи на планирање и изготвување на програма на воспитно-образовната работа, подготвување и реализација на стручно усовршување на наставникот, мерки за унапредување на работата, изработка на задачи од објективен аспект, пратење и анализа на користените објективни постапки и инструменти како и мерење на постигнувањата и вреднувањето на учениците, пратење на иновациите, планирање на набавка на наставни средства и помагала со цел за современа и квалитетна настава.

Содржина	Реализатори	Време на реализација	Активности
<ul style="list-style-type: none"> <li>Изготвување на Годишна програма за работа на активот и нејзино усвојување.</li> <li>Разгледување и избирање на приоритетни компетенции.</li> <li>Избор на одговорен наставник на активот по паралелки</li> <li>Разгледување на наставните планови и програми</li> <li>Организирање активности по повод Свечен прием на првачиња</li> </ul>	Претседател на стручен актив Сите наставници од одделенска настава заедно со Стручните соработници	Август	Тимска работа и координираност во работата Соработка и планирање за успешна реализација на програмата
<ul style="list-style-type: none"> <li>Разгледување и договор за планирање на наставните планови и програми и упатства за наставата за I, II, III, IV и V одделение по Природни науки и Математика –Cambridge</li> <li>Планирање на еколошките содржини од деветте еколошки теми по предметите, наставните содржини и часовите по соодветното</li> </ul>	Сите наставници од одделенска настава (прво, второ, трето, четврто и петто одделение)	Август	Тимска работа и координираност во работата Соработка и планирање за успешна реализација на програмата



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<p>одделение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договор за годишен план на часови со примена ИКТ</li> <li>• Договор за годишен план за примена на МИО</li> <li>• Договор за годишен план за слободни ученички активности</li> <li>• Договор за годишен план за домашни задачи</li> <li>• Изработка на брошура за активности во паралелката за тековната учебната година</li> <li>• Навремено пополнување на педагошки картон и професионално досие</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се детектираат потребите на наставниците за професионален развој</li> <li>• Да се изедначи методологијата за водење на педагошка евиденција на училиштето</li> <li>• Да се подготват инструменти за прибирање на податоци за работата на слободните ученички активности, натпревари за учениците во текот на оваа учебна година</li> <li>• Планови на професионален развој на наставниците</li> </ul>	<p>Наставници, Стручни соработници</p>	<p>Септември</p>	<p>Презентација на годишната програма. Споделување на информации од одржани советувања и семинари. Подготовки за прием на првачињата во „Детската организација“. Договор за собирање на податоци за работата на слободните ученички активности, натпревари и др. Дискусија и размена на искуства за прибирање на докази и инструменти за следење на учениците. Разгледување и избирање на приоритетни компетенции</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се усоврши планирањето, напредувањето и оценувањето на успехот на учениците;</li> <li>• Да се разгледаат можностите за реализација на планираните посети и</li> </ul>	<p>Одделенски наставници директор Стручни соработници</p>	<p>Октомври</p>	<p>Споделување на искуства од водење на портфолио на учениците. Примена на формативното оценување во одделенска настава. Одредување на термини и план за посети и</p>





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

набљуденија			набљуденија
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се утврди успехот и поведението во првото тримесечие;</li> <li>• Да се подобри успехот на учениците;</li> <li>• Да се воспостави соработка со стручната служба;</li> <li>• Работилница-</li> <li>• Формирање на комисија за организирање на училишни натпревари</li> </ul>	<p>Одделенски наставници директор Стручни соработници</p>	Ноември	<p>Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тримесечие. Предлози за подобрување на истите Соработка на наставниците и педагошката служба со ученици кои имаат потешкотии во совладување на знаењата и превземање мерки за подобрување на нивниот успех. Водење на ученички портфолија Активности за подготовка на учениците за натпревари</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка активности по повод Патрониот празник на училиштето</li> </ul>	<p>Стручни соработници Сите наставници</p>	ноември/ декември	<p>Учество на учениците во свечената приредба по повод патрон празник на училиштето</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се разгледаат потребите за професионална усовршување на наставниците</li> <li>• Работилница -</li> </ul>	<p>Наставници Стручни соработници</p>	јануари	<p>Разгледување на правилникот за оценување на наставниците. Интерни обуки за наставниците за примена на нови начини за користење на современата технологија во наставата. Анализа на работата на слободните ученички активности во текот на првото полугодие во учебната година</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се разгледаат потребите за професионална усовршување на наставниците</li> </ul>	<p>Стручни соработници Директор Наставници</p>	февруари	<p>Пренесување на нови стекнати сознанија од искуствата во наставата и од посетени семенари. Формирање на комисија за организирање на училишни натпревари</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се подобри квалитетот на наставата;</li> <li>• Да се подобри тимската работа;</li> <li>• Да се согледа употребата на современи</li> </ul>	<p>Стручни соработници Директор Наставници</p>	март	<p>Анализа на реализација и редовност на дополнителната настава и додатната настава. Активности по повод Денот на екологијата:</p>



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

нагледни средства; Примена на современи техники на работа во наставата			Формирање на ЕКО-патрола, Активности за подготовка на учениците за натпревари. Подготовки за Велигденскиот базар
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организирање и подготвување на активности по повод Денот на Европа</li> <li>• Работилница –</li> </ul>	Стручни соработници Сите наставници	април	Учество на учениците преку изработка на знамиња на 4 земји членки на ЕУ и ритмичка точка со ирски танц
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Информации за резултатите на учениците од учество на натпревари</li> </ul>	Сите наставници	мај	Тимска работа и координираност
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се евалуира работата на одделенскиот актив</li> </ul>	Стручни соработници Директор Претседател на стручен актив	јуни	Изготвување на извештај од работата на стручниот актив во текот на учебната година.

13.08.2020 година  
Скопје



## ПРОГРАМА НА УЧИЛИШЕН ИНКЛУЗИВЕН ТИМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

### За работа со деца со посебни образовни потреби

Задача	Активност	Време	Носител	Очекувани резултати	Одговорно лице
Да ги идентификуваме децата со ПОП	Опсервација и разговори со децата со ПОП	Септември-Октомври	Инклузивен тим	Навремено идентификувани децата со ПОП	Инклузивен тим
Да ги упатиме децата во Завод за ментално здравје и обезбедување наод и мислење	Доставување писмено барање до родителите за обезбедување на наод и мислење од ЗМЗ или МКФ	Мај-Јуни	Инклузивен тим Стручен тим од З.М.З/ МКФ	Навремено добиена медицинска белешка (потврда) за децата со ПОП	Инклузивен тим
Да ги процениме способностите на децата со ПОП	Опсервација, разговори и тестирање на децата со ПОП	Јуни-Август	Инклузивен тим Специјализирани лица од други институции	Навремено проценети способностите и слабостите на децата со ПОП	Инклузивен тим
Да разговараме со родителите со децата со ПОП	Разговор со децата со ПОП	Август -Септември	Инклузивен тим	Поддршка на родителите на децата со ПОП	Инклузивен тим
Да им дадеме инструкции на наставниците за карактеристиките на учениците со ПОП кои се запишани во оваа учебна година	Инструктивна работа преку разговор, прирачници	Септември-Октомври	Инклузивен тим	Навремено и соодветно упатување на наставниците, запознавање со потребите и карактеристиките на децата со ПОП	Инклузивен тим



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Да ги процениме способностите на учениците со ПОП со цел да изработиме ИОП	Опсервација, следење, разговори	Септември-Октомври	Наставници Инклузивен тим Родители	Навремено проценување на способностите на децата со ПОП со цел да се подготви и изработи ИОП	Инклузивен тим
Да изградиме стратегии за учење со примена на диференциран пристап	Работилници за обука на наставниците за примена на диференциран пристап	Октомври	Инклузивен тим Наставници	Формирање на соодветни стратегии за учење кај децата со ПОП кои ќе бидат применети на диференциран начин	Инклузивен тим Наставници
Да направиме ревизија на ИОП	Направен увид во реализација на целите од ИОП	Ноември	Инклузивен тим Наставници	Целите кои се планирани со ИОП реално да се остварени	Инклузивен тим Наставници
Да ги процениме ефектите на ИОП-оценување (микро сумативна описна оценка)	Примена на соодветни искази во описот на постигањата на учениците со ПОП	Декември-Јануари	Инклузивен тим Наставници	Објективна проценка на напредокот во учењето на ПОП	Инклузивен тим Наставници
Да изработиме ИОП за II полугодие	Изработување на ИОП за II полугодие	Февруари	Инклузивен тим Наставници Родители Стручни лица	Остварување на предвидените цели со ИОП	Инклузивен тим Наставници
Да ги следиме децата со ПОП и инструктивни работилници со наставници и родители	Следење, разговори и работилници	Март	Инклузивен тим Специјализирани лица	Напредок во учењето и реален пристап и адекватна помош од страна на родителите	Инклузивен тим Специјализирани лица
Да направиме ревизија на ИОП	Направен увид во реализација на целите од ИОП	Мај-Јуни	Инклузивен тим Наставници Родители	Целите кои се планирани со ИОП реално да се остварени	Инклузивен тим Наставници



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Да ги процениме ефектите од севкупните работи	Евалуација на работата на инклузивниот тим	Јуни	Инклузивен тим	Дефинирање на следните чекори и активности на инклузивниот тим	Инклузивен тим
Организирање на отворени часови во училница во која што има деца со ПОП	Следење на адаптацијата, климата во одделението и напредокот на учењето	Континуирано	Инклузивен тим Наставници	Размена на искуства и примена на интерактивни методи, пристапи на работа	Инклузивен тим Стручен актив на наставници

## АКЦИОНЕН ПЛАН

На училишниот инклузивен тим за учебната 2020-2021

Задача	Активност	Временска рамка (месец)	Носител	Начин на спроведување (ресурси)	Инструмент и	Очекувани резултати	Следење, Одговорно лице	Потреба, буџет
1. Креирање политика за работа со ученици со посебни образовни потреби	Изработка на акционен план и годишна програма за работа на УИТ	VIII	УИТ	Насоки за изработка на годишна програма за работа на училиштето	/	Успешно реализирање на планираните цели	УИТ	



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2. Идентификација на ученици со посебни образовни потреби, со посебен акцент на оние ученици кои се запишуваат во прво одделение	Разговори со одд. наставници и раководители,  Пополнување идентификациски листи, идентификување на учениците со посебни образовни потреби запишани во I одделение,	IX	Одделенски наставници  УИТ	Идентификациски и листи,  дијалог, процедура за следење и изработка на ИОП	/	Евидентција на учениците со посебни образовни потреби и градење на соодветна стратегија за работа со нив	УИТ	
3. Запознавање на предметните наставници од VI одделение со учениците со ПОП кои преминуваат од одделенска во предметна настава	Размена на искуства меѓу одделенските и предметните наставници за работата со овие ученици  (со ученичко досие)	IX	Стручни соработници, одд. наставници и наставници од предметната настава	дискусија	Регистар на ученици, досие на секој ученик со ПОП	Подобра адаптација и полесен премин на учениците со ПОП од одделенска во предметна настава, континуирано следење на нивниот развој и обезбедување на континуитет во работата со нив	УИТ	



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

4. Изготвување на индивидуален образовен план	Ревидирање на ИОП (форма, содржина...) Изготвување на ИОП-долгорочен-среднорочен-дневно планирање на диференцирани цели  Изготвување на ИОП за учениците со ПОП од прво одделение	континуирано по теми за соодв. предмет  IX-X	Наставници, Стручни соработници  Родители  Директор	год.програма за соодв. одд.  Наод и мислење од ЗМЗ, Центар за слух, говор, глас, Клиника за детски болести, Ортопедија	Формулар за ИОП	Успешна реализација на наставната програма со сите ученици	УИТ	
5. Континуирана поддршка на учениците со посебни образовни потреби	Консултативни разговори на стручните соработници со одделенските и предметните наставници, раководители и родители  Советодавно-консултативна работа со учениците со ПОП, асистенција на час, индивидуална работа по потреба	Во тек на учебната година	Стручни соработници  Одд. наставници  Одд.раководители  Предметни наставници  Родители  Ученици	Консултативно-советодавна работа со наставници, со родители со ученици	Досие на ученик со ПОП	Подобрување на постигањата  Вклучување во животот на паралелката, училиштето и локалната заедница  Зајакнување на родителските вештини и капацитети	УИТ	
6. Соодветен одговор на учениците со ПОП	Евиденција за успехот, редовноста и однесувањето на учениците со посебни	Квартално	УИТ  Стручни соработници	Евидентни листови за оценување	евид. лист за следење на учениците	Процена на постигањата  Вклучување на овие ученици во	УИТ	



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	образовни потреби Следење и процена на постигањата на учениците со ПОП и ревидирање на ИОП	тековно	Одделенски наставници Предметни наставници Одделенски раководители		сред. ИОП	групна работа и слободни ученички активности Подобрување на инклузивната пракса		
7. Обезбедување поддршка од соучениците	Советодавно-консултативни разговори со одделенските наставници и раководители со одделението, ученичката заедница, родителите	Во тек на учебната година	Стручни соработници Одделенски наставници Предметни наставници Одделенски раководители Предметни наставници Родители	Консултативно-советодавна работа,  Групно советување, работилници, состаноци на одделенските заедници	Досие на ученик со ПОП	Подбрување на постигањата  Подобрување на социјализацијата на овие ученици	УИТ	
8. Подобрување на социјалната и емоционалната состојба на учениците со ПОП	Разговори со учениците  Советодавни разговори со родителите на родителски и индивидуални средби Вклучување во сите воннаставни и слободни активности	Континуирано	Стручни соработници Одделенски наставници Одделенски раководители Предметни наставници Родители	Консултативно-советодавна работа, групно советување	Работилници  Стручни предавања	Развивање на самоверба и самопочитување кај овие ученици	УИТ	





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

9. Подобрување на инклузивната практика	Инструктивна работа со наставници, работилници, обуки	Во тек на учебната година	Дефектолог, педагог, психолог, наставници	Консултативно-советодавна работа	/	Постигање на планираните цели во воспитн образовниот процес на децата со посебни образовни потреби.	УИТ	
---	---	---------------------------	---	----------------------------------	---	---	-----	--

## ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИОНЕН ПЛАН

- **Критериум за успех:**  
Учество во дополнителна настава; Учество во воннаставните активности организирани од општествената средина; Учество во активности во рамките на одделението; Учество во училишни манифестации и приредби.
- **Инструменти:**  
Листа за евиденција на реализација на активности планирани со акционен план.
- **Индикатор за успешност:**  
Применета процедура за идентификација на учениците со посебни образовни потреби; Изготвени и реализирани индивидуални образовни планови; Досие на ученик со посебни образовни потреби; Прифаќање и индивидуален напредок на учениците со посебни образовни потреби.
- **Одговорен за следење:**  
Тим за инклузија на учениците со посебни образовни потреби.
- **Повратна информација:**  
Месечни, полугодишни и годишни извештаи за работата со учениците со посебни образовни потреби со насоки за подобрување на работата на наставниците со овие ученици, кои се презентираат пред Наставнички совет и Совет на родители



## Процедура за откривање и грижа за учениците со емоционални проблеми

Во современата психологија, постојат сфаќања дека врз развојот на емоциите влијаат два фактора и тоа: созревањето на личноста и учењето (стекнување на искуство).

Сите емоции кај личноста можат да се класифицираат во три групи:

-во првата група, спаѓаат емоциите создадени како резултат на сетилни чувства (чувство на непријатност кога ни студи или на болка кога не боли нешто);

-втората група ја сочинуваат нагонски чувства кои се јавуваат при задоволување или не задоволување на внатрешните стремежи (чувство на завист, љубомора, страв и сл.);

-во третата група спаѓаат социјалните чувства со кои се гради нашата личност и нашиот став кон заедницата и општеството.

Основна карактеристика на сите овие чувства е дека се независни од нашата волја и можат несвесно да поминуваат од една во друга група. Исто така можат да предизвикаат состојба на раздрзливост или смиреност.

Заради огромното влијание и значење на емоциите во растењето и развојот на секоја индивидуа, во училиштето се предвидуваат следниве активности:

- Размена на мислења и дискусии со наставниците и родителите за важноста и значењето на емоциите во формирањето на детската личност;
- Едукација на наставниците и родителите за препознавање на емоционални проблеми кај децата;
- Идентификација на децата со емоционални проблеми без оглед на изворот (семејно насилство, семејна негрижа, развод на родителите, болест во семејството, постконфликтни трауми, долго отсуство на еден од родителите, нарушени семејни односи, деца со насилничко однесување, жртви на насилство, деца со ниска самодоверба, екстравертни деца и сл.);
- Едукација на наставници, стручни соработници и родители за работа и пружање на соодветна помош на децата со овој вид потешкотии;
- Едукација на ученици за препознавање и справување со различни емоции преку различни активности (работилници, групи за поддршка, играње на улоги, ликовно изразување, пишување на есеи, моделирање, спортски игри и др.);
- Индивидуална соработка со родители и ученици за справување со емоционални проблеми кај децата (советодавна работа, разговори и предлагање на начини за подобрување на: самопочит, самодоверба, изразување на сопствените емоции, стекнување на вештини за решавање на проблеми, емпатичност, справување со стрес, критичко мислење, интерперсонални вештини);
- Редовно реализирање на содржини од Програмата за животни вештини на одд. часови за стекнување на знаења кои ќе им помогнат на учениците да практикуваат здрави облици на однесување;
- Следење на промените кај децата со кои се работи на подобрување на нивниот емоционален статус;
- По потреба училиштето ќе соработува со соодветни институции кои се стручно екипирани за пружање на помош на овие ученици.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Членови на училишниот тим:

1. Јовица остојик – директор
2. Татјана Багеска – дефектолог
3. Верица Костовска – педагог
4. Снежана Трајковска – одделенски наставник
5. Катица М. Христовска - предметен наставник
6. Бугина. Д. Петрушевска – родител
7. Бранкица Јосифовска - родител



## ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ХОР

Целта на училишниот хор е учениците да ги прошират знаењата и способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, определба и сензибилитет. Учениците да се оспособуваат за колективен однос во заедничка презентација на вокални дела во училиштето и надвор од него.

### Посебни цели :

- Да создава навика за редовност и точност ;
- Да се развиваат творечки способности , етички и естетски вредности;
- Да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на хорските композиции;
- Да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање;
- Да ги почитува дадените упаства на диригентот-менторот;
- Да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
- Да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа;
- Да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект;
- Да учествува на разни видови настапи (во училиштето, локалната средина и друго);
- Да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата;
- Да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со културите на другите народи.



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

### Структурирање на содржините

Дела за обработка	Конкретни цели Ученикот:	Дидактички насоки Наставникот:	Време на реализација
Аудиција	-да е музикален -да има чист глас -да поседува соодветен тонски распон на гласот -да демонстрира една песна по свој избор	- организирање на целосна аудиција - распејување - колективно пеење -поединечно преслушување - одредување на дијапазон(различни интервали-до дуодецима) - реаудиција на членовите од хорот	- септември - во текот на цела учебна година
Основи на вокалната техника	- да демонстрира правилна положба на телото за време на пеењето -да дише правилно -да демонстрира вежби за дишење - да демонстрира распејување	-објаснува за основните елементи на вокалната техника -објаснува вежби за распејување; -објаснува за значењето на вокалната техника и функционирање на фоноторните органи; -објаснува за внатрешен слух; -дискутира за пеењето кое не е само физиолошка, туку и интелектуална дејност за која е потребно емоционално доживување на тоновите, за да можат да допрат до свеста и душата на слушателот.	-септември -октомври -во текот на цела учебна година
„Цинцири минцири”- Драган Шуплевски	-да го објасни текстот на песната -да дискутира за карактерот на композицијата -демонстрира вокална интерпретација	-објаснува за карактерот на песната -објаснува за начинот на изведба на композицијата -работи одвоено по гласови при разработка на композицијата	-октомври
Композиции за патронен празник	- да ја идентификува композицијата - да дискутира за карактерот на композиција	- објаснува за изборот на композициите; - го анализира текстот на композициите; - објаснува за карактерот на песните и начинот на исполнување	-ноември -декември



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

„Тамбурче“ Драган Шуплевски	-да го објасни текстот на песната -дискутира за карактерот на композицијата -демонстрира правилна вокална интерпретација	-објаснува за начинот на исполнување на композицијата; -дискутира за емоционално доживување	-јануари -февруари
Композиции за натпревар	-дискутира за карактерот на композицијата -демонстрира правилна вокална интерпретација	-објаснува за композицијата и композиторот; -анализа на текст и карактер; -објаснува за начин на изведба	-март -април
Композиции по слободен избор на учениците	-дискутира за карактерот на песната -демонстрира правилна вокална интерпретација	-ја објаснува содржината и карактерот на песната; -објаснува за начин на изведба	-мај -јуни

**Забелешка:** во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се обработуваат и други композиции, зависно од интересот и желбите на учениците.

### Организација на хорската настава

Часовите по ХОР ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот фонд е 3 часа седмично (двогласни и тригласни композиции). Во училишниот ХОР можат да членуваат ученици од VI- IX одд., според интересот и гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде пред или по редовната настава (во зависност од смените). Поради специфичноста на активностите, времето на реализација ќе биде организирано и спрема можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето, хорските смотри-натпревари кои се реализираат секоја учебна година и за потребите на локалната средина, и пошироко за разни пригоди.

### Наставни методи и активности

Во остварувањето на целите на училишниот хор ќе се применуваат наставни форми и методи: истражувачка, фронтална, групна, индивидуална и друга. Од методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа, демонстративна и друго. Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно изразување на своите чувства преку вокална интерпретација. Ќе се соработува со разни културно-уметнички институции со цел да се презентира хорска интерпретација.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Просторни и материјално – технички услови

Наставата по ХОР ќе се реализира во наменски кабинет по Музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и стручна литература.

### Настапи

Училишниот хор ќе настапува на сите културно – уметнички манифестации предвидени во Годишната програма на училиштето. Исто така ќе учествува и на хорски и оркестарски смотри-натпревари организирани од БРО.

13.08.2020 година  
Скопје

**Одговорен наставник:**  
Наташа Д. Митрова



## ПРИЛОГ БР. 12

### ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОРКЕСТАР

**Целта** на училишниот оркестар е учениците да ги прошират знаењата и способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, определба и сензибилитет. Учениците да се оспособуваат за колективен однос во заедничка презентација на вокални дела во училиштето и надвор од него.

#### Посебни цели :

- Да создава навика за редовност и точност
- Да се развиваат творечки способности, етички и естетски вредности
- Да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на хорските композиции
- Да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање
- Да ги почитува дадените упаства на диригентот-менторот
- Да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката
- Да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа
- Да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект
- Да учествува на разни видови настапи (во училиштето, локалната средина и друго)
- Да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата
- Да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со културите на другите народи





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

### Структурирање на содржините

Дела за обработка	Конкретни цели Ученик	Дидактички насоки Наставник	Време на реализација
Аудиција	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да е музикален</li> <li>- да има чувство за ритам</li> <li>- да поседува способност за инструментална интерпретација</li> <li>- да демонстрира една песна по свој избор</li> <li>- да воочува времетраење на ноти и паузи</li> <li>- да пее мелодиски вежби</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организира целосна аудиција</li> <li>- проверува знаења од областа ма музиката писменост</li> <li>- презентира ритмички вежби</li> <li>- презентира мелодиски вежби</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- септември</li> <li>- во текот на цела учебна година</li> </ul>

Дела за обработка	Конкретни цели Ученик	Дидактички насоки Наставник	Време на реализација
Аудиција	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да е музикален</li> <li>- да има чувство за ритам</li> <li>- да поседува способност за инструментална интерпретација</li> <li>- да демонстрира една песна по свој избор</li> <li>- да воочува времетраење на ноти и паузи</li> <li>- да пее мелодиски вежби</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организира целосна аудиција</li> <li>- проверува знаења од областа ма музиката писменост</li> <li>- презентира ритмички вежби</li> <li>- презентира мелодиски вежби</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- септември</li> <li>- во текот на цела учебна година</li> </ul>
Запознавање со ДМИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да демонстрира правилна положба на телото за време на свирењето</li> <li>- да дише правилно</li> <li>- да демонстрира вежби за дишење</li> <li>- да ја знае поделбата на ДМИ (ритмички и мелодиски)</li> <li>- да ги препознава по нивната звучност</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- објаснува за правилна положба на телото за време на свирењето</li> <li>- објаснува за правилно дишење</li> <li>- презентира ДМИ</li> <li>- објаснува за поделбата на ДМИ (ритмички и мелодиски)</li> <li>- демонстрира снимки со ДМИ</li> <li>- демонстрира слики со ДМИ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- септември</li> <li>- октомври</li> <li>- во текот на цела учебна година</li> </ul>



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Видови на блок флејти: - сопранино - сопран - алт - бас	- препознава видови на блок флејти - идентификува сопран флејта - учи за начинот на чување и одржување на блок флејтата - демонстрира вежби за секој тон (до,ре,ми,фа,сол,ла,си,до2) - дискутира за формата на композицијата	- објаснува за блок флејтите - објаснува за блок флејта сопран - објаснува како се чува и одржува блок флејтата - демонстрира вежби за секој тон - објаснува за формата на композицијата	- октомври - ноември
Композиции за патронен празник	- да демонстрира правилна интерпретација - индивидуална и групна презентација	- објаснува за начин на изведба - демонстрација интерпретација на композициите	- ноември - декември
Канони	- да демонстрира правилна интерпретација на канонот	- објаснува за канон и начинот на изведба	- јануари - февруари
Композиции за натпревар	- да демонстрира правилна интерпретација - индивидуална и групна презентација	- објаснува за карактерот на композициите и начинот на нивна изведба	- март - април
Народни песни	- дискутира за ритамот на песните - индивидуално демонстрира - групно демонстрира	- објаснува за народните песни - објаснува за ритамот на песните - интерпретира народни песни	- мај
Композиции и по слободен избор на учениците	- да дискутира за карактерот на композицијата - да демонстрира правилна интерпретација - индивидуална и групна презентација	- објаснува за карактерот на композицијата - објаснува за начинот на изведба	- јуни

**Забелешка:** во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се обработуваат и други композиции, зависно од интересот и желбите на учениците.

### Организација на оркестарска настава

Часовите по оркестар ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот фонд е 3 часа седмично (двогласни и тригласни композиции). Во училишниот оркестар можат да членуваат ученици од VI- IX одд., според интересот и гласовните можности на учениците.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Времето на реализација ќе биде пред или по редовната настава(во зависност од смените). Поради специфичноста на активностите, времето на реализација ќе биде организирано и спрема можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето, хорските смотри-натпревари кои се реализираат секоја учебна година и за потребите на локалната средина, и пошироко за разни пригоди.

### Наставни методи и активности

Во остварувањето на целите на училишниот оркестар ќе се применуваат наставни форми и методи: истражувачка, фронтална, групна, индивидуална и друга. Од методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа, демонстративна и друго. Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно изразување на своите чувства преку вакална интерпретација. Ќе се соработува со разни културно-уметнички институции со цел да се презентира хорска интерпретација.

### Просторни и материјално – технички услови

Наставата по оркестар ќе се реализира во наменски кабинет по Музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и стручна литература.

### Настапи

Училишниот оркестар ќе настапува на сите културно – уметнички манифестации предвидени во Годишната програма на училиштето. Исто така ќе учествува и на оркестарски смотри-натпревари организирани од БРО.

13.08.2020 година, Скопје

Одговорен наставник:  
Наташа Д. Митрова



## ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Во нашето училиште Ученичката заедница активно работи и нејзините активности се од големо значење за воспитно-образовниот процес кај учениците. Ученичката заедница на училиштето ги опфаќа учениците од II -IX одделение. Активностите на УЗ се реализираат според годишниот план и програма која ја изготвуваат учениците во соработка со директорот, стручната служба и одговорните наставници. Посебно внимание се посветува на потребата од и начинот на формирање на ученичките тела на ниво на паралелки, како и на формирањето и функционирањето на УЗ (користење на нацрт прирачникот за демократско учество на учениците во училиштето-МИО). Состаноците на УЗ се одржуваат еднаш во месецот (по потреба и неколку пати) и на тие состаноци се разгледуваат прашања во врска со успехот и поведението на учениците, прашања поврзани со културно-забавниот живот, есетскиот изглед и хигиенските навики во училиштето итн. Помеѓу учениците, наставниците, директорот и стручната служба постои голема соработка и истовремено даваат и голема помош и поддршка на работата на Ученичката заедница на училиштето.

Ученичката заедница овозможува учениците да бидат активно вклучени во училишниот живот, да го искажат своето мислење и самостојно да ги решаваат проблемите поврзани со нивниот живот и работа во училиштето.

Содржини	Цели	Месец на реализација	Носители на активност
Зошто е потребно да се формираат ученички тела? Одделенска заедница: тела комуникација, избор	Поттикнување на учениците за здружување во посебни ученички тела	септември	Одделенски/класен раководител Ученици
Презентирање на годишната програма на учениците Како се гради Училишната задница? (формирање и функционирање на УЗ)	Дефинирање на улогата и одговорностите на УЗ	септември	Одговорни наставници на УЗ Ученици
Избор на раководство на УЗ (избор на членови во Претседателството на УЗ) Демократска партиципација на учениците преку ученичките тела	Развивање објективност и колективност Поддршка на демократското формирање и функционирање на ученичките тела на ниво на паралелка и на ниво на училиште	октомври	Одговорни наставници на УЗ Ученици
Подготовки за Денот на училиштето	Создавање чувство за организација и учество	октомври	Наставници и Ученици



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Одбележување на „Неделата на борба против гладта,,	Организирање собирна акција (пехрамбени производи) во училиштето Продажба на вредносни купони во соработка со Црвен крст	октомври	Директор Стручни соработници Наставници Членови на ПЦК (претставници на Црвен Крст на Скопје)
Светски ден на детето (20 Ноември)	Почитување на правата на децата	ноември	Наставници, Ученици
Новогодишна магија во училиштето (украсување на училиштето)	Развивање соработка и комуникација помеѓу учениците Развивање креативност кај учениците	декември	Наставници, Ученици
Анализа на постигнатиот полугодишен успех во прво полугодие и запознавање со педагошките мерки	Откривање причини за неуспех Поттикнување на учениците за постигнување на подобар успех во второ полугодие	јануари	Одговорни наставници Стручни соработници Ученици
Цвеќе на другарството (МИО активност)	Развивање другарски односи, комуникација, соработка помеѓу ученици од различна националност Прифаќање на различноста како позитивна карактеристика за воспоставување другарски односи	февруари	Наставници Ученици
Одбележување на Меѓународниот ден на жената	Истакнување на важноста и улогата на жената во општеството Искажување на љубовта и благодарноста кон мајката	март	Наставници Ученици
Посета и донирање облека во продавницата „Копче,, (second hand) на Црвен Крст на град Скопје.	Подигнување на свеста на учениците за еколошките и социјалните придобивки од донирање употребена облека и обувки	април	Директор Стручни соработници Наставници Членови на ПЦК (претставници на Црвен Крст на Скопје)



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Велигденски базар	Поттикнување на соработката помеѓу родителите и училиштето Финансиско помагање на училиштето	април	Наставници Ученици
Спортски натпревари во рамките на училиштето	Развивање на љубов кон спортот, развивање на натпреварувачкиот дух и другарството	мај	Наставници Ученици
Извештај од работата на УЗ	Согледување резултати од работењето на УЗ	јуни	Одговорни наставници и претседатели на УЗ

13.08.2020 година, Скопје



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ПРИЛОГ БР. 14

### ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Содржина	Активности	Реализатор на активностите	Време на реализација	Потребни средства и услови
-Конституирање на ученички парламент, ученички прабобранител -Изготвување на Програма за работа	- Запознавање со целите на Ученичкиот парламент -Избор на претседателство (тајно гласање), -Предлози со кои ќе се мотивираат учениците активно да учествуваат во подобрување на училишниот живот	Педагог Одговорен наставник Одделенски раководители Ученици	Септември	Хартија Хамери Фломастери
-Еко програма на училиштето	- Запознавање со целите и активностите на програмата - Предлог идеи за активности на поддршка - Изработка на постери за позитивно влијание на еколошката свест	Педагог Одговорен наставник Одговорни наставници за реализација на Еко програмата Ученици Наставник по ликовно образование	Октомври  Континуирано	Хартија Хамери Фломастери лепак
-Успехот и поведението на учениците	-Анализа на работата и постигнатите резултати - Разговор за причините кои ја нарушуваат дисциплината во одделенијата и училиштето; - Предлог активности за решавање на проблемите	Педагог Одговорен наставник  Ученици	Ноември 2020  Февруари 2021  Април 2021	Хартија Хамери Фломастери
Програма за мултиетничка интеграција во образованието	- Запознавање со целите и активностите на програмата	Тим за реализација на програмата	Октомври 2020	Хартија Хамери



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	- Предлог идеи за активности на поддршка и промоција	Одделенски раководители Ученици	Март 2021	Фломастери
Конструктивно решавање на конфликтите во меѓусебната комуникација	- Изготвување и реализација на анкети за идентификација на постоечките проблеми - Анализа на резултатите и презентација - Изготвување на материјал за промоција на конструктивна и позитивна комуникација - Работилници на тема комуникација	Одговорни наставници Одделенски раководители Ученици	Ноември 2020 Април 2021	Хартија Хамери Фломастери
Одбележување на Денот на училиштето; Нова година; Денот на шегата	- Просторна и временска организација на забави и маскенбал	Одговорни наставници Одделенски раководители Ученици	Декември 2020 Април 2021	Хартија Хамери Фломастери Лепак
Вреднување на работата на Ученичкиот парламент	- Анализа на реализираните активности - Прегдлог идеи за подобрување на функционирањето на УЗ	Одговорни наставници Ученици	Мај 2021	Хамери Фломастери

13.08.2020 година  
Скопје

Педагог:  
Верица Костовска





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ПРИЛОГ БР. 15 - РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

		РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА																																			
		Понеделник							Вторник							Среда							Четврток							Петок							
Наставник		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6		
Менка Т.		6в	6в	7в	7а	8в	8б		6в	8б	8в		7в	7а		7а	7в	8в	8б		6	7		8в	8б	6в		5	6	7	6в	7в	7а		4	5	6
Славица М		9в	9в		9б	9а			9б	9а	6а	7б	9в			9в	9а	7б	6а	9б				9а	9б	9в	7б	6а			6а	7б					
Сања К									8а	6б					8а	6б											6б	8а							8а	6б	
Билјана Ц					8а	8б	8в	6а	6б	4	4				8б	8в	4	4	8а				6а	6б	4	4			8б	8а	8в	6б	6а				
Катерина М		7в	7в	7а	7б				9а	9в	9б	6в			7б	7а	7в	9в	9а	9б			6в	9а	9б	9в			7в	7а	7б	6в					
Катарина М		9а	8а	8б	8в	9в	9б		6а	6в	6б	7в	7а	7б				8а	8б	8в			7в	7б		9б	9в	9а	7а	6б	6в	6а					
Весна Б		7а	7а	7б	7в				7а	7в	7б	8б		8в	8в	8б	7а	7б	7в			7б	7а	7в	8б	8в		8в	8б								
Зорица Н			9а	9б	9в	6а	6в	9а		9б	9а	9в	6в	6а		9в	9а	9б	6в	6а			6а	6а	6в	6в	9в			9а	9б						
Цветанка Т					6б	6в	6а	7в										7а	9в	9а	9б							6б	6в		7б	6а					
Катица Х		6б	9б		9а	8а м	8а м	6б м	8б	8в	8а	6б м	8а м	9в	6б м	8а м						8а	8в	8б	6б м					6б м	9в	9б	9а				
Јасмина А		8в	8в	8а	8б				9в	5	5	5					9б	5	6а	6б	9а	8б	8а	8в	6а	5	5	9б	9в	9а	6б						
Марта Ј					7б	7в	6в					9а	8в	8а	8б	9б	7б	6в	9а	7а	9в	8в	9в	7в	7а			8а	9б	8б							
Марина Г				6б	7а	9в	9б	7в	7б	7б							8а	6б	8в	8б	6в	9б	9в	9а	7в	7а	6в	7б			8а	8в	9а	8б			
Мargarита И.П.		9б	6б	6в	6а	9б	9а	9в	7б	7а	7в	8в			6а	6в	6б					7а		7б	9а	9б	7в	9в	8в								
Бранка Д									8в	8а	8б		8би	9а	8а и											8а и	8би	9б	9в								
Иван Д					5	5	6б								6в	5	5								5	5	8а	8в	8б			6а	8а	8б	8в		
Наташа М		7б	7б	9а и					х	о	р	7а	9а	9б	9в	7в	6а	8б	ор	кес	та	р	6б	6в	8а							9а и	8в				
Снежана Ц		6а	6а	9в	Е	6б	7а	8в			Е	8а	7б	7в	9б			Е	Е	Е	6в	9в и						9а	Е	9в	8б						
Ирена П		8б	8б	8в	2а						9в	9би	9би	8б	9а	9а	9б	9в	8в	2а						8в	9а	8б	9б			2а	9б	9в			
Горан Ѓ				6а	6в	7в	7б	8а			7а		6а	6б	6в				6в	6б	8а	6а			6б	7а	7в	7б	8а			7в	7а	7б	8а		
Горица Б																										7б	7а	7в									
Ружа С.										6а	6в	6а	6б	6в	6б																						
Наташа В																	6а	7в	7б	7а								7б	6а		7в	7а					



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

13.08.2020 година, Скопје

## ПРИЛОГ БР. 16

### ПРОГРАМА ЗА ДОДАТНА НАСТАВА

АКТИВНОСТ	НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТ	РЕСУРСИ	ИНСТРУМЕНТИ	ВРЕМЕНСКА РАМКА	ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ
Креирање политика за поддршка на планирањето на додатната настава во училиштето	-Директор -Стручни соработници -Наставници	-Анализа на состојбата -Стручни материјали од БРО ( наставни планови и програми)	-Прашалник за наставниците за ефектите од реализација на додатна настава	Септември	-Увид во досегашната состојба при реализација на додатната настава
Следење на реализацијата на додатната настава	-Директор -Стручни соработници	-Следење на планирањата на наставниците -Следење на постигањата на учениците вклучени во додатна настава	-Посета на часови -Евидентен лист за реализација на додатна настава -Работни листови за учениците	Во тек на годината	-Подобар квалитет при реализација на додатната настава -Обезбедување поддршка во редовната настава на надарените ученици
Евалуација	-Директор -Стручни соработници	-Програми и подготовки на наставниците -Посета на час	-Прашалник за наставниците -Обработка на податоците од увид на часови-пополнети инструменти	Јуни	-Зголемени постигања на учениците кои покажуваат значителни резултати во определени области -Поголемо учество на организирани натпревари на знаење



**ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА**

АКТИВНОСТ	НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТ	РЕСУРСИ	ИНСТРУМЕНТИ	ВРЕМЕНСКА РАМКА	ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ
Креирање на политика за поддршка на планирањето на дополнителна настава во училиштето	-Директор -Стручни соработници -Наставници	-Анализа на состојбата -Стручни материјали од БРО ( наставни планови и програми)	-Прашалник за наставниците за ефектите од реализација на дополнителната настава	Септември	-Увид во досегашната состојба при реализација на дополнителната настава
Следење на реализацијата на дополнителна настава	-Директор -Стручни соработници	-Следење на планирањата на наставниците -Следење на постигањата на учениците вклучени во дополнителна настава	-Посета на часови -Евидентен лист за реализација на дополнителна настава -Работни листови за учениците	Во тек на годината	-Подобар квалитет при реализација на дополнителната настава -Обезбедување поддршка во редовната настава на ученици со потешкотии во учењето
Евалуација	-Директор -Стручни соработници	-Програми и подготовки на наставниците -Посета на час	-Прашалник за наставниците -Обработка на податоците од увид на часови-пополнети инструменти	Јуни	-Зголемени постигања на учениците кои имаат потешкотии во учењето



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ПРИЛОГ БР. 18

## ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

Содржина	Активности	Релизатори на активности	Време на реализација	Потребни средства и услови
Училишен натпревар за Денот на училиштето	Творење поетски и прозни творби на дадена тема	наставници по македонски јазик	декември 2020	хартија во боја, хамер, материјал за печатење на дипломи
Училишен натпревар за Денот на екологијата	Творење поетски и прозни творби на дадена тема	наставници по македонски јазик	март 2021	хартија во боја, хамер, фломастери, материјал за печатење на дипломи
Тековни литературни конкурси на општинско, градско и државно ниво	Творење поетски и прозни творби	наставници по македонски јазик	септември-мај 2020/ 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци
Регионален натпревар по македонски јазик организиран од Interantional High School	Подготовка на ученици од осмо одделение	наставник по македонски јазик	март-април 2020/ 2021	книги за наградени ученици
Државен натпревар од литература и граматика	Подготовка на ученици од осмо одделение и избор на најдобар ученик од осмо одделение	наставник по македонски јазик	мај 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци, котизација за учество
Државен натпревар за рецитаторство	Подготовка на ученици од шесто до осмо одделение	наставници по македонски јазик	мај 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци, котизација за учество
Меѓународен натпревар по математика, Кенгур	Просторна и временска организација на натпреварот, избор на ученици од шесто до осмо одделение	наставници по математика	март 2021	хартија, фотокопир
Регионален натпревар по математика	Подготовка на одбрани ученици од шесто до осмо	наставници по математика	април 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	одделение			
<b>Државен натпревар по математика</b>	Подготовка на одбрани ученици од седмо до осмо одделение	наставници по математика	мај 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци
<b>Училишен натпревар по физика</b>	Организација на натпреварот, избор и подготовка на задачи и теми	наставник по физика	март 2021	хартија, фотокопир, материјал за печатење на дипломи
<b>Регионален натпревар по физика</b>	Подготовка на одбрани ученици од осмо одделение	наставник по физика	април 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци
<b>Народна техника по физика</b>	Подготовка на одбрани ученици од осмо одделение	наставник по физика	април 2021	книги за учениците што освоиле награди, патни трошоци
<b>Државен натпревар по физика</b>	Подготовка на одбрани ученици од осмо одделение	наставник по физика	мај 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци
<b>Училишен натпревар по екологија</b>	Креации од отпадоци	наставник по физика	март 2021	кеси за ѓубре, лепак, селотејп, картончиња, принтер, листови за пофалници, садници од дрвја и цвеќиња
<b>Сообраќај</b>	Теоретска и практична подготовка на ученици од петто до осмо одделение	наставник по техничко образование	април-мај 2021	полигон, велосипед
<b>Народна техника: техничко образование и информатика</b>	Теоретска и практична подготовка на ученици од петто до осмо одделение	наставник по техничко образование	април-мај 2021	во зависност од дисциплината потребни материјали: лепак, хамер, батерии и книги за наградените ученици
<b>Ликовен хепенинг по повод Денот на училиштето</b>	Просторна и временска организација на хепенингот	наставник по ликовно образование	декември 2020	потрошен материјали, темперни бои, хартија, материјал за печатење на дипломи,
<b>Меѓународен ликовен натпревар</b>	Избор на талентирани ученици и практична работа	наставник по ликовно образование	ноември 2020	потрошен материјали, темперни бои, хартија,
<b>Тековни општински, градски, државни и меѓународни натпревари по ликовно</b>	Избор на талентирани ученици од шесто до осмо одделение	наставник по ликовно образование	септември – мај 2020/2021	патни и поштенски трошоци



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>образование</b>				
<b>Државен натпревар по историја</b>	Избор на заинтересирани ученици од седмо и осмо одделение	наставник по историја,	април 2021	патни трошоци, котизација и трошоци за престој
<b>Општински хорски и оркестарски натпревари</b>	Изготвување на програма за работа	наставник по музичко образование,	април 2021	детски музички инструменти, клавир-синтисајзер, унифицирана облека(униформи) за ученици, изработка на пофалници за учениците, патни трошоци, кабинет по музичко образование, сала за проби и зголемен фонд за часови по хор и оркестар
<b>Градски хорски и оркестарски натпревари</b>	Изготвување на аранжмани на композицијата	наставник по музичко образование	април 2021	детски музички инструменти, клавир-синтисајзер, унифицирана облека за ученици, изработка на пофалници за учениците, патни трошоци, кабинет по музичко образование, сала за проби
<b>Републички хорски и оркестарски натпревари</b>	Избор на ученици-аудиција; индивидуални, групни и заеднички проби, настап на натпревари	наставник по музичко образование со ученици од петто до осмо одделение	мај 2021	детски музички инструменти, клавир-синтисајзер, унифицирана облека за ученици, изработка на пофалници за учениците, патни трошоци, кабинет по музичко образование, сала за проби
<b>Државен натпревар по англиски јазик во Уаџа Кеџал</b>	Подготовка на ученици од осмо одделение	наставници по англиски јазик	декември 2020	стручна литература, патни трошоци, благодарници за учество
<b>Регионален и државен натпревар по англиски јазик ELTAM</b>	Подготовка на ученици од осмо одделение	наставници по англиски јазик	април-мај 2021	стручна литература, поштенски трошоци
<b>Тековни натпревари по англиски јазик(Американско катче)</b>	Подготовка на ученици од шесто до осмо одделение	наставници по англиски јазик	април-мај 2021	стручна литература



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Германски јазик	Подготовка на избрани ученици од седмо и осмо одделение	наставник по германски јазик	март 2021	книги за наградени ученици, благодарници за учество
Олимпијада по германски јазик	Подготовка на талентирани ученици од осмо одделение	наставник по германски јазик	март-април 2021	книги за наградени ученици, патни трошоци
Народна техника-применета биологија	Подготовка на ученици од осмо одделение	наставник по биологија,	април-мај 2020	стручна литература
Градски натпревар по биологија	Подготовка на ученици од осмо одделение	наставник по биологија	мај-јуни 2021	стручна литература
Општински и градски натпревар по прва помош	Подготовка на ученици од осмо одделение	наставник по биологија	мај-јуни 2021	средства за прва помош
Есенски и пролетен општински крос	Избор и подготовка на ученици од шесто до осмо одделение	наставници по физичко и здравствено образование	септември-октомври 2020 април-мај 2021	
Тековни општински натпревари во одредени спортови	Избор, подготовка и натпревари на ученици од шесто до осмо одделение	наставници по физичко и здравствено образование	септември – мај 2020/ 2021	Спортски реквизити -топки
Училишни натпревари по повод Денот на училиштето	-Натпревари во фудбал-ученици -Натпревари во одбојка-ученички -Натпревари во одбојка(наставници и ученици) -Натпревари во кошарка, фудбал(родители и ученици)	наставници по физичко и здравствено образование	декември 2020	благодарници за учество
Општински , регионален, државен натпревар во	Подготовка на екипа од ученици за секој спорт	наставници по физичко и	Според календарот на Сојузот на	награди



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

одредени спортски дисциплини		здравствено образование	училишен спорт	
Пријателски натпревари во одредени спортски дисциплини	Подготовка за натпревари	Наставници по физичко и здравствено образование	Договор со училишта	награди

13.08.2020 година  
Скопје





## ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ / ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМОТ И МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА

Планирана програмска активност	Време на реализација	Реализатор	Извори/ресурси	Методи и постапки при реализација	Очекувани ефекти
Работилници за животни вештини	Септември – јуни	Одделеснки раководители од I до IX одд.	Прирачник за ОЖВ	Разговор, Игровни активности, демонстрација Играње улоги	Дружење и почитување на меѓусебните разлики
Запознавање со традициите, културата и верските празници на различни социо – културни средини	Октомври	Билјана Денкова Ученици од VI-IX	Енциклопедии, интервју, интернет	Истражување	Поттикнување на чувства за меѓусебно почитување
Запознавање на танци и ора од различни социо – културни средини	Ноември	Одделеснки раководители и ученици од IV одд.	CD, интернет, инструменти	Демонстативен, Игровен	Поттикнување на чувства за меѓусебно почитување
Запознавање и афирмација на ромската култура	Декември	Одделенски наставници и ученици од II до V II одд.	CD, интернет, инструменти	Разговор, практична работа, Демонстативен, Игровен	Развивање на чувство на припадност
Запознавање и афирмација на албанска култура	Фебруари	Одделенски наставници и ученици од III	CD, интернет, инструменти	Разговор, практична работа, Демонстативен,	Развивање на чувство на припадност



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		до V I одд.		Игровен	
Запознавање и афирмација на турска култура	март	Одделенски наставници и ученици од I V до V III одд.	CD, ингтернет, инструменти	Разговор, практична работа, Демонстативен, Игровен	Развивање на чувство на припадност
Презентација на културите	Април	Училипшен МИО тим	Спортска сала	Изложба, демонстрација	Поттикнување на чувства за меѓусебно почитување
Квиз натпревар	Мај	Училипшен МИО тим Ученици од V до IX	Квиз	Квиз	Поттикнување на чувства за меѓусебно почитување
Евалуација на реализираните активности	Јуни	Училипшен МИО тим	Програма за ПМИО	Разговор	Увид на состојбата во рамките на Проектот

13.08.2020 година  
Скопје

Училишен тим: Билјана Денкова, Верица Костовска,  
Маргарита И.Павлова, Менка Трепалковска



ПЛАН ЗА ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ И ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Цели	Содржини/ Активности	Реализатор	Време на реализација	Очекувани ефекти
Изготвување програми за работа со талентираните,надарените,учениците со потешкотии во учењето и учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии	Изготвување на план за работа со тие ученици	Училишен тим	Август - Септември	Изготвени програми
Идентификација на талентираните, надарените и учениците со потешкотии во учењето	Изготвување и примена на инструменти и постапки за идентификација на талентираните, надарените и учениците со потешкотии во учењето	Наставници	Септември - Октомври	Идентификувани ученици
Континуирано да се подржуваат талентираните и надарените ученици	Изготвување и реализација програма за работа со надарени и талентирани ученици	Тим за надарени и талентирани ученици	Во текот на целата учебна година	Учество на натпревари и освоени награди и признанија
Континуирано да се подржуваат учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии	Изготвување и реализација на програма за работа со деца со посебни потреби и емоционални потешкотии	Тим за инклузија на деца со посебни потреби и емоционални потешкотии	Во текот на целата учебна година	Подобрување на постигањата, вклучување во животот на паралелката, училиштето и локалната заедница



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Континуирано да се поддржуваат учениците преку додатната и дополнителната настава	Реализација на часови за додатна и дополнителна настава  Следење и евидентирање на присуство на учениците на часови на додатна и дополнителна настава	Предметни наставници родителите и учениците	Во текот на целата учебна година	Повисоки постигања на учениците
Навремено и правилно професионално информирање и ориентирање на учениците	Индивидуално и групно советување на учениците за избор на занимања – запишување во средно образование	Тим за професионална ориентација на учениците	Во текот на целата учебна година	Правилен избор на учениците за продолжување на образованието согласно нивните интереси и способности
Следење и анализа на постигањата на учениците	Изготвување извештаи и на компаративни анализи	Стручни соработници Тим за постигања на учениците	По завршување на класификационите периоди	Подобрување на постигањата на учениците
Да се промовираат постигањата на учениците	Информирање на училиштето и јавноста за постигањата на учениците преку веб страната на училиштето, како и преку соработка со медиумите, културни установи и институции, преку учество на литературни читања, ликовни изложби и хепенинзи, спортски	Одд. Раководители Стручни соработници	Во текот на целата учебна година	Информирање училиште и јавност за постигањата на учениците



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	натпревари, квизови, музички настапи итн.			
--	--	--	--	--

**Критериум за успех:** Подобрување на постигањата на учениците, редовно учество на додатна и дополнителна настава, учество на натпревари и постигнати резултати на истите (освоени награди), правилен избор на средно училиште на учениците од деветто одделение.

**Иструменти:** Листи за идентификација на ученици со потешкотии во учењето, листи на евиденција за дополнителна и додатна настава, досиеа на ученици, Пронад скала, прашалници за самопроцена на интересите и способностите на учениците, анкети.

**Индикатор за успешност:** Идентификувани ученици, изготвени и реализирани планови, постигнати повисоки постигања, освоени награди на натпревари, подобрување на постигањата на учениците.

**Одговорен за следење:** Тим за додатна и дополнителна настава, тим за надарени и талентирани ученици, тим за професионална ориентација на ученици, тим за инклузија на учениците со ПОП и емоционални потешкотии.

**Повратна информација:** Полугодишни и годишни извештаи на тимовите.

13.08.2020 година, Скопје



## Програма за работа на професионална ориентација

### Цели:

- професионално информирање и насочување на учениците кон одредени занимања во рамки на наставните предмети, додатната настава и секциите;
- професионално усмерување на ученици со потешкотии во учењето;
- професионално информирање и работа со родителите;
- создавање на правилни ставови за значењето на правилен избор на занимањето, знаења за барањата и можностите на средните училишта и организациите;
- стекнување на сознанија за суфицитарните и дефицитарните занимања;
- запознавање со условите за учење, професионален развој во средните училишта преку посети и презентации;
- формирање на правилен однос и почитување на работата.

Содржина на работата	Време	Соработници	Ученици
<b>1. Изборот на средно училиште-одлука која го определува животот</b> 1.1 Фактори кои влијаат врз изборот на средното училиште-право и одговорност на ученикот да го избере своето занимање 1.2 Интересите и способностите на личноста најбитни фактори при изборот на на средните училишта 1.4 Општествено не-пожелни занимања 2. 5 Берзта на трудот и можностите кои ги нудат средните училишта 1.6 Запознавање со средните училишта во град Скопје- дејност, локација, опрема 1.7 Колку ги познаваме насоките во средните училишта	Март 2021	Биро за вработување  Средни училишта	IX
<b>2. Услови за запишување во средни училишта</b> 2.1 Разгледување на Конкурси за запишување во средни училишта од минатите години 2.2 Оспособување на учениците самостојно да пресметаат колку бодови имаат за запишување 2.3 Самопроценка-каде можам и сакам, каде сакам ,а не можам, каде не сакам, а можам да се запишам	Април 2021	Биро за вработување  Средни училишта	IX



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

2.4 Техники на градење одбранбени механизими –пат до добар избор 2.5 Познавањето на сопствените интереси и способности пат до успешен избор 2.6 Спроведување на интервјуа, тестови, разговори за утврдување на способности-интереси на учениците			
<b>3.Подготовки за запишување во средните училишта</b> 3.1 Разгледување на Конкурси за запишување во средни училишта 3.2 Анкета за потенцијалните интереси на учениците 3.3 Разгледување на резултатите од анкетата и советодавна работа со учениците за што подобар избор 3.4 Посета на најбараните средни училишта 3.5 Посета на саем на средни училишта 3.6 Организирање на презентации на средни училишта во училиштето 3.7 Советодавно-консултативна работа со ученици-помош во изборот 3.8 Разговори со личности кои вршат занимања за кои постои интерес кај учениците	Мај 2021	Биро за вработување  Средни училишта	IX
<b>4. Советодавна работа со родителите</b> 4.1 Родителот како најважна помош на младата личност при избор на занимање (едукативно предавање) 4.2 Советодавно-консултативна работа со родители-помош во изборот на средно училиште	Мај-јуни 2021	Биро за вработување  Средни училишта	IX

13.08.2020 година  
Скопје

Одговорни лица: Психолог:Сузана Камчева,  
Педагог: Верица Костовска



**ПРИЛОГ БР. 22**

**ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ**

Насилството се дефинира како секоја форма на еднаш сторено, или повторено, вербално или физичко однесување, кое има за последица вистинско или потенцијално загрозување на здравјето, интегритетот, развојот и достоинството на децата-учениците.

**Цели на програмата :**

- Подигање на нивото на свеста и зголемена чувствителност на сите вклучени во животот и работа на училиштето за препознавање на насилство, злоставување и негрижа;
- Дефинирање на постапки и процедури за заштита од насилство и реагирање во ситуации на насилство;
- Информирање на сите вклучени во животот и работа на училиштето за прецедурите и постапките за заштита од насилство;
- Спроведување на постапки на реагирање во ситуации на насилство;
- Создавање и негување на клима на прифаќање, толеранција и љубителство.

**СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:**

- Ангажирање на постоечките ресурси на училиштето за создавање на Школа за создавање на безбедна и стимулативна средина;
- Вклучување на сите учесници во воспитно- образовниот процес во превенција и заштита на децата низ наставните и ваннаставните активности;
- Обезбедување на превентивна и заштитна улоге на училишниот спорт и спортските активности на учениците.

**ЗАДАЧИ:**

- Формирање на Тим за заштита на учениците од насилство;
- Да се направи анализа на безбедносната ситуација во училиштето со проценка на состојбата;-анкети со УНР, анализа на податоците и определувањ на приоритети за делување;
- Планирање на превентивни активности ( во рамки на наставните и ваннаставните активности) со активно учество на учениците и родителите во планирањето и реализацијата на превентивните активности;
- Јасно дефинирање на процедурите во ситуации на насилство;





## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- Организирање и промовирање на активностите на училиштето чија цел е заштита на учениците од насилство, учество во проекти и сл.
- Развивање на соработка со институциите кои работат со деца и семејство;
- Информирање на учениците и родителите за содржините кои се важни за безбедноста и активностите на воспитно- образовната установа на планот на превенција;
- Известување на Наставничкиот совет, Советот на родители и Училишниот одбор за реализација на Програмата за заштита од насилство;
- Промовирање на примери на добра пракса во реализацијата на превентивните активности и сузбивање на насилство.

АКТИВНОСТИ	СОРАБОТНИЦИ	ВРЕМЕ
Воведување и примена на програма за заштита на децата од насилство, злоставување и негрижа;	Наставници, родители , локална заедница	IX
Обезбедување на просторот во кој се престојуваат учениците , во и ван училиштето	Наставници, родители , локална заедница	IX IX-VI
Воспоставување на контакта и соработка со МВР, одделение за сузбивање на малолетничка деликвенција	МВР	X IX-VI
Унапредување на нивоата на безбедност на физичката средина (двор, пристапи, сала за физичко, спортски терени)	Наставници родители МВР	IX-VI
Континуирано следење на случувањата и бележење со видео надзор	Тим за заштита на учениците	IX-VI
Обезбедување на ризичните места во одредени периоди од денот и годината	Тим за заштита на учениците	IX-VI
Стручно предавање на тема „Конфликти и што со нив	Психолог	XI
Стручно предавање на тема Безбедност на децата на Интернет	Педагог	XII
Стручно предавање на тема Несоодветно однесување	Психолог	I



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Работилница „ Како до побезбедно училиште“	Ученичка заедница	II
Редослед на постапки во случај на интервенција -процена на нивото на ризик -запирање на насилството -заштитни мерки -информирање на надлежните служби -следење на ефикасноста на превземените мерки	Тим за заштита на учениците	IX-VI

### ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАПОСТАВУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ

#### **Интервентни активности**

За да се планира и реализира на најдобар начин интервенцијата за заштита на децата потребно е да се земат во предвид следните критериуми :

- Дали насилството се случува или постои сомнеж за насилство;
- Каде се случува-дали во училиште или надвор од него;
- Кои се учесниците во насилството, злоупотребата и запоставувањето;
- Обликот и интензитетот на насилството, злоупотребата и запоставувањето;

Согласно проценката на нивото на ризик се донесува одлука за начинот на реагирање:

случајот се решава во училиштето;

случајот се решава во училиштето во соработка со други релевантни установи;

случајот се проследува на други надлежни служби;

#### **СЕКОЈА ЛИЧНОСТ КОЈА ИМА СОЗНАНИЈА ЗА НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ Е ДОЛЖНА ДА РЕАГИРА**

#### **Чекори-редослед во постапките во интервенцијата**

Чекорите се прикажани во однос на следните ситуации:

Во случаите на насилство или сомнеж дека насилството се случува



## ПОМЕГУ УЧЕНИЦИТЕ;

- Во случаите кога ученикот е изложен на насилство или постои сомнеж за насилство од страна на **ВОЗРАСНА** личност **ВРАБОТЕНА** во училиштето;
- Во случаите кога ученикот е изложен на насилство или постои сомнеж за насилство од страна на **ВОЗРАСНА** личност која **НЕ Е ВРАБОТЕНА** во училиштето.

**1.СОЗНАНИЕ ЗА НАСИЛСТВО-ОТКРИВАЊЕ** е првиот чекор за заштита на ученикот од насилство.Тоа во училиштето најчесто се одвива на два начина:

- набљудување или добивање на информација дека насилството е во тек;
- сомнеж дека насилството се случува врз основа на:
- идентификација на надворешни знаци,или специфично однесување на ученикот и семејството,или
- доверување,непосредно од страна на самиот ученик и/или од страна на трета личност(врсник,родител,старател)

**2.ПРЕКИНУВАЊЕ,ЗАПИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО**-секој возрасен кој има сознанија за насилство(дежурниот наставник,наставник,одделенски раководител,секој вработен во училиштето) е должен да реагира така што ќе го прекине насилството или ќе побара помош(доколку процени дека самостојно не може да го прекине насилството);

**3.СМИРУВАЊЕ НА СИТУАЦИЈАТА**-се подразбира обезбедување на ученикот,раздвојување,разговор со учесниците....

**4.КОНСУЛТАЦИИ** се остваруваат непосредно по појавата на сомнеж и/или по добиена информација за насилство.Консултациите се вршат во училиштето:

- со колегите
- со Тимот за заштита на ученикот од насилство;
- со директорот,педагогот,психологот;
- во зависност од сложеноста на ситуацијата,консултациите можат да се вршат и со служби надвор од училиштето: со ЦСР,Здравствена установа,ОВР и сл.

**Консултациите се важни за:**

- Да се разјаснат околностите и на прав начин да се анализираат фактите;
- Да се процени нивото/степенот на ризик;
- Да се направи план за заштита;
- Да се избегне конфузијата и да се спречат некоординираните активности,кои можат да водат до повторно насилство;



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Во консултациите треба :

- Да се даде детален,објективен опис,без оценка и интерпретација,водејќи грижа за приватноста на ученикот и другите учесници во насилството;
- Да се дефинираат улогите,задачите и одговорностите;
- Да се донесе одлука за начинот на реагирање и следење на ефектите од превземените мерки;

**ВАЖНО:**Во текот на консултациите со колегите во училиштето или надвор од него битно е да се почитува **принципот на доверливост**,како и принципот на **заштита на ученикот**.

По откривање на насилството и консултирањето со релевантните стручни лица или установи,можно е во зависност од тежината,**да се превземат следните активности:**

- Преземање на неопходни мерки на ниво на училиште(информирање на родителите за насилството или личност од доверба во случај на сомнеж за насилство во семејството,договор за заштита на ученикот
- По потреба се вклучуваат надлежни служби:здравствена установа,ОВР,ЦСР и сл.

*Поднесување на пријава на надлежни служби е обврска на директорот на училиштето.Пријавата се поднесува во усна и писмена форма.*

**ВАЖНО:**Во воспитно-образовните установи нема место за истрага и докажување на злоупотребата и занемарувањето.Тие задачи се во надлежност на други служби.

### **УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ ПРИ ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НАСИЛСТВО**

#### **Раководен кадар:**

- 1.Запознавање со Протоколот за постапување во случај на насилство
- 2.Избор на членови во Тимот за заштита на децата од насилство
- 3.Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство над учениците;
- 4.Поднесување на пријави до надлежни институции
- 5.Следење и вреднување на преземените мерки за заштита на учениците преку постојана соработка со тимот

#### **Членови на тимот:**

- Учествуваат во обука за заштита на учениците од насилство
- Запознавање на учениците и родителите со Протоколот за заштита на учениците од насилство и злоупотреба
- Ја координираат изработката и реализацијата на програмата за заштита на учениците од насилство
- Организираат консултации во училиштето и го проценуваат нивото на ризик за безбедноста од насилство
- Соработуваат со релевантни установи
- Евидентирање на појава на насилство



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Предметни наставници:

- \*Задолжително учествуваат во процедурата кога е во прашање насилство помеѓу учениците во училиштето -(прекинување на насилството помеѓу учениците и известување на одд.раководител, смирување на ситуацијата, прибирање на информации, следење на однесувањето на потенцијалните учесници во насилство)
- \*Задолжително водење сопствена евиденција за појавата на насилство помеѓу учениците
- \*Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство над учениците од страна на вработените или друга личност која не е вработена во училиштето

### Одделенски наставници:

- \*Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство помеѓу учениците во училиштето или од страна на вработени - (прекинување на насилството помеѓу учениците, смирување на ситуацијата, прибирање на информации, информирање на родителите, договор за заштитни мерки, следење на ефектите на преземените мерки, следење на однесувањето на потенцијалните ученици)
- \*Задолжително водење на сопствена евиденција за појавата на насилство помеѓу учениците
- \*Задолжително на одделенскиот час запознавање на учениците со куќниот ред на училиштето, кодексот за однесување на учениците, како и со протоколот
- \*Разговори со учениците од паралелката и проценка на нивото на ризик од насилство над нив

### Дежурни наставници:

- \*Запознавање со Протоколот и обврските за учество во интервенција
- Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство помеѓу учениците во училиштето или од страна на вработени- (прекинување на насилството помеѓу учениците, смирување на ситуацијата, информирање на одд.раководител)
- Задолжително водење на евиденција за појава на насилство во евидентна книга на дежурните наставници

### Други вработени во училиштето:

- \*Запознавање со Протоколот и обврските за учество во интервенција
- \*Задолжително учество во процедурата кога е во прашање насилство помеѓу учениците во училиштето или од страна на вработени- (прекинување на насилството помеѓу учениците, смирување на ситуацијата, информирање на одд.раководител)

### Ученици:

- \*Запознавање со Протоколот и обврските за учество во интервенција
- \*Дежурните ученици го известуваат дежурниот наставник за насилство меѓу учениците во училиштето
- \*Одделенската заедница го известува одделенскиот раководител, предметниот наставник во случај на насилство во паралелката

13.08.2020 година



**ПРИЛОГ БР. 23**

**ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ И АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ОЦЕНУВАЊЕ**

Планирана програмска активност	Време на реализација	Реализатор	Методи и постапки за реализација	Очекувани исходи и ефекти
Планирање на тестови и писмени работи	Септември	Стручна служба и наставници	Презентација; дискусија; договор	Успешна реализација на писмени проверки на постигањата на учениците; повисок успех на учениците
Составување на објективни тест прашања; изготвување бодовна скала; формирање оцена	Октомври	Одговорни наставници	Презентација; работилница; дискусија	Правилно поставување на објективни тест прашања и соодветно бодирање и Оценување
Анализа и процена на објективноста на применетите тестови	Ноември	Одговорни наставници	Презентација; дискусија	Поуспешна изработка и примена на применетите тестови
Насоки за доставување на примероци од оценувања во наставничките портфолија	Декември	Педагогот на училиштето	Дискусија; договор	Успешна изработка на наставнички портфолија
Анализа на полугодишниот успех на учениците	Февруари	Директорот на училиштето	Обработка на податоци	Следење на постигањата на учениците и преземање мерки за подобрување
Вреднување на ученици со потешкотии во развојот	Март	Стручна служба	Презентација; дискусија	Поголема мотивираност и повисок успех на ученици со потешкотии во развојот



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Анализа на применетите објективни тестови	Мај	Одговорни на одделенски совети	Презентација; дискусија	Поуспешна изработка и примена на објективни тестови
Анализа на годишниот успех на учениците	Јуни	Директор и стручна служба	Обработка на податоци	Следење на постигањата на учениците и преземање мерки за подобрување

13.08.2020 година  
Скопје



**ПРИЛОГ БР. 24**

**План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар**

Активности	Носители на активности	Ресурси	Инструменти	Временска рамка	Очекувани резултати
Креирање на политика за поддршка на планирањето за посета на часови	-директор -стручни соработници -наставници	-Анализа на состојбата -Распоред на часови - Стручни материјали -Извештај од посетени часови	- Прашалник за наставниците	Септември	- Увид во реализација на наставата
Следење на реализацијата на наставата преку посета на часови	-директор -стручни соработници	-Следење на планирањата на наставниците -Дневна подготовка на наставниците	-Инструмент за евалуација на часот	Во текот на годината	-Подобар квалитет при реализација на часовите -Користење современи приоди во наставата
Евалуација	-директор -стручни соработници -наставници	-Програми и подготовки на наставниците	- Прашалник за наставниците -Обработка на податоците од увид на часовите – пополнети инструмент и	Јуни	-Зголеменост на ефикасноста на наставата





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## ПРИЛОГ БР. 25

### Програма за самоевалуација на училиштето

Планирана програмска активност	Време на реализација	Реализатор	Методи и постапки за реализација	Очекувани исходи и ефекти
Формирање комисија за спроведување на самоевалуација	Август	Директор Училишен одбор	Анализа и дискусија	Формирана комисија
Формирање на тимови	Август	Директор	Анализа и дискусија	Успешно спроведена самоевалуација
Определување на соодветни методи, техники и инструменти за вршење на самоевалуацијата	Септември	Координаторите на тимот и -тимот за самоевалуација	Користење на соодветни методи, техники и инструменти за вршење на самоевалуацијата	Добивање на валидни показатели за работењето на училиштето
Прибирање и анализа од сите седум области	Септември	Тимовите од сите седум области	Анкети, разговор, разменување мислења	Согледување на состојбите
Изготвување на извештај за извршената самоевалуација	Октомври	Училишна комисија за спроведената самоевалуација	Предлог мерки	Согледување на состојбите
Усвојување на самоевалуацијата	Ноември	Наставнички совет Училишен одбор	Анализа и дискусија	Надминување на слабите страни



## ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

### 1.Опис и локација

Основното училиште Кочо Рацин Скопје Центар се наоѓа во централното градско станбено-деловно подрачје во Скопје,на ул.,Тодор Александров“бр.2, тел.бр.176-404, факс 3177-577,во подножјето на планината Водно.катастарска парцела 1734.

Училиштето е опкружено на источна страна со ул.Тодор Александров, од западна страна граничи со соседни дворови,после кои се протега ул.Ацо Караманов.Од јужната страна на објектот се наоѓаат спортските терени на училиштето и зад нив ул.Партение Зографски.

Од северната страна на објектот е лоцирана неправилната раскрсница на булевар Водњанска,а во продолжение се протега Државниот клинички центар.

Најблиските станбени објекти се лоцирани на растојание од околу 30м.

Градскиот плоштад е оддалечен на 2км,како и реката Вардар.

### 2.Технички опис на училиштето

Училиштето е тврда градба,изградено 1936/37 год.,доградувано 1956/57,во 1963год.се изградени спортските терени.Во училиштето има 25 училници и фискултурна сала.

Површината на објектот зафаќа 3622м<sup>2</sup>,а површината на дворот е 7180м<sup>2</sup>

Конструктивниот систем на објектот е различен согласно различните периоди на изградба и доградба т.е.:

-стар дел-комбиниран систем на градба масивен со скелетен армирано-бетонски конструктивен систем

-нов дел-скелетен армирано-бетонски конструктивен систем.

Во објектот ги има следните простории:

Приземје-стар дел 3 училници, 2 тоалети,3 помошни простории

Приземје нов дел север 6 училници,2 тоалети,

Приземје нов дел југ 3 училници,1 соба за техн.персонал,2 тоалети,пом.простор за технички пер.

1 Кат стар дел 7 училници,1 библиотека

1 Кат нов дел север 4 училници,1 наставничка канцеларија,2 канцеларии за раководство,2 тоалети

1Кат нов дел југ 3 училници,1 соба за админ.работи,2 тоалети,пом.просторија за технички пер.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Подрум нов дел север поранешна котларница,ходник,магацин

Подрум нов дел југ менза,кујна,пекара,магацин,архива

Сала за физичко воспитување 2 гардероби, 2 туш кабини, санитарен јазол, сала, 2 кабинет-канцеларија,магацин,помошна просторија за одд.настава.

Вкупен број на вработени 59.

Вкупен број на ученици околу 614.

Плафоните се изработени од летва,трска и малтер.Покривот е изведен со дрвена кровна конструкција,поставена над армирано-бетонска ситноробраста конструкција,дрвена кровна конструкција покриена со профилиран лим.Подовите се изведени со ПВЦ над пливачки под во училниците,додека во ходниците и скалишниот простор е задржан постоечкиот под од лиено терацо.Подот во физкултурна сала е паркет.Подовите во санитарните јазли се обложени со керамички плочки.Во наставничка канцеларија и канцелариите за административно работење на подовите се поставени теписони. Прозорците се алуминиумски.

Водоснабдувањето се врши преку градскиот водовод,отпадните води од санитарните јазли се собираат во собирната шахта,која е приклучена на најблиската шахта на градската канализациона мрежа,а отпадните атмосферски води од олуците во посебна собирна шахта.

Во објектот е изведено централно топловодно греење со градската мрежа на Топлификација-Скопје.Вентилацијата е природна-преку прозорците и вратите.

Во објектот има два типа електрична инсталација:стара и од проектот Компјутер за секое дете.Во разводните табли се вградени склопки за исклучување на напојувањето.

Осветлувањето се врши со флуо цевки и со светилки со вжарено влакно.

Училиштето има класична громобранската инсталација за која нема А-тест,9 ПП апарати С-9 и 5 хидранти.

### **3.Проценка на загроеност**

Според Законот за заштита и спасување во училишниот објект може да се јават следните вонредни ситуации:

#### **Земјотрес**

Иако објектот е во подножјето на Водно,карактеристично за скопската котлина е дека подземните слоеви се претежно составени од тресет,кој во допир со вода ја менува својата структура и зафатнина,со што се оформуваат многубројни подземни празнини и го зголемуваат ризикот за



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

појава на земјотреси. Училиштето се наоѓа во Скопско трустно подрачје, кое според сеизмичките анализи се карактеризира со потреси со различни јачини, правци и времетраење, од кои некои се спуштаат длабоко во земјината кора, така што парчињата на раседите сочинуваат сеизмички блокови кои се повремено активни. Поради тоа на објектот му се заканува латентна опасност од земјотреси.

### Поплави

Поставеноста на објектот овозможува мала можност за пополава од атмосферски води, и тоа во пролет и есен, и тоа во случај на екстремни врнежи, од урбанизираниот дел на подножјето на Водно, ког градската мрежа за атмосферски отпадни води не би задоволрила со својот капацитет. Сепак треба да се напомене дека дворното место околу објектот е оформено со наклон и овозможува одведување на надојдените атмосферски води по пат на гравитација кон најниската точка (северниот дел на дворното место) и нејзино брзо одведување кон атмосферската канализација.

Хидролошките карти за регионот на скопското централно подрачје покажуваат дека освен реката Вардар, која протекува на 2 км северно од објектот, нема друг водотек во близината. Притоа, реката Вардар по целото течение низ градот и предградието на Скопје е регулирана и со тоа е спречено нејзиното излевање.

Постои ризик од поплавен бран при евентуално рушење на браната Матка, но според Републичката проценка за загрозеност и изработените елаборати, поплавниот бран би достигнал до улица Железничка.

### Експлозии

Во училиштето како причина за појава на експлозија може да биде експлозија намерно предизвикана со оружје, како надворешен причинител, која резултира со пожар, оштетување на конструкцијата, повреди и сл.

Во кујната, при готвење не се користат боци за плин.

### Инфективни болести

Во објектот постои можност за ширење на епидемии (грип и сл.) поради фреквенција на родители, ученици и вработени кои секојдневно се движат во истиот и во тој случај неопходно е постапување по препораки од здравствените установи.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Пожар

Во објектот може да настане пожар поради неисправност на електричните инсталации односно оптеретување на инсталацијата која е застарена или неправилно ракување со електричните апарати, уреди и машини кои со својата грејна површина можат да предизвикаат пожар ако е усвитена и ако се доведе во допир со материјал кој може да гори. Електричната енергија е причина за пожар кога создава топлина, која достигнува критична температура на палење на материјалот, а тоа може да биде: материјал од кој е направена изолацијата, конструктивните елементи и други запаливи материјали. Причини за палење може да бидат: а) прегревање на електричните проводници, намотките и друго уреди низ кои протекува електрична струја, б) куса врска, в) искрење и електричен лак и г) електротермички уреди и направи.

Пожар може да настане и поради намерно палење на објектот, односно подметнување на пожарот како и поради пренесување на пожар од соседни опожарени објекти.

### Загроеност од воени дејствија

Во случај на воена опасност, Општината Центар е од прв степен на загроеност поради лоцираноста на поважните објекти токму на територијата на оваа општина. Според тоа и училиштето е загроено од сите видови напади и дејствија во воени услови.

### План за заштита и спасување

#### Превентивни мерки и активности во случај на пожар

- обезбедување на сите објекти и простории со соодветна техничка опрема и средства за гаснење на пожар, зависно од степенот на опасноста;
- противпожарната опрема мора да биде исправна и на одредените места, пристапна и на видно место, така да во случај на појавување на пожар може да биде употребена за неговото гаснење;
- донесување на план за заштита од пожар;
- доследно спроведување и контрола на спроведувањето на пропишаните мерки за заштита од пожар;
- видно означување на хидрантите;
- поставување на видно место на апаратите за гаснење на пожар;
- одржување на средствата за заштита од пожар во исправна состојба како и забрана за нивно користење за други цели;
- при доградбата, и адаптацијата на објектот, задолжителна е примена на Законот и другите прописи од областа на заштитата од пожар;



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- по завршувањето на работното време, вработените се должни да ги исклучат електро-апаратите кои можат да предизвикаат пожар;
- електричните апарати и инсталации во сите објекти и простории мораат секогаш да бидат исправни и изведени согласно на прописите, а прегледите и поправките можат да вршат само стручни лица.
- Отпад, хартија, крпи, и друг лесно запалив материјал за време на користењето се држат во соодветни садови, а по употребата се фрлаат на за таа намена одредени места.
- Забрането е фрлање на отпад по ходници, влезови, други простории и дворови.
- Ходниците и скалилата морат секогаш да бидат слободни за поминување и во нив е забрането оставање на било каков материјал, хартии, и сл.
- Во ходниците мора да се наоѓа потребен број на противпожарни апарати.
- Пред и околу апаратите и хидрантите за гаснење на пожар забрането е оставање на било какви предмети.

### Превземање на мерки во случај на пожар

Лицето кое прво ќе забележи пожар должно е веднаш да се обиде да го изгасне истиот ако е можно, а хаусмајсторот да го исклучи доводот на електрична енергија.

Лицето кое прво ќе го забележи пожарот и не е во можност само да го изгасне должно е веднаш да ја извести ПП единица на град Скопје, а воедно и останатите вработени како би пристапиле кон гаснење на пожарот. Одговорното лице е должно веднаш да го активира алармниот систем (директорот, секретарот, чуварот). Се врши евакуација на вработените (секој наставник со паралелката со која се затекнал) и се врши затворање на прозорци и врати за да не дојде до распламтување на огнот.

Директорот според изготвениот план за противпожарна заштита раководи со гаснењето на пожарот и со примена на противпожарните средства. На местото на гаснење на пожарот треба да има онолку лица колку што се потребни за гаснење на истиот.

На местото на пожарот се обезбедува дежурство во траење од неколку часа поради спречување на повторно избувнување на пожар. Дежурниот треба да е опремен со расположливите апарати за гасење пожар и обучен истиот да го користи.

Теоретско и практично обучување на вработените во училиштето е извршено во 2003 година за што вработените имаат уверенија за завршена обука, со посебен акцент врз: запознавање со прописите, организацијата и функционирањето на заштитата од пожари, основни причини за настанување на пожари, општи и посебни мерки за заштита од пожари, користење и одржување на средствата за гаснење на пожари, прва помош при повреди, труење и сл.



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

### Превземени мерки во случај на поплави

Во случај на поплава се врши евакуација на вработените, учениците, средствата за работа согласно планот за евакуација, се исклучува електричната инсталација, по потреба се контактира со Општината Центар.

### Превземени мерки во случај на земјотрес

Во случај на земјотрес не треба да има паника, да се остане на местото каде сме затекнати, на позиција под клупа, под касата на вратата и другоместа. По завршување на тресењето веднаш се напушта училиштето и се постапува според планот за евакуација. Доколку дојде до рушење на објектот од единицата која е формирана во училиштето веднаш се почнува со потрага по повредени и преживевани.

### Превземени мерки во случај на воени дејствија

Во случај на воени дејствија вработените и учениците би се контактирало со Општината Центар и други надлежни служби за постапување во такви ситуации.

Како алтернативно решение во вакви ситуации можат да се искористат подрумските простории како засолниште .

### Превземени дејствија во случај на епидемија

Редовно евидентирање на отсутните ученици;

Давање насоки за заштита од епидемија;

Редовно проветрување на просториите;

Зајакната хигиена во училиштето ( чистење на училниците, ходниците, тоалетите, кваките на вратите и клупите со дизентал );

Редовна дезинфекција на училиштето, задолжително еднаш годишно, а по потреба и повеќе пати во текот на годината;

Контактирање со Локалната самоуправа и Центарот за јавно здравје.



## П Л А Н

### За евакуација во случај на вонредна ситуација за вработените во ООУ “Кочо Рацин“ Скопје, Центар

#### Евакуација

Евакуацијата претставува обврска за планирање, подготвување и изведување на активностите за спроведување на евакуацијата на вработени во услови кога за тоа ќе има потреба, односно при појава на природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општината Центар или пошироко на подрачјето на Град Скопје.

Евакуацијата на вработените во ОУ “Кочо Рацин“ Скопје, Центар може да биде

Целосна или

Делумна

**1. Целосна евакуација на вработените се извршува во услови кога од природна непогода или друга несреќа настанало поголемо оштетување на вкупниот деловниот простор во кој се сместени вработените, заради што не е мошно да се извршуваат работните задачи.**

Во такви услови се врши целосна евакуација и на вработените и на средствата за работа.

Во услови на целосна евакуација се преземаат следните мерки и задачи:

#### **а) Евакуација на сите вработени**

Во зависност од елементарната непогода или друга несреќа се евакуираат сите вработени кои се сместуваат во деловните простории кои ќе се утврдат во соработка со Општината.

- Вкупниот број на вработени за евакуација е 59 работник.
- Вкупен број на ученици 614.
- Одговорни лица за евакуацијата е Директорот и секретарот
- Одговорно лице за определување на деловен простор и средства со кои ќе се изведува евакуацијата е Директорот





## б) Евакуација на основни средства за работа и документација

Во зависност од настанатите оштетувања на објектите и времето на нивното санирање, се врши евакуација на најнеопходните основни средства за работа и документација кои се неоштетени. Основните средства за работа и документацијата се носат во деловните објекти кај што се евакуирани вработените лица.

- Кои основни средства за работа ќе бидат евакуирани утврдуваат Директорот и секретарот
- Основните средства за работа ќе бидат пренесувани со превозни средства кои ги определува Директорот во договор со Општината.

Во евакуацијата на средствата и документацијата се вклучуваат вработени а доколку има потреба се бара помош од Општината.

## 2. Делумна евакуација на вработените

Делумна евакуација на вработените се извршува во услови кога од природна непогода или друга несреќа, делумно се оштетени дел од деловните просторри во кој се сместени вработените, кои со мали интервенции можат да се оспособат за својата функција.

Во такви услови се врши делумна евакуација на дел од вработените од просторот што е штетен, до негово оспособување за извршење на редовните активности.

Во зависност од природната непогода или несреќа, односно при делумно оштетувањето на објектите на училиштето, се врши делумна евакуација на вработените, со цел оштетените објекти да бидат соодветно санирани и оспособени за својата функција.

При делумна евакуација се преземаат следните мерки и активности:

- во зависност од оштетувањето на објектот или објектите, вработени се сместуваат во деловните простории кои не се оштетени;
- се врши одстранување на последиците и санирање на оштетените објекти, односно нивно оспособување за вршење на својата функција;
- вкупниот број на вработени за делумна евакуација зависи од тоа, кој објект и колку истиот е оштетен;
- одговорно лице за делумна евакуацијата е Директорот и секретарот;
- одговорни лица за санација на оштетениот објект и за негово оспособување е Директорот на училиштето.

Во евакуацијата на вработените, средствата и документацијата од оштетените објекти се ангажираат сите вработени во училиштето, при што зборно место за собирање и пребројување на вработените и учениците е дворот кај влезната врата и проверка од страна на обезбедувањето или хаусмајсторот дали некој останал во објектот доколку тоа е можно.

Согласно претходно изнесената анализа на условите за евакуација и спасување, како и извршената проценка на ризик за појава на можните опасности во овој објект, идентификувани се следните патишта за евакуација во различни ситуации:

- Евакуација надвор од објектот (најмалку на 6м оддалеченост од објектот)
- Евакуација кон планираното реонско засолниште.

За споменатите патишта се изработени планови (во прилог) за секоја основа од кои јасно се гледа насоката на движење во различни ситуации и тоа:



## - Основа на приземје стар дел-

Секој наставник со своите ученици, од училниците по ликовно,македонски јазик, одделенска настава - 5то одд.се движи во правец на најнискиот долен излез и се собираат во долниот двор

## - Основа на приземје нов дел југ

Вработените од технички персонал,продолжуваат по ходникот десно,учениците од одделенска настава со своите наставници 3 училници, излегуваат низ споредниот излез десно на собирно место позади фискултурната сала.

## - Основа на приземје-нов дел-централен објект

Секој наставник со учениците од одделенска настава 5,германски јазик се движат по ходникот и излегуваат од главната врата во двор .

## - Основа на кат стар дел

Секој наставник со учениците по математика,одделенска 4,хемија,библиотека,техничко образование ,излегуваат во ходникот ,се качуваат по скалите и излегуваат низ вратата од лева страна во главниот двор

## - Основа на кат-

Секој наставник со своите ученици ,стручни соработници,биологија,информатика,медијатека,излегува од училницата и се движат по првите и вторите скали надолу ,продолжуваат по ходникот десно, излегуваат низ споредниот излез десно на собирно место позади фискултурната сала. Затечените ученици од фискултурната сала со своите наставници,излегуваат по скалите десно надолу во дворот.

## - Основа на кат нов дел централен објект

Секој наставник со своите ученици по македонски 2,математика,географија,наставничка,директор,администрација,се движат по првите и вторите скали надолу кон главниот излез на собирно место во дворот.

## - Основа на подрум-нов дел југ

Затечените ученици во трпезарија со својот наставник се качуваат по скали и излегуваат низ главниот влез во дворот.

## - Основа на подрум

Вработените кои ќе се затекнат во подрумот се движат по скалите од десно нагоре и излегуваат на главниот влез во дворот.

**Давање прва медицинска помош** – ќе се даде на сите лица со сите средства со кои располага училиштето, а доколку некој е со потешки повреди веднаш ќе се префрли во болница.


Училиштето не располага со сопствено возило.



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

## СКИЦИ ЗА ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ →








# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk








# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје


Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk





**План за естетско и функционално уредување на просторот во училиштето**

Активност	Задача	Носител на активноста	Време на реализација	Очекувани ефекти
Изложување творби во училиштето изготвени од страна на учениците	Одбележување значајни датуми и поводи	Наставниците и учениците	На почетокот и во текот на целата учебна година	Одбележани значајни датуми и поводи
Ликовно и литературно уредување на паноата во училиштето	Поттикнување на учениците за творење	Одговорни наставници ученици	Важни датуми и поводи во текот на учебната година	Естетско уредени училници и ходници во училиштето Развиени естетски вредности кај учениците
Креативни изработки од страна на учениците во рамките на проектите еколошка едукација во македонскиот образовен систем и претприемништво во образованието	Да се развива еколошка свест и претприемачки вештини кај учениците	Наставници Ученици родители	Во текот на учебната година	Развиена еколошка свест кај учениците за реупотреба на материјалите Развиени претприемачки вештини
Есенско и пролетно чистење и садење цвеќиња и садници во училишниот двор	Хортикултурно уредување на училишниот двор, Полевање	Одговорни наставници и учениците	Октомври , март	Развиена еколошка свест кај учениците

**Критериуми за успех** – естетски уреден ентериер и опкружување

**Инструменти** –анкетни прашалници за родителите и учениците



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

**Индикатор за успешност** – записници од увиди на инспекторите од МОН и Секторот за образование при Гази Баба, позитивни искази од ученици и родители и од локалната заедница

**Одговорен за следење** – директор, тим за еколошка едукација и тим за естетско уредување на училиштето

### Повратна информација

- естетско уредени училници и ходници во училиштето;
- развиени естетски вредности кај учениците;
- функционалност на просторот и пријатен претстој во училиштето;
- развиена еколошка свест и претприемнички вештини кај учениците

13.08.2020 година, Скопје



## ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО И УЧИЛИШНИОТ ДВОР (КУЌЕН РЕД)

Учениците, родителите и наставниците се стремат кон унапредување на воспитно-образовниот процес преку почитувањето на правилата за однесување во училиштето. Правилникот ги содржи основните начела на однесување во училиштето и училишниот двор, што е предуслов за непречена и успешна работа. Правилата се видливо истакнати во училишната зграда, така што родителите и учениците имаат можност постојано да имаат увид и училиштето да биде пријатно катче во кое постојано ќе се развива успешна соработка меѓу учениците, родителите и наставниците.

Сите учесници во воспитно-образовниот процес треба да имаат јасна слика за својата положба и улога во училиштето, да ги знаат своите права и одговорности.

### Правила за однесување на учениците:

- Секој ученик треба да стигне 10 минути пред почетокот на часовите
- Да се почитува времето за почеток на часовите според распоредот на свонење
- Пред секој час ученикот да го подготви потребниот прибор за работа
- По завршувањето на часовите работните простории да се остават уредни
- Учениците за време на наставата да не носат со себе вредни предмети(техничка опрема, накит, поголема сума пари и сл.) бидејќи за губење на истите училиштето не сноси одговорност
- Забрането е користење на мобилен телефон за време на часовите
- Ученикот не смее без одобрение на наставникот да го напушти часот и да се задржува во санитарните простории и ходниците
- Учениците се должни да се однесуваат пристojно и со почит кон другите ученици, наставно-воспитниот, раководниот, административниот и помошниот персонал во училиштето
- На учениците не им е дозволено влегување во наставничката канцеларија без дозвола од наставник
- Учениците се должни да го чуваат редот, дисциплината и хигиената во училишните простории и училишниот двор
- Секој ученик има задолжение да ја носи на себе училишната униформа(во училиште, на манифестации и натпревари каде го претставува училиштето) и секојдневно да се грижи за личната хигиена
- Учениците учествуваат во уредувањето на училниците, ходниците и училишниот двор



## Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

- Дежурните ученици се одговорни за редот, дисциплината, хигиената и обезбедуваат непречена реализација на наставата (чиста табла, сунѓер, кредити) ги пријавуваат отсутните ученици и други појави во училницата
- Дежурниот ученик останува во училница кога останатите ученици имаат друга активност надвор од училницата или ја заклучува училницата кога учествува во активностите
- Задолжително чување на компјутерите

### Правила за однесување на родителите:

- Родителот-старателот е должен редовно да присуствува на родителските средби, а во случај на спреченост навремено да го најави своето отсуство
- Родителот-старателот има обврска да го најави и оправда отсуството на ученикот со медицинска потврда, потврда од натпревар или некоја манифестација
- Родителот-старателот континуирано го следи напредокот и дисциплината на ученикот, индивидуално се консултира со одделенскиот раководител, предметните наставници, училишниот психолог
- Родителот има право активно да се вклучи во воспитанието на ученикот и градењето на позитивна личност
- При повикнување на советување од страна на психологот во училиштето, родителот има обврска навремено да се јави за советувањето

### Правила за однесување на наставникот:

- Секој наставник да има соодветни етичко- морални и естетски квалитети
- Секој наставник е должен редовно да доаѓа на настава 15 минути пред почеток на часот
- Наставникот е должен редовно да ги одржува часовите и навремено да го најави своето отсуство
- Дежурниот наставник ја организира работната дисциплина во училиштето за непречено реализирање на наставата
- Дежурниот наставник прима странки, им дава инструкции или ги упатува на определено место
- Наставникот не смее да го напушти часот заради посета од родител
- Средбите со родителите ги одржува со посебна просторија
- Секој наставник е одговорен за нагледните средства во училиштето како и за училишниот инвентар
- Наставникот има обврска навремено да го информира психологот во училиштето за секое несоодветно однесување на учениците во училиштето и училишниот двор
-





## Куќен ред на училиштето

1. Наставата започнува во 8 часот, а завршува во 13:25 часот за учениците од предметна настава, додека заучениците од одделенска настава, завршува во 15:00 часот.
2. Во училиштето за учениците од целодневна настава е организирано прифаќање и згрижување на учениците од страна на дежурен наставник, во временски период од 15:15 до 17:00 часот.
3. Учениците се должни да доаѓаат во училиште 10 минути пред почетокот на часот.
4. Учениците треба да го напуштат училиштето по завршувањето на наставата и да не се задржуваат во училишните простории.
5. Учениците се должни внимателно да ја следат наставата, активно да учествуваат на часот, редовно да носат училишен прибор и да ги изготвуваат домашните задачи.
6. За време на одморите, учениците треба да се однесуваат пристојно, без непотребно задржување во ходниците.
7. Помеѓу вториот и третиот час, учениците имаат голем одмор, кој се користи за ужинка и релаксација, а се одвива во училишниот двор. Доколку временските услови се неповолни, учениците остануваат во училиштето, почитувајќи го редот и мирот во училиштето.
8. За време на часовите, мобилните телефони се исклучуваат.
9. Учениците треба да се грижат и чуваат училишниот инвентар.
10. Секое намерно уништување на училишниот инвентар, го надоместува ученикот т.е. родителот на ученикот.
11. За безбедноста на учениците во училиштето, се грижат наставниците и другите вработени, како и лице од Агенција за обезбедување.

**ПОЧИТУВАЊЕТО НА КУЌНИОТ РЕД ПРИДОНЕСУВА ЗА ПОГОЛЕМА ХАРМОНИЈА ВО  
УЧИЛИШТЕТО**



ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИРЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР

Компетенции	Тема/ наслов/ носител	Стратегии/ активности	Очекувани исходи	Форма/и на професионален развој*	Потребни ресурси	Учесници (име и презиме)	Улога на учесниците**
Социјална и образовна инклузија	Изготвување на индивидуални образовни планови	Предавања и интерактивни работилници	Оспособување на наставниот кадар за изработка на индивидуален образовен план	Професионално усовршување	-Стручно лице -Павер поинт -презентации -материјали за учесниците различни практични вежби други мултимедијални материјали	Одделенски и предметни наставници Стручни соработници	Учесници
Почување и учење	„Примување ИКТ наставата“ -„Користење на Смарт табла при реализација на наставните содржини“	Училиштето Работилниц и Презентации Симулации Практична работење со Смарт табла	Наставниците ќе знаат да ја користат Смарт таблата за реализација на наставните содржини	Професионално усовршување	Стручно лице Павер поинт презентации материјали за учесниците различни практични вежби други	Одделенски и предметни наставници Стручни соработници	Учесници



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	-Училиштето Работилници				мултимеди јални материјали		
Поучување и учење	Познавање на учениците и излегување во пресрет на нивните потреби- надарени ученици	Предавања и интерактивни работилници	Препознавање и идентификување на надарените ученици -Практична работа со надарените ученици во зависност од видот на надареност и активности за нивно професионално насочување	Професионално усовршување	-Стручно лице  -Павер поинт - презента ции -материјали за учесниците различни практични вежби други мултимедија лни материјали	Одделенски и предметни наставници  Стручни соработници	Учесници



## ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО СО РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ

Планирани активности	Цели	Реализатор	Извори/ ресурси	Методи и постапки за реализација	Време на реализација	Очекувани ефекти
Општа родителска средба од I- IX одд.	Запознавање на родителите со покажаниот успех и поведение на учениците и други актуелни прашања за даден период со дневен ред за водење на родителските средби	Одделенски раководители од I- IX одд.	Напатствија со дневен ред за состанокот, одделенски дневници, записници.	Дискусија и компромис, текстуален метод.	09 и 11.2020 01,04, 06 2021	Преземање на мерки за подобрување на успехот и поведението, реализација на предвидените активности во договор со родителите.
Родителска средба на ниво на активи од III-VIII одд.	Запознавање на родителите со изборните предмети што ќе се изучуваат во наредната учебна 2020-2021 год.	Одд.раководители од III-VIII одд.	Програма за работа на изборните предмети	Презентирање на изборните предмети	05.2021	Избор на саканиот предмет и формирање на паралелки
Родителска средба на ниво на паралелка или на ниво на актив од I-IX одд.	Известување на родителите со актуелната проблематика	Одд.раководители од I-IX одд.	Одделенски дневници, дневен ред со поставени активности и цели	Дискусија и компромис, текстуален метод.	По потреба во текот на учебната година	Подобрување на успехот поведението на учениците како и решавање на актуелните проблеми
Изработка на брошури за родители	Информирање на родителите	Стручен тим на наставници директор	План за работа на училиштето	Информирање за активности на	09.2020 06.2021	Информирање и прифаќање на нови предлози и сугестии од



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		психолог	годишна програма, актуелни состојби	училиштето		страна на родителите.
Индивидуални средби и приемни денови на наставниците од I-IX.	Запознавање на родителите со успехот по секој наставен предмет	Наставници од I-I X одд.	Одделенски дневници	Дискусија и компромис, текст метод	Во текот на цела учебна година	Подобрување на успехот кај учениците



## ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА

Соработката со локалната заедница ќе се одвива преку активностите кои што се планирани во програмите на Детската организација, подмладокот на Црвениот крст, Јавната и културна дејност на училиштето и Советот на родители во училиштето.

Содржина	Активности	Реализатор на активностите	Време на реализација	Потребни средства и услови
Свечен прием на првачињата во училиштето	Организирање на приредба	Актив на првите и петтите одделенија	02.09.2020	Свечена сала во училиштето; Материјали за декорирање и ученички униформи
Организирање на приредби и одбележување на значајни датуми- 8ми Септември	-читање на реферат -читање на историски текстови -предавање	Комисија за јавна и културна дејност	06.09.2020	Разглас; Предавална
Светски ден на детето и Ден на учителот	Работилница за правата на децата Свечена одбележување на Денот на учителот	Детска организација Организација на просветни работници	04 - 05. 10.2020	Свечена сала во училиштето; Присуство на организирана свеченост
11 Октомври	организирање приредба -литературно читање -ликовна изложба	Комисија за јавна и културна дејност, Детска организација	10.10.2020	Свечена сала во училиштето; Материјали потребни за изложба
Ден на ООН	Тема за одделенски час	Историска секција и Детска организација	21.10.2020	Училници
Месец на книгата	-Посета на Саем на книгата, литературно читање и средби со познати автори -Еколошки активности	Литературна секција Детска организација Општина Центар	ноември 2020	Училишен двор (садници)



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

13 Ноември	Учество во активности организирани во локалната средина	Град Скопје Општина Центар	ноември 2020	Учество во организирани манифестации
Прием на првачињата во ПЦК	Свечена приредба	ПЦК	ноември 2020	Свечена сала во училиштето
Патронен празник на училиштето	-еднонеделни активности (литературно читање, ликовна изложба, спортски натпревари и квизови) и свечена приредба	Комисија за културна и јавна дејност	декември 2020	Свечена сала;
Нова година	-Новогодишен базар	Ученици, наставници, родители Општина Центар	декември 2020	Продажни штандови; Фискултурна сала
8 Март-Ден на жената	Работилници-изработка на честитки	Ученици и наставници	март 2021	Училници; Материјали за изработка на честитки
Ден на пролетта, 21.03. 2020	Пролеттен хепенинг	Детска организација	20.03. 2021	Училиште;
Светски ден на здравјето- 7Април	Стручни предавања од областа на здравството; Посета на здравствена установа	Стручни соработници ПЦК Стручни лица од областа на здравството	07.04. 2020	Предавална; Здравствена установа
Велигден	-Велигденски базар	Ученици, наставници, родители; Општина Центар	Април 2021	Продажни штандови; Фискултурна сала
Ден на трудот	Историски час	Комисија за јавна и културна дејност; Историска секција	мај 2021	Училници



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Ден на Европа Ден на Планетата Земја	Приредби, изложби и презентации од јавен карактер	Комисија за јавна и културна дејност; Детска организација; Ученичка заедница; Општина Центар; Амбасади	9 мај 2021	Локации предвидени од Општина Центар; Промотивен материјал; Национални обележја
Ден на словенските просветители- 24 Мај	Литературно читање на лични творби (конкурс)	Комисија за јавна и културна дејност; Ученичка заедница; Историска секција	25.05. 2021	Училиште Соработка меѓу училиштата во Општина Центар
Организирање на хуманитарни, собирни и работни акции	Активности на ниво на училиште	Наставници и ученици Хуманитарни институции	09-06 месец 2020/ 2021	Училиште
Организирање на екскурзии, набљуденија и посети на разни институции	-рекреација -учење	Активностите се реализираат според посебно подготвени програми	09-06 месец 2019/ 2020	Организиран превоз
Работа и соработка со родители: - организирање родителски среби - индивидуални средби и разговори - организирани предавања за родители -конституирање на Совет на родители на ниво на паралелка - конституирање на Совет на родители на ниво на училиште	- средби; - состаноци; - дебати; - советувања	Одделенски раководители Директор Стручни соработници	09-06 месец 2020/ 2021	Работилници Индивидуални и групни активности
Информирање за резултатите од воспитно- образовната дејност на училиштето	Извештаи од - Наставнички совети; - Совет на родители; - Училишен одбор; - Совет на Општина Центар	Одделенски раководители Директор Стручни соработници	09-06 месец 2020/ 2021	Состаноци на Органите во училиштето; Сектор за образование во Локалната самоуправа; Образовни институции





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

	- БРО,МОН			
Соработка и со други воспитно-образовни установи, невладини организации, спортски друштва и здравствени организации	Учество на разни натпревари, смотри, изложби и други активности и манифестации	Комисија за јавна и културна дејност во соработка со други основни и средни училишта и факултети, Детска амбасада Меѓаши, МКЦ, Еколошки друштва и Спортски клубови и друштва	09-06 месец 2020/ 2021	Разни форми на заедничко делување

13.08.2020 година  
Скопје



## ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Содржина	Активности	Реализатор на активностите	Време на реализација
Запознавање со Кукниот ред и Правилникот за однесување во Училиштето	Информирање и разговор со вработените, учениците, родителите	Одделенски раководители Директор Стручни соработници	Септември 2020 Јануари 2021
Систематски прегледи и вакцинирање	Информирање на родителите и учениците; Просторна и временска организација	Стручни соработници Одделенски раководители	Согласно Календарот за имунизација од Министерство за здравство
Систематски стоматолошки прегледи	Информирање на родителите и учениците; Просторна и временска организација	Стоматолог Одделенски раководители	Согласно Програмата од Министерство за здравство
Превенција на орални заболувања-Блескавата насмевка, наша цел	Информирање на родителите и учениците; Просторна и временска организација; Работилници со ученици и со наставници	Стоматолог Одделенски раководители	Согласно Програмата од Министерство за здравство
Систематски прегледи – говор и слух	Информирање на родителите и учениците во прво одд.; Просторна и временска организација.	Стручен тим од Центарот за говор и слух	Прво полугодие 2020
Промени во пубертетот	Просторна и временска организација; Работилници со ученици од 6 одд.	Одделенски раководители Стручни соработници Надворешни стручни лица	Второ полугодие 2021



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Болести на зависност	Просторна и временска организација; Работилници со ученици од 8 до 9 одд.	Одделенски раководители Стручни соработници Надворешни стручни лица во соработка со Црвениот крст	Второ полугодие 2021
Спортски натпревари	Просторна и временска организација на меѓуодделенски и меѓуучилишни натпревари	Наставници по физичко образование	Континуирано

13.08.2020 година

Скопје



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

ПРИЛОГ БР. 33

## ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ ВО ООУ „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ

Содржина	Време на реализација	Активности	Место	Носители на дејноста и број на ученици	Очекувани резултати
Свечена приредба по повод приемот на првачињата	1ри Септември 2020	Рецитација, пеење, свирење и придружно танцување.	Фискултурна сала	Наставник по музичко и ликовно образование, наставници од одделенска настава, 20-30 ученици од одделенска и предметна настава, членови на училишниот хор и оркестар	Успешна презентација и афирмација на училиштето
Ден на независноста на Република Македонија	8ми Септември 2020	Читање на реферат	Училници	Наставник по историја и ученици, членови на историската секција	Почитување и празнување на празникот
Ден на востанието на македонскиот народ	9 ти Октомври 2020	Рецитација, пеење, свирење и придружно танцување.	Фискултурна сала	Наставник по музичко образование, македонски јазик и одделенски наставници, 30-40 ученици од одделенска и предметна настава, членови на училишниот хор и оркестар	Успешна училишна приредба
Ден на македонската револуционерна борба	23ти Октомври 2020	Читање на реферат	Училници	Наставник по историја и ученици, членови на историската секција	Почитување и празнување на празникот
Ден на ООН	23ти Октомври 2020	Читање на реферат	Училници	Наставник по историја и ученици, членови на историската секција	Почитување на денот на ООН
Ослободување на градот Скопје	13ти Ноември 2020	Рецитација, пеење, свирење и придружно танцување.	Фискултурна сала	Наставник по музичко образование, македонски јазик и одделенски наставници, 30-40 ученици од одделенска и предметна настава, членови на училишниот хор и оркестар	Почитување и празнување на празникот

Годишна програма на училиштето за учебната 2020/2021 година



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>Одбележување на денот Св.Климент Охридски</b>	8ми Декември 2020	Читање на реферат	Училници	Наставник по историја и ученици,членови на историската секција	Почитување и празнување на празникот
<b>Патрон празник на училиштето</b>	Декември 2020	Вокално-инструментални настапи, ритмички игри, рецитации и други музички точки.	Фискултурна сала	Наставник по музичко,ликовно образование, македонски јазик и одделенски наставници,40-60 ученици од одделенска и предметна настава,членови на училишниот хор и оркестар	Празнување, дружење и забава
<b>Празнување и свечено одбележување на Божиќните и Новогодишните празници</b>	Декември 2020	Вокално-инструментални настапи, ритмички игри, рецитации и други музички точки.	Фискултурна сала	Наставник по музичко,ликовно образование, македонски јазик и одделенски наставници,20-30 ученици од одделенска и предметна настава,членови на училишниот хор и оркестар	Празнување, дружење и забава
<b>Одбележување на денот на раѓањето на Гоце Делчев</b>	4ти Февруари 2021	Читање на реферат	Училници	Наставник по историја и ученици,членови на историската секција.	Почитување на денот на раѓањето на Гоце Делчев
<b>Одбележување на меѓународниот ден на жената 8ми март</b>	8ми Март 2021	Читање на реферат	Училници	Наставник по историја и ученици,членови на историската секција	Почитување на меѓународниот ден на жената



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>Денови на образованието</b>	Април, Мај 2021	Настап на групи ученици со вокални и инструментални ансамбли, танчерски групи, делење на флаери, презентирање на изработки од ученици и друго	Согласно планирањат а на Општина Центар)	Наставник по музичко,ликовно образование, наставници од предметна и одделенска настава,30-60 ученици од одделенска и предметна настава	Успешна афирмација и презентација на работата на училиштето, дружење и забава
<b>Ден на планетата Земја</b>	Април 2021	Уредување на училишниот двор и училниците, садење садници, настап на групи ученици со вокални и инструментални ансамбли, танчерски групи, делење на флаери, презентирање на изработки од ученици	Согласно планирањат а на Општина Центар)	Наставник по музичко,ликовно образование, наставници од предметна и одделенска настава,20-30 ученици од одделенска и предметна настава.	Успешна афирмација и презентација на работата на училиштето, дружење и забава
<b>Одбележување на Денот на Европа, 9ти мај</b>	9ти Мај 2021	Дефиле под знамето на Европа ,музички хепенинг,песни и ора со кои ќе се истакнат специфичните обележја на државите на Европа	Согласно планирањат а на Општина Центар	Наставник по музичко,ликовно образование, наставници од предметна и одделенска настава,20-30 ученици од одделенска и предметна настава.	Меѓусебно запознавање, дружење, почитување на културата на другите народи во Европа



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Одбележување Денот на словенските просветители Св.Кирил и Методиј	24 Мај 2021	Читање на реферат	Училници	Наставник по историја и ученици,членови на историската секција.	Почитување на денот на просветителите
---	----------------	-------------------	----------	---	---

13.08.2020 година  
Скопје

### Одговорни наставници:

Наташа Д. Митрова – музичко образование

Менка Трепалковска – македонски јазик

Славица Мирчевска – македонски јазик

Снежана Трајковска – одделенски наставник

Виолета Лесанска – одделенски наставник

Снежана Шумковска – ликовно образование



## ПРОГРАМА ЗА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО VIII ОДДЕЛЕНИЕ

### АНТИКОРУПЦИЈА

#### ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

##### 1. Општи цели

##### Ученикот/ученичката е потребно:

- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност;
- да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“;
- да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата;
- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;
- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупција во Република Македонија и механизмите преку кои таа делува;
- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;
- да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација и
- да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на Република Македонија

##### 2. Конкретни цели и активности

Ред. број	Содржина	Цели	Вид на активност	Активности	Време на реализација
1	Предзнаења за корупцијата и антикорупцијата	Да се согледаат предзнаењата на учениците	Прашалник за учениците	Пополнување на прашалникот од страна на учениците	Октомври
2	Причини и последици од корупцијата	Да се запознаат со поимите корупција, антикорупција, интегритет, социјален притисок, етичност; да знаат за облиците во	Работилница	Говорна активност; дискусија; кусо предавање	Октомври





# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата; да го сфатат штетното влијание на корупцијата во општеството			
3	Стекнување на основни знаења за корупција и антикорупција	Да ги препознаваат механизмите за спречување на корупцијата; да ја сфатат улогата на Државната комисија за спречување на корупција во Република Македонија и механизмите преку кои таа делува	Предавање и вежби	Предавање; power point презентација; дискусија; крстозбор	Ноември
4	Активна борба против корупцијата	Да се запознаат што значи „одолевање на социјален притисок“;	Работилница	Говорна активност; дискусија; кусо предавање	Ноември
5	Активна борба против корупцијата: постери	Да анализираат како и каде може да се појави корупцијата и како може да се спречи истата; да се стават во ситуација во која ќе имаат активна улога, преку која ќе разберат за антикорупцијата и за потребата од едукација; да се стават во улога на активни граѓани кои ќе придонесат за развојот на граѓанската култура во современото општество	Работилница		Декември
6	Утврдување на знаењата за корупцијата и антикорупцијата	Да се утврдат знаењата на учениците; да се види дали учениците научиле од проектот „Програма за антикорупциска	Прашалник за учениците и активности	Пополнување на прашалникот од страна на учениците	Декември



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

		едукација на учениците од основните училишта“	за повторување		
--	--	---	----------------	--	--

## ПОИМИ И ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ:

Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата, Државна комисија за спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги.

Предметен наставник  
Бранка Димовска Коцева



Програма за отворен ден за граѓанско образование

Отворен ден за граѓанско образование – учебна година 2020-2021

Задача	Активност	Временска рамка				Носител	Начини на спроведување (ресурси)	Следење		Буџет
		9	10	11	12			Очекувани резултати	Одговорни лица	
Зајакнување на демократската клима во училиштето	Реализација на отворен ден за граѓанско образование	подготовка	x	x		Училишно раководство	Дискусија за придобивките од граѓанско образование	Развивање на критичко мислење и решавање на проблеми	Училишно раководство	/
						Стручен тим	Дискусија за идентификување на предизвиците со кои се соочуваме во училиштето и заедницата	Поттикнување за преземање на одговорност и самоиницијатива	Стручна тим	/



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

						Наставник по граѓанско образование	Дискусија „Што можам да променам и како?“	Развивање на граѓанските вредности и вештини	Наставник по граѓанско образование	/
							Активности за започнување на акција за промени	Градење на свест за промени и барање на одговорност од страна на институциите	<b>(Инструменти за следење и проценка – листи на учество, анкети, фотографии, извештаи)</b>	1000  Принтање на листи за учество, анкети, фотографии, извештаи  Буџет за активности – во зависност од идентификуваната активност



## ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ

**Цели:** Реализирање на еколошкото образование во воспитно образовниот процес

Подобрување на условите за престој и работа во училиштето

Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки

**Задачи:** Исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште

Интеграција на еколошката едукација во сите предмети во одделенска и предметна настава

Изработка на еко проекти

Одбележување на значајни еколошки датуми

### ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР Учебна година 2020/2021

- **Податоци за училиштето**

<b>Градинка/училиште</b>	ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје
<b>Општина</b>	Центар
<b>Адреса</b>	Ул. „Тодор Александров“ бр. 2
<b>Директор</b>	Јовица Остојиќ
<b>Телефон</b>	+389(0)2 3176 404
<b>Фах</b>	+389(0)2 3177 577
<b>Е-пошта</b>	koco_racin@yahoo.com

- **Податоци за формиониот Еко-одбор**

	Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Координатор на Програмата	Бранка Димевска	076 480 993	bdimevska@yahoo.com
Претседател на Еко-одбор	Билјана Црвенова	078742376	btanasoska@yahoo.com

### План на активности

ТЕМИ ЗА АНАЛИЗА	Прашања за утврдување на состојбата	Одговори
-----------------	-------------------------------------	----------



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>Вода</b>	1. Каква е состојбата со водоводната мрежа во училиштето?	Училиштето во изминатите учебни години изврши промена на 15 чешми со штедливи чешми, но се утврди дека е потребна промена и на останатите чешми
<b>Енергија</b>	1. Дали училишните прозорци се со двојно, тројно стакло? 2. Дали вратите и прозорците пропуштаат воздух? 3. Дали училиштето користи извори на обновенлива енергија?	1. Прозорците се променети и се со двојно стакло 2. Вратите е потребно да се променат 3. Не
<b>Двор</b>	1. Дали во дворот има одбележани места за одмор и игра на учениците? 2. Дали училиштето има ниска вегетација, дрвја, зеленило? 3. Дали училишниот двор се користи за предавање и учење? 4. Дали во училишниот двор има место за хранење птици?	1. Да, но постои можност за подобра организација на просторот 2. Да, зеленилото во дворот постојано се обновува 3. Понекогаш, најчесто во топлите денови 4. Да
<b>Внатрешна средина</b>	1. Колку во училиштето естетски се задоволени ученичките потреби и потребите на вработените за пријатен престој и работа во училишната зграда?	1. Училиштето постојано работи на обновување на инвентарот, со што потребите се задоволени
<b>Транспорт</b>	1. Дали училиштето обезбедува инструкции за возење на велосипеди и дали тоа вклучува инструкции за возење на патот?  2. Дали училиштето редовно организира пешачење, планинарење или возење велосипед?	1. Да. Учениците учествуваат на натпревари и се почесто има ученици кои доаѓаат на училиште со велосипед 2. Да
<b>Отпад /намалување на отпад</b>	1. Дали хартијата за канцелариска работа се користи за рециклирање, а претходно се користи од двете страни? 2. Дали секогаш се фотокопира од двете страни? 3. Дали копиите од документи се чуваат во електронска форма? 4. Дали хартија за бришење е направена од рециклирана хартија?	1. Не секогаш 2. Зависно од потребите 3. Да 4. Не



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

<b>Здравје</b>	1. Дали учениците здраво се исхрануваат? 2. Дали во училиштето е спроведена анкета за тоа кој како се храни? 3. Дали во училиштето сте направиле кампања за здрава исхрана и здрав живот?	1. Делумно 2. Да 3. Да
<b>Одржлив развој</b>	1. Дали учениците учествуваат во еколошки акции? 2. Колку е развиена еколошката свест кај нив?	1. Редовно 2. Секојдневно се работи на едукација за подигање на еколошката свест кај учениците, а о дел од едукативните предавања учествуваат и учениците од еко клубот

## ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија

**Полиса:** Рационално користење на електричната и топлинската енергија.

**Цели:** Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10% во споредба со претходната година.

Точки на акција		Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Замена на старите врати со нови во секоја училница	Целосна замена на старите врати	VIII 2016	Директор	
2.	Истакнување на упатствата за заштеда на електрична енергија	Состаноци, давање задолженија на учениците, изработка на хамери	VIII 2018	Катица Митовска Христовска	Хартија, компјутер, хамер
3.	Санирање на кровот на училиштето	Поправка на кровот на училиштето	VIII 2018	Директор	

## ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода

**Полиса:** Рационално користење на водата.

**Цели:** Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.

Точки на акција	Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства



1.	Замена и санирање на старите чешми во тоалетите	Замена и санирање на останатите стари чешми во тоалетите со нови штедливи чешми	VIII 2018	Директор	Спонзорства од бизнис-сектор, НВО, Општина
----	---	---	-----------	----------	--

### ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина

Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.

Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето.

Точки на акција		Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Истакнување на упатства за одржување на зграда и здрава средина во училиштето	Состаноци, давање задолженија на учениците од одговорните наставници	VIII 2020	Катерина Музелова	Хартија, фотоапарат, Хамер
2.	Чистење на ходници, училници, фискултурни сали со еколошки или нетоксични средства	Чистење на ходници, училници, искилтурни сали со еколошки или нетоксични средства Едукација на учениците од целото училиште за дефинирање на поимите: еколошки, нетоксични средства за чистење	2020/2021	Технички персонал  Јасмина Апостолова	
3.	Разубавување на ходниците, училниците и канцеларијата со цвеќиња	Размножување на цвеќињата и нивно растење до пресадување. Разубавување на просториите во училиштето и обезбедување на чист воздух	2020/2021	Марта Јордановска	Хумусна земја, саксии
4.	Кречење на делови од училишната зграда	Кречење на училишната зграда со нетоксични бои	VIII 2020	Директор, технички персонал	
5.	Поставување на термоизолација на надворешните ѕидови од училишната зграда	Поставување на термоизолација на надворешните ѕидови од училишната зграда	2020/2021	Директор	





## ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор

**Полиса:** Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.

**Цели:** Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето.

Точки на акција		Начин на реализација	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	1) Збогатување на дворот со ниска вегетација  2) Одржување на зеленилото (редовно кастрење и косење на тревата)	1) Садење на грмушки и трева во училишниот двор 2) Одржување на зеленилото од техничкиот персонал, по потреба од соодветна стручна служба / Проверки од одговорни ученици од еко-Патролата	IX. 2020  2020/2021	1) Директор, Технички персонал  2) Технички персонал, еко-патрола	Спонзорства за садници
2.	Истакнување на упатства за одржување на дворот	1) Изработки на часовите по ликовно воспитување и техничко образование 2) Едукација за биодиверзитетот -Изработка на куќички за птици	IX. 2020	Снежана Шумковска Марта Јордановска	1) Дрвени летви, Бои (Спонзорство од родители) 2) Дрвени летви
3.	Означени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во дворот (место за игра, за одмор, каде да не се гази)	Изработување и поставување на знаци во дворот	IX. 2020	Снежана Шумковска	-Дрвени летви  -Бои

Планирана активност	Реализатор	Време на реализација	Методи и постапки за реализација	Очекувани ефекти
Формирање на еко одбор	тим од наставници	септември, 2020	дискусија; договор; состанок	успешна реализација на планираните еколошки активности



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Одбележување на 22-ри Септември -Меѓународен ден без автомобили	тим од наставници, ученици;	септември, 2020	активности со велосипеди	развивање на еко свеста
Формирање на еко патроли во одделенска и предметна настава и задавање задачи	тим од наставници, ученици;	октомври, 2020	разговор; договор; еко активности	заштеда на вода и енергија, подобра хигиена
Одбележување на 15ти Октомври - Меѓународниот ден на пешаците	тим од наставници, ученици	октомври, 2020	организирање дефиле, пишување еко пораки	подигање на еко свеста на учениците; грижа за здравјето и животната средина
Ајде Македонија -Ден на еколошката акција на младите и граѓаните на Р.Македонија	наставници, ученици	октомври, 2020	еко активности	развивање на еко свеста
Формирање на еко мрежа (еко тимови на ниво на секоја паралелка) и задавање задачи	тим од наставници, ученици;	октомври2020	разговор; договор; еко активности	подигање на еко свеста на учениците на ниво на паралелка
Анализа на состојбата на животната средина	тим од наставници, ученици;	октомври, 2020	подготовка на анкета, анкетирање	сознанија за влијанието на училиштето врз животната средина
План на активности	тим од наставници, ученици;	октомври, 2020	изработка на план	подобрување на состојбата во училиштето
Замена на старите чешми со нови, штедливи (сензорски)	Директор, тим од наставници	Октомври, 2020– март, 2021	Договор, еко активности, спонзорства, базари...	Заштеда на вода и подигнување на еколошката свест кај вработените и учениците
Оградување и заштита на зелените површини	тим од наставници, ученици, технички персонал	Октомври, 2020– март, 2021	Договор, еко активности	Развивање на еко свеста кај учениците, родителите, наставниците. Убав и зелен двор за одмор и учење
	тим од наставници,	Октомври, 2020–	Договор, еко активности	Развивање на еко свеста кај



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Садење на нова трева	ученици, технички персонал	март, 2021		учениците, родителите, наставниците. Убав и зелен двор за одмор и учење
Ден на акција на еко училиштата	наставници, ученици	ноември, 2020 март, 2021	договор, садење дрвца,	подигање на еко свеста на учениците; грижа за животната средина
Одбележување на Денот на планетата Земја	тим од наставници, ученици	април, 2021	пишување еко пораки	одговорно однесување кон нашата планета, грижа за животната средина
Организирање на собирни акции за стара хартија и пластична амбалажа	тим од наставници, ученици	во текот на годината	информирање, собирање хартија и пластика	подигање на еко свеста; грижа за животната средина;
Одржување на часови со интеграција на еколошка едукација	одделенски и предметни наставници	во текот на целата година	презентација; работилница; дискусија;	подигање на еко свеста на учениците
Соработка со електронски и печатени медиуми и промоција	тим од наставници, ученици	во текот на годината	објавување написи во весници, на веб страна, гостување во ТВ емисии...	афирмирање на училиштето
Следење и евалуација на напредокот	тим од наставници, ученици	во текот на годината	Собирање информации, пишување извештаи, водење записници, фотографирање	редовно и успешно реализирање на еколошките активности

13.08.2020 година  
Скопје

**Одговорен наставник:**  
Бранка Димевска Коцева – координатор на програмата



**ПРОГРАМА ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО**

Година 2020/ 2021																		
Активност	Временска рамка (месец)												Носител	Начин на спроведување (ресурси)	Инструменти	Очекувани резултати	Следење Одговорно лице	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8						
Следење на реализација на часови со примена на активна настава и ИКТ		x	x	x		x	x	x	x					Директор Стручни соработници	Посета на час Разговор Увид во дневни подготовки	Чек листа Записник фотографии	Осовременување на наставата	Тим за следење
Евалуација на посетените часови на наставници од одделенска и предметна настава		x	x	x		x	x	x	x					Директор Стручни соработници	Анализа на посетените часови Препораки за унапредување на дејноста	Чек листа Записници од одржани состаноци	Професионален развој на наставниот кадар	Тим за следење
Следење на реализација на додатна и дополнителна настава		x	x	x		x	x	x	x					Директор Стручни соработници	Увиди во записници од додатна и дополнителна настава Посети на час Статистички анализи	Записници Формулари за анализи Листи за редовност	Подобрување на училишниот успех	Тим за следење



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Евалуација на професионален развој на вработените			x		x			x		x		Директор Стручни соработници	Разговори Увиди во сертификати и во наставничко досие	Професионално досие на вработените	Унапредување на компетенциите на наставниот кадар	Тим за следење
Следење реализација на акциските планови од Годишната програма за рабпта на училиштето			x			x		x	x			Директор Училишен одбор Стручни соработници	Разгледување на извештаи од реализираните активности	Записници Анализи Извештаи Педагошка евиденција	Успешна реализација на Годишната програма Квалитетна реализација на приоритетите на училиштето	Тим за следење Училишен одбор
Евалуација на работата на стручните активи			x		x			x		x		Директор Стручни соработници Наставничк и совет	Анализи и дискусии по извештаи од стручните активи	Записници Анализи Извештаи	Утврдување на подрачја за промени во наредната учебна година	Тим за следење
Анализа на постигнатиот училишен успех во споредба со претходната учебна година			x		x			x		x		Директор Стручни соработници Одделенски и наставнички совет	Статистички анализи на среден успех на учениците на погодие и крај на година	Формулари со статистички пресметки Анализи	Подобрување на училишниот успех	Тим за следење



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

Увиди во водење на педагошка евиденција и документација	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Директор Стручни соработници Комисии за педагошка евиденција	Прегледување на педагошка евиденција и документација	Записници Извештаи	Запазување на законитоста во работењето Утврдување на подрачја за промени	Тим за следење
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	-----------------------	--	----------------

13.08.2020 година  
Скопје

## Тим за следење, анализа и поддршка

Јовица Остојик- директор  
Сузана Камчева- психолог  
Верица Костовска- педагог  
Татјана Багевска- дефектолог



**ПРИЛОГ БР. 38**

**АНКЕТИ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ**

**АНКЕТА**

Во учебната 2020/2021 година, согласно Наставниот план и програма, Вие учениците во ПЕТТО одделение, имате можност да направите избор за изучување на еден изборниот предмет – „ТВОРЕШТВО“ .

Согласно Вашите интереси, желби и способности, заокружете дали сакате во петто одделение да го изучувате овој предмет

1. САКАМ ДА ГО ИЗУЧУВАМ

2. НЕ САКАМ ДА ГО ИЗУЧУВАМ

Име и презиме на ученикот \_\_\_\_\_ Одделение; \_\_\_\_\_;

Потпис на родител/старател \_\_\_\_\_;

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ година

**АНКЕТА**

Во учебната 2020/2021 година, согласно Наставниот план и програма, Вие учениците во ШЕСТО одделение, имате можност да направите избор за изучување на еден изборниот предмет . Предметот што ќе го изберете ќе го изучувате до крајот на шесто одделение, со по два часа неделно.

Согласно Вашите интереси, желби и способности, заокружете дали сакате во шесто одделение да го изучувате овој предмет

1. ЕТИКА НА РЕЛИГИИ

2. ЗАПОЗНАВАЊЕ НА РЕЛИГИИТЕ

3. КЛАСИЧНА КУЛТУРА ВО ЕВРОПСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Име и презиме на ученикот \_\_\_\_\_ Одделение; \_\_\_\_\_;

Потпис на родител/старател \_\_\_\_\_;

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ година

**АНКЕТА**

Во учебната 2020/2021 година, согласно Наставниот план и програма, Вие учениците во СЕДМО одделение, имате можност да направите избор за изучување на еден изборниот предмет . Предметот што ќе го изберете ќе го изучувате до крајот на седмо одделение, со по два часа неделно.

Согласно Вашите интереси, желби и способности, заокружете дали сакате во седмо одделение да го изучувате овој предмет



# Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија / Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577, / e-mail: koco\_racin@yahoo.com / www.kocoracin.edu.mk

1. ВЕШТИНИ НА ЖИВЕЕЊЕ

2. ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

3. ПРОЕКТИ ОД МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Име и презиме на ученикот \_\_\_\_\_ Одделение; \_\_\_\_\_;

Потпис на родител/старател \_\_\_\_\_;

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ година

## АНКЕТА

Во учебната 2020/2021 година, согласно Наставниот план и програма, Вие учениците во ОСМО одделение, имате можност да направите избор за изучување на еден изборниот предмет . Предметот што ќе го изберете ќе го изучувате до крајот на осмо одделение, со по два часа неделно.

Согласно Вашите интереси, желби и способности, заокружете дали сакате во осмо одделение да го изучувате овој предмет

1. ВЕШТИНИ НА ЖИВЕЕЊЕ

2. ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

3. ПРОЕКТИ ОД МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Име и презиме на ученикот \_\_\_\_\_ Одделение; \_\_\_\_\_;

Потпис на родител/старател \_\_\_\_\_;

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ год.

## АНКЕТА

Во учебната 2020/2021 година, согласно Наставниот план и програма, Вие учениците во ДЕВЕТО одделение, имате можност да направите избор за изучување на еден изборниот предмет . Предметот што ќе го изберете ќе го изучувате до крајот на девето одделение, со по два часа неделно.

Согласно Вашите интереси, желби и способности, заокружете дали сакате во девето одделение да го изучувате овој предмет

1. ПРОЕКТИ ОД МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

2. ИЗБОРЕН СПОРТ

3. ПРОЕКТИ ОД ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Име и презиме на ученикот \_\_\_\_\_ Одделение; \_\_\_\_\_;

Потпис на родител/старател \_\_\_\_\_;

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ година

13.08.2020 година



